

Службен весник

на Република Македонија

Број 16

3 февруари 2015, вторник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
295. Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015 година.....	3	300. Одлука за давање согласност на Правилата за изменување на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Берово“	15
296. Одлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на државен пат “Автопат Миладиновци-Св.Николе-Штип“ на минерална суровина – песок и чакал на Јавното претпријатие за државни патишта Скопје на локалитетот “Овче Поле-Богословец“, општина Свети Николе	14	301. Одлука за давање согласност на Правилата за изменување на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Виница“	15
297. Одлука за давање согласност на Правилата за изменување на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Прилеп“	14	302. Одлука за давање согласност на Правилата за изменување на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Кичево“ ..	15
298. Одлука за давање согласност на Правилата за изменување на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Гевгелија“	15	303. Одлука за задолжување на општина Крива Паланка со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје	16
299. Одлука за давање согласност на Правилата за изменување на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Струга“	15	304. Одлука за преотстапување на дрвна маса од Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ на Министерството за правда - Управа за извршување на санкции....	16
		305. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна и загадувачка индустрија (кланица со придружни објекти) КО Велес Општина Велес	16

	Стр.		Стр.
306. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г- производство, дистрибуција и сервиси КО Тополчани Општина Прилеп.....	17	318. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги „Италиан македониан повер генерацион“ ДОО Скопје.....	20
307. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба КО Лозарополе Општина Маврово и Ростуша.....	17	319. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија.....	21
308. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б2-големи трговски единици КО Струга Општина Струга.....	17	320. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за правда-Управата за водење на матичните книги.....	21
309. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за животна средина и просторно планирање.....	18	321. Решение за дополнување на Решението за именување членови на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој.....	21
310. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за животна средина и просторно планирање.....	18	322. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП „Стрежево“ - Битола.....	21
311. Одлука за давање право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.....	18	323. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за филм на Република Македонија.....	22
312. Одлука за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто-такси превоз на патници....	18	324. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија.....	22
313. Одлука за пренесување во сопственост недвижна ствар на општина Охрид.....	19	325. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Кратово.....	22
314. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	19	326. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар.....	22
315. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за управување со одземен имот.....	19	327. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за транспорт и врски....	23
316. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Православен богословски факултет „Св.Климент Охридски“ Скопје.....	19	328. Програма Д-10 за вработување на лица кои до 18-годишна возраст имале статус на дете без родители и без родителска грижа, за 2015 година.....	23
317. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги „Италиан македониан повер генерацион“ ДОО Скопје.....	20	329. Правилник за начинот на определување и поништување на матичен број на граѓанин, формата и содржината на обрасците, како и начинот на водење на евиденцијата на матичниот број на граѓанинот.....	23
		330. Правилник за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации.....	31
		331. Одлука за изменување на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	80
		Огласен дел	1-44

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

295.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013, 106/2013 и 177/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1

Предмет на уредување

Со оваа уредба се пропишуваат поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015 година.

Член 2

Поблиски критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и грло добиток, висина на директни плаќања

(1) Поблиските критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и грло добиток, како и висината на директните плаќања во зависност од видот на културата, класата и квалитетот на земјоделскиот производ и видот на добитокот, се утврдуваат по области согласно подмерките утврдени согласно дел II и дел III од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година.

(2) Поблиските критериуми во растителното производство од дел II од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и висината на директните плаќања во зависност од видот на културата се следни:

Број на под-мерка	Име на подмерката	Поблиски критериуми и Висина на директни плаќања
1.1.	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за сите поделелски култури освен тутунот	-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои во производна 2014/2015 година имаат засеани површини со следните култури: пченица, јачмен, пченка, рж, овес, ориз, тритикале, хељда, сирак, просо, хмељ, леќа, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна репка, добиточна репка, афион, шеќерна репка, памук, граор, еспарзета, добиточен грашок и наут (слануток), за засеана или одржувана површина со луцерка; - Минимум засеана површина за секоја култура одделно е 0,3 ха во производната 2014/2015 година; -Висината на директните плаќања за пченица, јачмен, пченка, ориз, тритикале, соја, сончоглед, маслодајна репка, афион, памук, граор, еспарзета, добиточен грашок и луцерка изнесува 12.000,00 денари по хектар, со задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал согласно минимално употребената количина на семе по хектар која е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на оваа уредба; -Висината на директните плаќања за сите наведени култури согласно алинеја 1 од оваа подмерка изнесува 8.000,00 денари по хектар без задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал; -Висината на поддршката од алинеите 3 и 4 од оваа подмерка се намалува со зголемување на пријавените површини и тоа: од 0,3 ха до 10 ха 100%, од 10 ха до 50 ха 60%, од 50 ха до 100 ха 30% и над 100 ха 10% за секоја култура одделно
1.2.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1. за обработлива земјоделска површина со добиточна храна	-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои во производна 2014/2015 година имаат засеани површини со следните култури: јачмен, пченка, рж, овес, тритикале, сирак, просо, соја, маслодајна репка, добиточна репка, граор, еспарзета, добиточен грашок, за засеана или одржувана површина со луцерка и се корисници од подмерка 1.1. на оваа уредба; -Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по хектар.
1.3.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1. за обработлива земјоделска површина со сончоглед и ориз	-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат засеани површини со сончоглед и ориз и се корисници од подмерка 1.1. на оваа уредба; -Висината на директните плаќања за сончоглед и ориз изнесува 3.000,00 денари по хектар а се намалува со зголемување на пријавените површини и тоа: од 0,3 ха до 10 ха 100%, од 10 ха до 50 ха 60%, од 50 ха до 100 ха 30% и над 100 ха 10% за секоја култура одделно.
1.4.	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за градинарско производство на отворено и во пластеници	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засеани површини со следниве градинарски култури: домати, пипер, лубеница, диња, грав, боранија, грашок, компир, краставици, корнишони, зелка, келј, кромид, лук, праз, тиквички, зелена салата, брокула, спанаќ, карфиол, модар патлиџан, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици, цвеќе и култивирано произведени ароматични и зачински растенија и декоративни садници и брзорастечки садници. Листата на култивирани лековити, ароматични и зачински растенија за земјоделско производство и декоративни садници кои се предмет на директни плаќања за оваа подмерка е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на оваа уредба; -Минимум 0,2 ха засеана површина за секоја градинарска култура одделно; -Висината на директните плаќања за домати и краставица изнесува 30.000 денари по хектар, за пипер, компир, за режано цвеќе, грав, боранија, грашок, корнишони, зелка, келј, кромид, лук, праз, зелена салата, брокула, спанаќ, карфиол, модар патлиџан, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици и култивирано произведени ароматични и зачински растенија 25.000,00 денари по хектар, за лубеница, диња, тиквичка и декоративни и брзорастечки садници 6.000,00 денари по хектар

1.5.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4. за производство под контролирани услови на домати, пиперки, краставици и режано цвеќе	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства производители на домати, пиперки, краставици и режано цвеќе во затворени простории под контролирани услови и се корисници од подмерка 1.4. на оваа уредба; -Висината на директните плаќања изнесува 90.000,00 денари по хектар за производство во контролирани услови и производството да е продадено на домашен пазар или остварен извоз во период од 1 јануари до 15 мај 2015 година во следните минимални количини: -за оранжерији кои се загреваат: домати 40.000 килограми по хектар, пиперки 20.000 килограми по хектар, и краставици 80.000 килограми по хектар и -за пластеници кои се загреваат: домати 8.000 килограми по хектар, пиперки 4.000 килограми по хектар и краставици 16.000 килограми по хектар
1.6.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4. за градинарски култури предадени во преработувачки капацитети	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засадени површини со градинарски култури и се корисници од подмерка 1.4. на оваа уредба, оствареното производство да е предадено во преработувачки капацитети за зеленчук директно или преку еден регистриран откупувач во период од март 2015 година до ноември 2015 година, вклучително и произведените градинарски култури за потребите на сопствениот преработувачки капацитет, а запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи; -Висината на директните плаќања изнесува 1,5 денари по килограм, освен за пиперки и корнишони за кои висината на директни плаќања изнесува 2,5 денари по килограм
1.7.	Директни плаќања по обработлива површина за одржување на постоечки овошни насади	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат минимум 0,2 ха површина со постоечки овошни насади за секој овошен вид посебно и регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства; -Прифатлив минимален број на овошки по хектар за секој овошен вид одделно е даден во Табела за минимален број на овошки по хектар за постоечки производни овошни насади подигнати до пролет 2014 година по овошни видови во Прилог 3 кој е составен дел на оваа уредба; -Висината на директните плаќања изнесува 90.000,00 денари по хектар за јагоди одгледувани во саксии во контролирани услови (оранжерија или пластеник); -Висината на директните плаќања изнесува 33.000,00 денари по хектар за: круша, вишна, актинидија и за јаболкови насади со број на садници над 999 садници по хектар, за праска, кајсија и цреша со број на садници над 599 садници по хектар; -Висината на директните плаќања изнесува 28.000,00 денари по хектар за: дуња, мушмула, слива, маслинка, калинка, јапонско јаболко, смоква, аронија, боровинка, шип, рибизла, малина, капина, гоји бери, јагода на отворено, бадеми, лешници, за јаболко, круша, вишна и актинидија со број на садници до 1000 садници по хектар, и за праска, кајсија и цреша со број на садници до 600 садници по хектар; -Висината на директните плаќања изнесува 15.000,00 денари по хектар за насади со ореви и питоми костени за површините за кои барателот користел финансиски средства за подигање на нови насади со ореви од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството за 2009, 2010, 2011 и 2012 година и од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 и 2014 година или за подигање на нови насади со питоми костени од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството за 2010, 2011 и 2012 и од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 и 2014 година, а за подигнатите насади со питоми костени во 2009 година со доставување на доказ за набавени садници; -Висината на директните плаќања од оваа точка процентуално се намалува со зголемување на пријавените површини и тоа за секој вид одделно: од 0,2 ха до 5 ха 100%, од 5,1 ха до 30 ха 60%, од 30,1 ха до 50 ха 30% и над 50 ха 10%

1.8.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.7. за овошни култури предадени во преработувачки капацитет	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засадени површини со овошни видови и се корисници од подмерка 1.7. на оваа уредба, оствареното производство на овошје да е предадено во преработувачки капацитети за овошје директно или преку еден регистриран откупувач во период од декември 2014 година до ноември 2015 година, вклучително и произведените овошни култури за потребите на сопствениот преработувачки капацитет, запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи; -Висината на директните плаќања изнесува 2,00 денари по килограм
1.9.	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за одржување на постоечки лозови насади	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат површини под лозови насади регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства; -Минималната површина под лозови насади е 0,2 ха а минималниот потребен број на садници е 1.500 садници по хектар, за лозови насади подигнати до пролет 2014 година; -Висината на директните плаќања изнесува 40.000,00 денари по хектар или 100% за лозови насади на површина од 0,2 ха до 5 ха, 24.000,00 денари по хектар или 60% за површина од 5,1 ха до 30 ха, 12.000,00 денари по хектар или 30% за површина од 30,1 ха до 50 ха и за површина над 50 ха 4.000,00 денари по хектар или 10% од максималната висина на поддршка
1.10.	Директни плаќања за произведен и продаден суров тутун од реколта 2014 година	-Корисници на оваа подмерка се физички и правни лица кои своето производство на тутун од реколта 2014 година го продале во регистрирано откупно претпријатие согласно Закон за тутун и тутунски производи; -Висината на директните плаќања изнесува 60,00 денари по килограм
1.11.	Директни плаќања за производство на домашен сертифициран семенски материјал од прва и втора генерација за житни, индустриски, градинарски култури и компир	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства запишани во Регистар на снабдувачи на семенски материјал кои имаат произведен семенски материјал во 2015 година согласно Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија и имаат добиено конечни сертификати. Минимална прифатлива сертифицирана количина за житни култури е 2,5 тони по хектар пријавена површина; -Висината на директните плаќања изнесува 15.000,00 денари по хектар освен за тутун каде што висината на директните плаќања изнесува 60.000,00 денари по хектар;
1.12.	Директни плаќања за производство на домашен лозов калем и овошен саден материјал	-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства запишани во Регистар на снабдувачи за саден материјал кои имаат произведен сертифициран лозов и/или овошен саден материјал во 2015 година согласно Законот за семенски и саден материјал и имаат добиено конечни сертификати; -Произведен и продаден домашен лозов калем и овошен саден материјал најдоцна до 31 март 2015 година; -Висината на директните плаќања изнесува 25,00 денари по лозов калем и овошна садница за произведени и продадени калем и садници, вклучително и садници кои се употребени за сопствени потреби
1.13.	Директни плаќања за производство на посадочен материјал за градинарски производи	-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства запишани во Регистар на снабдувачи на саден материјал со минималниот произведен капацитет од 500.000 млади растенија годишно и кои имаат произведен и продаден посадочен материјал за градинарски производи на домашен пазар во 2015 година; -Висината на директните плаќања изнесува 5,00 денари по продадено младо растение со максимална продажна цена на услугата за подигање на посадочниот материјал од 5,00 денари по растение, и кое е произведено во оранжерии наменети исклучиво за производство на расаден материјал во санитарно-исправни безвирусни услови со: употреба на сертифициран елитен хибриден семенски материјал; спроведено Интегрирано управување за справување со штетници за следење на

		заболувања(Integrated Pest Management System); на подигнати табли за одгледување на растенијата од површината на земјата за најмалку 80 см и покриен под; со компјутеризирани сите оперативни системи: системот за наводнување, за контрола на присаство на штетници, инсекти и болести, систем за климатско одржување на потребните услови, и систем за машинско засадување; и во заштитени од контаминација логистички системи на дотур на сировини и складирање на расадот
1.14.	Директни плаќања за производство на предосновен и основен семенски материјал за житни култури	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства запишани во Регистар на снабдувачи на семенски материјал и кои имаат произведен и продаден предосновен и основен семенски материјал за житни култури во 2015 година согласно Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија; -Висината на директните плаќања за произведен и продаден семенски материјал, вклучително и употребениот за сопствени потреби предосновен семенски материјал изнесува 20,00 денари по килограм и основен семенски материјал изнесува 8,00 денари по килограм

(3) Поблиските критериуми во сточарското производство од дел III од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година по грло добиток и висината на директните плаќања во зависност од видот на добитокот се следни:

Број на подмерка	Име на подмерката	Поблиски критериуми и Висина на директни плаќања
2.1.	Директни плаќања за обележани грла говеда	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда, ги имаат обележано и евидентирано во Регистарот на одгледувалишта на говеда и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2015 година; -Висината на директните плаќања изнесува 2.800,00 денари по грло. Бројот на обележани грла се пресметува скалесто и тоа: од 1 грло до 100 грла 100%, од 101 грла до 150 грла 70%, од 151 грла до 300 грла 40% и над 301 грла 20%.
2.2.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1. за основни стада за производство на говедско месо	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда и се корисници од подмерка 2.1 на оваа уредба, имаат минимум 30 грла говеда обележани и евидентирани во Регистарот на одгледувалишта на говеда, и воедно не се корисници на директните плаќања од подмерка 2.4. на оваа уредба; -Висината на директните плаќања изнесува 1.500,00 денари и се исплаќа за женско грло говедо кое е на возраст од 12 до 24 месеци на 31.10.2015 година.
2.3.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1. за грла говеда од автохтона раса Буша	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда од расата Буша и се корисници од подмерка 2.1 на оваа уредба и имаат најмалку пет уматичени грла говеда од расата Буша обележани и евидентирани во Регистарот на одгледувалишта на говеда и запишани во матична книга на Призната организација на одгледувачи на говеда од расата Буша на денот на поднесувањето на барањето; -Земјоделските стопанства да се членови на Призната организација на одгледувачи на говеда од расата Буша и во 2014 година да ги спроведуваат мерките и активностите од одгледувачката Програма на Признатата организација на одгледувачи на говеда од расата Буша; -Висината на директните плаќања изнесува 1.500,00 денари и се исплаќа за уматичено грло говедо од расата Буша и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2015 година.

2.4.	Директни плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства – производители на кравјо, овчо и козјо млеко регистрирани како одгледувачи на говеда, овци и кози во Регистарот на одгледувалишта на одредени видови животни (говеда, овци и кози) и сопственото производство и го имаат предадено на регистриран откупувач на сурово млеко за период од октомври 2014 година до септември 2015 година, запишан во регистарот на откупувачи на земјоделски производи; -Корисници на оваа подмерка се и земјоделските стопанства – производители на кравјо, овчо и козјо млеко регистрирани како одгледувачи на говеда, овци и кози во Регистарот на одгледувалишта на одредени видови животни (говеда, овци и кози) за произведеното млеко за период од октомври 2014 година до септември 2015 година, за потребите на сопствениот преработувачки капацитет запишан во регистарот на откупувачи на земјоделски производи; -Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и предадено млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи
2.5.	Директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале или заклале говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, за период од мај 2014 година до април 2015 година; -Висината на директните плаќања изнесува 1.500,00 денари по продадено или заклано грло говедо.
2.6.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.5 за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет за производство на месо	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале или заклале говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло и се корисници од подмерка 2.5 на оваа уредба, грлата говеда да не се помлади од осум месеци и да не се постари од 18 месеци на денот на колење и да се од следните раси: сименталско, оберинталско, монтафонско, херефорд, шароле, буша и мелези; -Висината на директните плаќања изнесува 3.000,00 денари по продадено или заклано грло говедо.
2.7.	Директни плаќања за добиено теле по пат на В/О	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства одгледувачи на регистрирани говеда и се корисници од подмерка 2.1 од оваа уредба кои имаат оплодена крава/јуница по пат на В/О и добиено и регистрирано теле во период мај 2014– април 2015 година; -Висината на директните плаќања изнесува 1.200,00 денари по добиено и регистрирано теле.
2.8.	Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории	-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства одгледувачи на овци кои поседуваат минимум 30 грла овци од сите категории евидентирани во Регистарот на одгледувалишта на овци и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2015 година; -Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по грло за сите категории и возрасти.

2.9.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.8 за задржано женско јагне	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства одгледувачи на овци и се корисници од подмерка 2.8. од оваа уредба; -Висината на директните плаќања изнесува 700,00 денари по грло и се исплаќа за женско јагне кое на 31.10.2015 година е на возраст од шест до 18 месеци и дополнителни 4.000,00 денари по грло за бројот на задржани женски јагниња еквивалентно на бројот на угинати грла овци од болеста „Син јазик“ пријавени до 04.11.2014 година и потврдени со записник од официјален ветеринар вработен во Агенцијата за храна и ветеринарство.
2.10.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.8 за грла овци од автохтона раса Праменка (Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска)	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои сеодгледувачи на овци од расата Праменка (Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска) и се корисници од подмерка 2.8 од оваа уредба и имаат минимум 50 уматичени грла овци од расата Праменка (Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска), обележани и евидентирани во Регистарот на одгледувалишта на овци и запишани во матична книга на Призната организација на одгледувачи на овци од расата Праменка (Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска) на денот на поднесувањето на барањето; -Земјоделските стопанства да се членови на Призната организација на одгледувачи на овци од расата Праменка (Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска) и во 2014 година да ги спроведувале мерките и активностите од одгледувачката Програма на Призната организација на одгледувачи на овци од расата Праменка (Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска); -Висината на директните плаќања изнесува 500,00 денари по грло и се исплаќа за уматичено грло овца и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2015 година.
2.11.	Директни плаќања за обележани грла кози	-Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства одгледувачи на кози кои поседуваат минимум 10 грла кози од сите категории евидентирани во Регистарот на одгледувалишта на кози и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2015 година; -Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по грло за сите категории и возрасти.
2.12.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.11 за задржано женско јаре	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства одгледувачи на кози и се корисници од подмерка 2.11 од оваа уредба; -Висината на директните плаќања изнесува 700,00 денари по грло и се исплаќа за женско јаре кое на 31.10.2015 година е на возраст од шест до 18 месеци и дополнителни 4.000,00 денари по грло за бројот на задржани женски јариња еквивалентно на бројот на угинати грла кози од болеста „Син јазик“ пријавени до 04.11.2014 година и потврдени со записник од официјален ветеринар вработен во Агенцијата за храна и ветеринарство.
2.13.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.11 за грла кози од автохтона раса Балканска коза	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои се одгледувачи на кози од расата Балканска коза и се корисници од подмерка 2.11 од оваа уредба и имаат минимум 50 уматичени грла кози од расата Балканска коза, обележани и евидентирани во Регистарот на одгледувалишта на овци и кози и запишани во матична книга на Призната организација на одгледувачи на кози од расата Балканска коза на денот на поднесувањето на барањето; -Земјоделските стопанства да се членови на Призната организација на одгледувачи на кози од расата Балканска коза и во 2014 година да ги спроведувале мерките и активностите од одгледувачката Програма на Призната организација на одгледувачи на кози од расата Балканска коза; -Висината на директните плаќања изнесува 500,00 денари по грло и се исплаќа за уматичено грло кози и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2015 година.

2.14.	Директни плаќања за женски приплодни грла-маторици	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат женски приплодни грла-маторици и поседуваат минимум две грла маторици и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2015 година; -Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по грло маторица.
2.15.	Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани кланични капацитети	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале или заклале најмалку 5 гоеници со минимална тежина од 90 килограми по грло во период од мај 2014 година до април 2015 година во преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло; -Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по грло. Бројот на грла се пресметува скалесто и тоа: од 5-5.000 грла 100%, од 5.001 до 10.000 грла 80%, од 10.001 до 15.000 грла 50% и над 15.000 грла 30%.
2.16.	Директни плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат одгледани и продадени или заклани бројлери во период од мај 2014 година до април 2015 година во преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло; -Висината на директните плаќања изнесува 30,00 денари по пиле.
2.17.	Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат одгледани и продадени или заклани амортизирани несилки во период од мај 2014 година до април 2015 година во преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло; -Висината на директните плаќања изнесува 25,00 денари по несилка.
2.18.	Директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои произвеле за сопствени потреби или продале еднодневни бројлерски пилиња во период од мај 2014 година до април 2015 година; -Висината на директните плаќања изнесува 2,00 денари по пиле за сопствени потреби и -Висината на директните плаќања изнесува 4,00 денари за продадено пиле.
2.19.	Директни плаќања за произведени еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои произвеле за сопствени потреби или продале еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди во период од мај 2014 година до април 2015 година; -Висината на директните плаќања изнесува 2,00 денари по пиле за сопствени потреби и -Висината на директните плаќања изнесува 4,00 денари за продадено пиле.
2.20.	Директни плаќања за регистрирано презимено пчелно семејство	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои поседуваат минимум 35 регистрирани презимени пчелни семејства; -Висината на директните плаќања изнесува 600,00 денари по пчелно семејство. -Задолжително одржување на бројот на пријавените презимени пчелни семејства е до 30.09.2015 година.

2.21.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.20. од оваа уредба за пчелни семејства вклучени во селекција за производство на пчелни матици	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства запишани во Регистерот на одгледувалишта на пчели и се Одобрени институции (одгледувалишта на пчелни матици) -Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по пчелно семејство кое е во контрола и е вклучено во селекција за производство на пчелни матици.
2.22.	Директни плаќања за фармерско одгледување на ноеви	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат ноеви, имаат регистрирано одгледувалиште и одгледуваат минимум четири возрасни единки ноеви; -Висината на директните плаќања изнесува 1.700,00 ден по возрасен ној.
2.23.	Директни плаќања за фармерско производство на полжави	-Корисници на оваа подмерка се семејни земјоделски стопанства кои одгледуваат полжави, имаат регистрирано одгледувалиште и одгледуваат полжави на минимум 0.2 хектари вкупна производна површина на фармата; -Висината на директните плаќања изнесува 90.000,00 денари по хектар.
2.24.	Директни плаќања за одгледување на стопанско корисно автохтоно овчарско куче Шарпланинец	-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои одгледуваат овци и кози, кои поседуваат најмалку 50 грла овци и/или кози евидентирани во Регистарот на овци и кози, и се сопственици на педигрирани кучиња од расата Шарпланинец на кои е извршена идентификација со микрочип на денот на поднесување на барањето; -Максимален број е седум пријавени кучиња по земјоделско стопанство; -Висината на директните плаќања изнесува 2.500,00 денари по куче и се исплаќа за куче од расата Шарпланинец кое е на возраст над шест месеци на 31.10.2015 година.
2.25.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1. за грла говеда од раса Бивол	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда од раса Бивол, ги имаат обележано и евидентирани во Регистарот на одгледувалишта на говеда и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2015 година; -Висината на директните плаќања изнесува 2.500,00 денари по грло.
2.26.	Директни плаќања за угинати говеда од болеста „Син јазик“ во 2014 година	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кај кои е потврдено угинување на говеда од болеста „Син јазик“ со записник од официјален ветеринар вработен во Агенцијата за храна и ветеринарство и се однесува за говеда пријавени за угинати до 04.11.2014 година; -Висината на директните плаќања за угинато говедо на возраст до една година изнесува 10.000,00 денари, за угинато говедо на возраст од една до две години 20.000,00 денари и за угинато говедо на возраст над две години 30.000,00 денари

(4) Поблиските критериуми за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за производство од дел II, код на мерка 211 и за органско-то производство од дел II, код на мерка 215 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, како и висината на директните плаќања се следни:

1) За директни плаќања за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за производство

- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои вршат земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за производство и се корисници од подмерки 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8. и 1.9. од став (2) и подмерки 2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.21., 2.23., 2.24. и 2.25 од став (3) од овој член.

- Висината на директни плаќања за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за производство е 15% од директни плаќања утврдени во оваа уредба и се доделува на следниот начин:

- директни плаќања по површина обработено земјоделско земјиште кај сите пријавени парцели кои се наоѓаат на надморска висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на земјишни парцели за подмерки 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.7. и 1.9. од став (2) од овој член.

- директни плаќања по единица земјоделски производ од растително потекло кој е произведен на земјоделско земјиште кај сите пријавени парцели кои се наоѓаат на надморска висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на земјишни парцели за подмерки 1.6. и 1.8. од став (2) и подмерки 4) од став (4) од овој член.

- директни плаќања по грло добиток за регистрирани одгледувалишта во населени места со надморска висина поголема од 700 метри или со број на жители помал од 100 за подмерки 2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.21., 2.23., 2.24. и 2.25. од став (3) од овој член.

2) За дополнителни директни плаќања за подмерките од ставовите (2) и (3) на овој член сертифицирани како растително и сточарско органско производство и производство во преод

- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат сертифицирано растително и сточарско органско производство и производство во преод согласно Законот за органско земјоделско производство

- Висината на директните плаќања се зголемува за 30% во однос на директните плаќања предвидени во подмерки 1.2., 1.3., 1.11., 1.12., 1.13. и 1.14. од став (2) на овој член.

- Висината на директните плаќања се зголемува за 50% во однос на директните плаќања предвидени во подмерка 1.1 од став (2) и подмерките 2.1., 2.5., 2.6., 2.7., 2.10., 2.11., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23. и 2.25. од ставот (3) на овој член.

- Висината на директните плаќања се зголемува за 70% во однос на директните плаќања предвидени во подмерки 1.6., 1.7., 1.8. и 1.9. од став (2) на овој член. За овоштарското и лозарското производство висината на директните плаќања се пресметува скалесто и тоа: од 0,1 ха до 10 ха 100%, од 10,1 ха до 40 ха 60%, од 40,1 ха до 60 ха 30% и над 60 ха 10%.

- Висината на директните плаќања се зголемува за 100% во однос на директните плаќања предвидени во подмерки 1.4. и 1.5. од ставот (2) на овој член.

3) За директни плаќања за површини наменети за зелено ѓубрење или угар во плодород

- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат површини наменети за зелено ѓубрење или угар во плодород.

- Оваа мерка се однесува за површини на кои се одгледуваат тревни смеси кои служат за зелено ѓубрење или пак површините не се користат за земјоделско производство (се оставаат за угар во плодород), со исклучок на површините на кои угарот се применува повеќе од една година на иста површина.

- Висината на директните плаќања изнесува 3.500 денари по хектар.

4) За директни плаќања за преработка на органски производи и органски производи во преод од домашно потекло (вклучително за доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло)

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои имаат произведено преработки од примарни земјоделски органски производи или производи во преод од домашно потекло или пак имаат извршено доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло и истите ги имаат продадено.

- Висината на директните плаќања изнесува 2% од вредноста на произведените и продадени производи со максимален износ до 150.000,00 денари по оператор.

5) За директни плаќања за трговија или извоз на свежи и преработени органски производи и органски производи во преод од домашно потекло

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои вршат трговија или извоз на свежи и преработени органски производи и органски производи во преод од домашно потекло.

- Висината на директните плаќања изнесува 5% од вредноста на продадени/извезени производи со максимален износ до 150.000,00 денари по оператор.

6) За посебни директни плаќања за стручна контрола и сертификација

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи од областа на органското земјоделско производство кои имаат добиено сертификат од овластено тело во 2015 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 50% од трошоците за добиен сертификат издаден од овластено тело во 2015 година.

7) За посебни директни плаќања за анализа на својства на почва и производ кај земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски, педолошки или анализи на остатоци од пестициди, тешки метали и др. материи на почва и во органски производи во 2015 година

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои имаат извршени агрохемиски, педолошки или анализи на остатоци од пестициди, тешки метали и др. материи на почва и во органски производи во 2015 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 70% од трошоците за анализа без ДДВ, но не повеќе од 9.000,00 денари по земјоделско стопанство.

(5) Утврдениот минимум површина земјоделско земјиште и број на минимум грла добиток вклучително и минимум пчелни семејства во оваа уредба се намалува за 50% и тоа:

- За земјоделски стопанства кај кои сите пријавени парцели се наоѓаат на надморска висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на земјишни парцели и се применува за подмерки 1. 1., 1.4., 1.7. и 1.9. од став (2) од овој член.

-За земјоделски стопанства кај кои сите пријавени одгледувалишта се регистрирани во населени места со надморска висина поголема од 700 метри или со број на жители помал од 100 и се применуваат за подмерки 2.8. и 2.11., со исклучок на подмерка 2.15. од став (3) од овој член за која утврдениот минимум е 2 грла и подмерка 2.20. од став (3) од овој член за која утврдениот минимум е 15 пчелни семејства.

(6) Корисници на директни плаќања се земјоделски стопанства кои ги исполнуваат барањата пропишани согласно Правилникот за Листата на посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина.

Член 3

Начин на директни плаќања

(1) Директните плаќања во земјоделството за 2015 година ќе се извршуваат според поднесени барања за финансиска поддршка и рокови за поднесување на барањата со исклучок на подмерката 1.10. од член 2 став (2) од оваа уредба.

(2) Реализацијата на подмерката 1.10. од член 2 став (2) од оваа уредба ќе се врши според списоци за откупени количини на суров тутун од реколтата 2014 година доставени до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, најдоцна до 31.03.2015 година од страна на правни лица регистрирани во Регистарот на откупувачи на тутун.

(3) Административните проверки и контроли потребни за реализација на директните плаќања се вршат врз основа на податоци евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства.

(4) Спроведување на мерките за директни плаќања по површина се врши врз основа на барања кои треба да содржат податоци за површината на катастарските парцели евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанстванајдоцна до 15 март 2015 година. Максималната дозволена површина на катастарските парцели за кои се поднесува барање дополнително е ограничена со површината евидентирана во Системот за идентификација на земјишните парцели со утврдена употреба на земјоделско земјиште на земјоделското стопанство со состојба на 15 март 2015 година. При контролата на самото место утврдувањето на големината на површината на декларираната култура се врши на целокупната парцела евидентирана во Системот за идентификација на земјишните (СИЗП) и за сите СИЗП парцели, кои како подлога целосно или делумно ги имаат катастарските парцели евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства и кои се наведени во барањето.

(5) Спроведување на мерките на директните плаќања во поглед на утврдување на бројната состојба на говеда, овци, кози и презимени пчелни семејства се вршат врз основа на податоци од Регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни на денот на поднесување на барањето, а утврдување на бројната состојба на маторици, ноеви и полжави врз основа на потврди издадени од регистрирани ветеринарни друштва.

(6) Спроведување на директните плаќања од член 2 став (3) за подмерките 2.3., 2.10. и 2.13. на оваа уредба, во поглед на утврдување на бројната состојба на говеда, овци и кози се вршат врз основа на податоци од Матичната книга на Признатата организација на одгледувачи, потврдени од Признатата организација на одгледувачи, а заверени од вршител на јавна услуга за спроведување на мерки и активности од Заедничката Основна Програма за Одгледување на Добиток (ЗОПОД).

(7) Спроведување на подмерката 2.21. од член 2 став (3) на оваа уредба се врши врз основа на податоци од Регистарот на одгледувалишта на пчели во Агенцијата

јата за храна и ветеринарство, Регистарот на одобрени институции— Одгледувалишта на пчелни матици во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и податоци потврдени од вршителот на јавна услуга за спроведување на мерки и активности од Заедничката Основна Програма за Одгледување на Добиток (ЗОПОД).

(8) Спроведување на подмерката 2.24. од член 2 став (3) на оваа уредба се врши врз основа на податоци од педигрето издадено од Кинолошки Сојуз на Република Македонија.

Член 4

Рокови за поднесување на барања

Крајните рокови за поднесување на барањата од член 3 на оваа уредба по одделни подмерки од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година се следни:

1. До 31 мај 2015 година за следните подмерки од член 2 став (2): 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.7., 1.9., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., член 2 став (3) подмерки 2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.24., 2.25. и 2.26 и член 2 став (4) точки 1), 2) и 3) од оваа уредба.

2. До 30 ноември 2015 година за подмерките од член 2 став (2) точки: 1.6. и 1.8., член 2 став (4) точки 4) 5), 6) и 7) од оваа уредба.

3. За подмерката 2.4. од член 2 став (3) од оваа уредба крајните рокови за поднесување на барања се според следните периоди:

- до 30 април 2015 година за продадено млеко во период од 1 октомври 2014 година до 31 декември 2014 година,

- до 15 јуни 2015 година за продадено млеко во период од 1 јануари 2015 година до 31 април 2015 година

- до 5 ноември 2015 година за продадено млеко во период од 1 мај 2015 година до 30 септември 2015 година.

Член 5

Правните лица кои се занимаваат со откуп, преработка и трговија на примарни земјоделски производи и услуги за колење, потребните податоци за реализирање на директните плаќања согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година, на барање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги доставуваат во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9898/1-14
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ПРИЛОГ 1 - Минимални употребени количини семе по хектар

Вид	Минимална употребена количина на семе во кг./ха
Пченица	180
Јачмен	160
Тритикале	180
Ориз	170
Пченка	15

ПРИЛОГ 2 - Листа на култивирани лековити, ароматични и зачински растенија за земјоделско производство

1. Valeriana officinalis – маичина трева (одолен, валеријан)
2. Inula helenium L. Asteraceae – оман (голем корен, волско око)
3. Ocimum basilicum L. (Lamiaceae) – босилек
4. Trigonella foenum-graecum L. (Leguminosae) – грчко семе (пискавица, сминдух)
5. Angelica archangelica L. (Umbelliferae) – ангелика
6. Digitalis lanata Ehrh. (Scrophulariaceae) – волнест напрсток (бесник)
7. Chamomilla recutita L. (или Matricaria chamomilla) – камилица
8. Centaurea cyanus L. – синчец
9. Lavandula angustifolia L. – лаванда
10. Linum usitatissimum L. – лен
11. Silybum marianum L. (Asteraceae) – (сикавица, диваартичока, бадел)
12. Melissa officinalis L. – маточина (пчелина трева, лимон трева)
13. Papaver somniferum – афион
14. Petroselinum crispum – магдонос
15. Mentha piperita L. – нане
16. Calendula officinalis L. – невен
17. Salvia officinalis L. – жалфија
18. Achillea millefolium L. – ајдучкатрева
19. Echinacea purpurea (angustifolia) – сончевшешир
20. Platanus lanceolata L. – теснолистентегавец
21. Hissopus officinalis L. – изоп
22. Pimpinella anisum L. – анасон
23. Arnica montana* – арника
24. Urtica dioica L. (Urticaceae)* – коприва
25. Gentiana lutea L. (Gentianaceae)* – линчура
26. Hypericum perforatum L. (Hypericaceae)* – кантарион
27. Verbascum phlomolides I Verbascum densiflorum – лопен
28. Malva sylvestris L. – црнслез (дивслез, големслез)
29. Althaea officinalis L. (Malvaceae) – белслез
30. Saturea hortensis (montana) L. (Lamiaceae) – чубрица
31. Anetum graveolens L. (Umbelliferae) – копар
32. Artemisia dracunculus (Asteraceae) – естрагон
33. Foeniculum vulgare, var. dulce – сладоканасон (fenikulum)
34. Humulus lupulus L. – хмел
35. Coriandrum sativum L. – кориандер
36. Majorana hortensis (origanum majorana) L. – мајоран
37. Sinapsis alba L. – белсинап
38. Thymus vilgaris L. – тимјан
39. Artemisia absinthium L. – пелин (белпелин, пипомпелин)

А. Лековити растенија:

- култивирани растенија

- самоникли растенија култивирани лековити растенија:

1. Valeriana officinalis – маичина трева (одолен, валеријана)
2. Inula helenium L. Asteraceae – оман (голем корен, волско око)
3. Ocimum basilicum L. (Lamiaceae) – босилек
4. Trigonella foenum-graecum L. (Leguminosae) – грчко семе (сминдух)
5. Angelica archangelica L. (Umbelliferae) – ангелика
6. Digitalis lanata Ehrh. (Scrophulariaceae) – волнест напрсток
7. Chamomilla recutita L. – камилица
8. Centaurea cyanus L. – синчец

9. Lavandula angustifolia L. – лаванда
10. Linum usitatissimum L. – лен
11. Silybum marianum L. – (сикавица, диваартичока, бадел)
12. Melissa officinalis L. – маточина (пчелина трева, лимон трева)
13. Papaver somniferum – афион
14. Petroselinum crispum – магдонос
15. Mentha piperita L. – нане
16. Calendula officinalis L. – невен
17. Salvia officinalis L. – жалфија
18. Achillea millefolium L. – ајдучкатрева
19. Echinacea purpurea (angustifolia) – сончевшешир
20. Platanus lanceolata L. – теснолистентегавец
21. Hissopus officinalis L. – изоп
22. Pimpinella anisum L. – анасон

Самоникли и култивирани лековити растенија:

1. Arnica montana* – арника
2. Urtica dioica L. (Urticaceae)* – коприва
3. Gentiana lutea L. (Gentianaceae)* – линчура
4. Hypericum perforatum L. (Hypericaceae, но поправилно е Clusiaceae)* – кантарион
5. Chamomilla vulgaris L. – (камилица)
6. Verbascum phlomolides I Verbascum densiflorum – лопен
7. Malva sylvestris L. – црнслез (дивслез, големслез)
8. Achillea millefolium L. – ајдучкатрева
9. Verbascum phlomolides I Verbascum densiflorum (лопен)
10. Althaea officinalis L. (Malvaceae) – белслез

Б. Култивирани зачински растенија:

1. Saturea hortensis (montana) L. (Lamiaceae) – чубрица
2. Anetum graveolens L. (Umbelliferae) – копар
3. Artemisia dracunculus (Astraceae) – естрагон
4. Foeniculum vulgare, var. dulce – сладоканасон (fenikulum)
5. Humulus lupulus L. – хмел
6. Coriandrum sativum L. – кориандер
7. Majorana hortensis (origanum majorana) L. – мајоран
8. Petroselinum crispum – магдонос
9. Sinapsis alba L. – белсинап
10. Thymus vilgaris L. – тимјан
11. Artemisia absinthium L. – пелин (белпелин, пипомпелин)
12. Carum carvi – ким

Декоративни Растенија

Р. Бр.	Четинарски (иглолистни) видови
1	Cedrus spp.
2	Chamaecyparis law. allumi
3	Chamaecyparis law. wodi
4	Chamaecyparis law. columnaris
5	Cupressus spp.
6	Cryptomeria japonica
7	Juniperus retinospora
8	Juniperus com. hibernica
9	Juniperus horizontalis
10	Juniperus sibirica
11	Juniperus chin. blue variety
12	Pinus mugo
13	Pinus spp.
14	Picea pungens
15	Picea excelsa
16	Sequoia gigantea
17	Taxus spp.
18	Thuja occ. plicata

19	Thuja occ. rozentalie
20	Thuja occ. wudvordii
21	Thuja occ. reingold
22	Thuja occ. plicata
23	Thuja occ. berkman
24	Thuja occ. smaragd

Брзорастечки растенија

Р. Бр	Назив
1	Paulownia
2	Paulownia Elongata
3	Paulownia Tomentoza

ПРИЛОГ 3 - Прифатлив број на овошки - садници по хектар за постоечки производни овошни насади подигнати до пролет 2014 година по овошни видови

Ред. број	Овошен вид	Прифатливиот број на садници по хектар е над
1.	јаболка	400
2.	круши	330
3.	дуњи	500
4.	мушмула	550
5.	слива	330
6.	праски	330
7.	кајсија	400
8.	цреши	240
9.	вишна	500
10.	орев	70
11.	бадем	330
12.	лешник	500
13.	питом костен	200
14.	актинидија (киви)	550
15.	маслинка	330
16.	калинка	620
17.	јапонско јаболко	330
18.	смоква	500
19.	аронија	1400
20.	боровинка	2200
21.	шип	1660
22.	рибизла	3330
23.	малина	8000
24.	капина	1250
25.	јагода	31000
26.	гоци бери	2500

296.

Врз основа на член 40-а став (9) од Законот за минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ "АВТОПАТ МИЛАДИНОВЦИ-СВ.НИКОЛЕ-ШТИП" НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ОВЧЕ ПОЛЕ-БОГОСЛОВЕЦ", ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

1. На Јавното претпријатие за државни патишта Скопје се доделува концесија за експлоатација за потребите за изградба на државен пат "Автопат Миладиновци-Св.Николе-Штип" на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот "Овче поле-Богословец",

општина Свети Николе, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7 585 773	4 629 606
T-2	7 586 020	4 629 644
T-3	7 586 050	4 629 446
T-4	7 585 803	4 629 409

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,049908 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука е до 1.08.2017 година.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-54/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

297.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 9 од Законот за технолошки индустриски развојни зони ("Службен весник на Република Македонија" бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ПРИЛЕП“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за изменување на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Прилеп“ бр. 02-1659/10 од 23.12.2014 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата одржана на 23.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-107/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

298.

Врз основа на член 12 став 4 алинеја 9 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ГЕВГЕЛИЈА“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за изменување на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Гевгелија“ со број 02-1659/9 од 23.12.2014 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на 23.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-108/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

299.

Врз основа на член 12 став 4 алинеја 9 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „СТРУГА“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за изменување на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Струга“ со број 02-1659/7 од 23.12.2014 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на 23.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-110/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

300.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 9 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „БЕРОВО“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за изменување на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Берово“ со број 02-1659/5 од 23.12.2014 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седницата одржана на 23.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-111/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

301.

Врз основа на член 12 став 4 алинеја 9 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ВИНИЦА“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за изменување на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Виница“ со број 02-1659/6 од 23.12.2014 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на 23.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-112/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

302.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 9 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „КИЧЕВО“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за изменување на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Кичево“ бр. 02-1659/3

од 23.12.2014 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата одржана на 23.12.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-114/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

303.

Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА СО КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ

Член 1

Општина Крива Паланка се задолжува кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје, со краткорочен кредит во износ од 1.968.000,00 денари.

Член 2

Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на оваа одлука општина Крива Паланка ќе ги користи за финансирање на Проектот “Јавни згради – енергетски ефикасни” под следните услови:

- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изнесува 5,75% на годишно ниво и
- рок на отплата на главница: квартално на 15.07.2015 година и 15.10.2015 година.

Член 3

Условите и начинот на користење на заемот, како и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит кој ќе се склучи помеѓу општина Крива Паланка и Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-115/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

304.

Врз основа на член 87-а став 4 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013, 147/2013, 43/2014 и 160/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА ДРВНА МАСА ОД ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ

Член 1

Со оваа одлука од Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ на Министерството за правда -Управа за извршување на санкции се преотстапуваат 500 м3 дрвна маса - огревно дрво.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-118/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

305.

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (КЛАНИЦА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ) КО ВЕЛЕС ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија (кланица со придружни објекти) КО Велес, општина Велес.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 16325м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела	Катастарска општина	Високо место	Катастарска култура	Катастарска класа
15330	Велес	Бабуна	г2-продолж. индустриј. земјиште	0
15318	Велес	Бабуна	г2-продолж. индустриј. земјиште	0
Вкупна површина на земјиштето во класичен облик				31648м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-125/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

306.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.01.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА Г- ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ КО ТОПОЛЧАНИ ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г- производство, дистрибуција и сервиси КО Тополчани, општина Прилеп.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 17242м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
584	Тополчани	Дабо	нива	4
585	Тополчани	Дабо	нива	4
585	Тополчани	Дабо	позре	3
585	Тополчани	Дабо	позре	3
581	Тополчани	Дабо	нива	4
584	Тополчани	Дабо	нива	3
588	Тополчани	Дабо	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				20547м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-126/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

307.

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ВИКЕНД НАСЕЛБА КО ЛОЗАРОПОЛЕ ОПШТИНА МАВРОВО И РОТУША

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба КО Лозарополе, општина Маврово и Ростуша.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 416369м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 118/1	Лозарополе	Ливатница	ливада	7
119	Лозарополе	Ливатница	овоштарина	8
236	Лозарополе	Српане	ливада	8
238	Лозарополе	Српане	ливада	8
118/2	Лозарополе	Ливатница	ливада	7
118/3	Лозарополе	Ливатница	ливада	7
124	Лозарополе	Митровски доп	ливада	8
125	Лозарополе	Митровски доп	ливада	8
дел 235	Лозарополе	Српане	ливада	8
125	Лозарополе	Митровски доп	ливада	7
дел 127	Лозарополе	Ливатница	ливада	8
237	Лозарополе	Српане	ливада	8
122	Лозарополе	Митровски доп	ливада	8
128	Лозарополе	Митровски доп	ливада	7
239	Лозарополе	Патрајце	ливада	8
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				444200м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-128/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

308.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б2-ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ КО СТРУГА ОПШТИНА СТРУГА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б2-големи трговски единици КО Струга, општина Струга.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 6656м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
26269	Струга	Дел капи	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				7200м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-130/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

309.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.01.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за животна средина и просторно планирање бр. 19-4985/1 од 20.10.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-217/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

310.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за животна средина и просторно планирање бр. 41-1557/2 од 26.03.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/13)

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-217/2
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

311.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија опфатено со Извод од План на Општина Аеродром бр.669/2014 заверен под број 23-4373/2 од 5.09.2014 година и тоа: градежно земјиште запишано во Имотен лист бр. 103856 за КО Кисела Вода 2 на име на Република Македонија, како заедничка сопственост на КП бр.302/47 во површина од 1846 м2; градежно земјиште запишано во Имотен лист бр.103856 за КО Кисела Вода 2 на име на Република Македонија, како заедничка сопственост на КП бр.302/8 во површина од 357 м2 и градежно земјиште запишано во Имотен лист бр. 103856 за КО Кисела Вода 2 на име на Република Македонија, како заедничка сопственост на КП бр.302/9 во површина од 365 м2 заради изградба на градба со намена: А2-семејно домување во станбени згради.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-290/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

312.

Врз основа на член 9-а став 1 од Законот за регистрација на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ број 31/2001, 42/2003, 40/2004, 70/2006, 126/2006, 88/2008, 133/2009, 171/2010, 6/2012, 79/2013, 188/2013 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛИТЕ НА АВТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

Член 1

Со оваа одлука се ослободуваат вршителите на авто-такси превоз на патници од обврската за користење на интегриран автоматски систем за управување.

Член 2

Ослободувањето од членот 1 на оваа одлука ќе трае од 1 февруари 2015 година до 31 декември 2015 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-652/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

313.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1. 2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ
НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на општина Охрид се пренесува во сопственост без надомест недвижна ствар - инфраструктурен објект - тип СИВОД подкласификација СИ-ВОД 11 - езерско пристаниште, сопственост на Република Македонија, кој се наоѓа на КП бр.16566, КО Охрид 3, со почеток на инфраструктурниот објект на м.в. Кеј „Македонија“ и крај на инфраструктурниот објект - Охридско езеро, со должина од 314,37 метри, отворена површина од 663,57 м², запишан во Имотен лист за инфраструктурни објекти бр. 6.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-702/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

314.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СЛУЖБА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија бр.09-191/1 од 26.1.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-738/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

315.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на Агенција за управување со одземен имот бр. 09-192/1 од 26.1.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-738/2
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

316.

Врз основа на член 9 - а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ
ДЕРИВАТИ НА ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФА-
КУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 20.000 литри масло за горење-екстра лесно 1 (ЕЛ-1) на Православен богословски факултет „Св.Климент Охридски“ Скопје, кој што е прудружна членка на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ Скопје.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат за загревање на просториите на Православниот богословски факултет „Св.Климент Охридски“ Скопје.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Православниот богословски факултет „Св.Климент Охридски“ Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-883/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

317.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ „ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН“ ДОО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје со седиште на ул. „Борка Талевски“ бр. 55-1/2 Скопје-Центар за градежното земјиште во вкупна површина од 7.427 м², кое претставува:

- КП бр.55, дел 4, Викано место Орница, Катастарска култура ГНЗ (Градежно неизградено земјиште), со површина од 877 м², сопственост на Република Македонија;

- КП бр.57, дел 3, Викано место Орница, Катастарска култура ГНЗ (Градежно неизградено земјиште), со површина од 1.716 м², сопственост на Република Македонија;

- КП бр.58, дел 4, Викано место Орница, Катастарска култура ГНЗ (Градежно неизградено земјиште), со површина од 4.382 м², сопственост на Република Македонија;

- КП бр.58, дел 5, Викано место Орница, Катастарска култура ГНЗ (Градежно неизградено земјиште), со површина од 452 м², сопственост на Република Македонија;

запишано во Имотен лист број 58200 за КО Врешка, кое согласно Проектот за инфраструктура со Тех.бр. 117/12 од јули 2013 година изработен од ДОО-ЕЛ БИЛД Скопје, одобрена од страна на Министерството за транспорт и врски со Решение бр.75-6695/2 од 19.06.2014 година е наменето за изградба на Е1 - комунална инфраструктура (мала хидроцентрала Зрновци со референтен број 351).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11266/1-14
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

318.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ „ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН“ ДОО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје со седиште на ул. „Борка Талевски“ бр. 55-1/2 Скопје-Центар за градежното земјиште во вкупна површина од 7.627 м², кое претставува:

- КП бр.172, дел 2, Викано место Здравечка Чешма, Катастарска култура ГНЗ (Градежно неизградено земјиште), со површина од 73 м², сопственост на Република Македонија;

- КП бр.57, дел 2, Викано место Орница, Катастарска култура ГНЗ (Градежно неизградено земјиште), со површина од 107 м², сопственост на Република Македонија;

- КП бр.58, дел 6, Викано место Орница, Катастарска култура ГНЗ (Градежно неизградено земјиште), со површина од 1.785 м², сопственост на Република Македонија;

- КП бр.58, дел 7, Викано место Орница, Катастарска култура ГНЗ (Градежно неизградено земјиште), со површина од 5.662 м², сопственост на Република Македонија,

запишано во Имотен лист број 58200 за КО Врешка, кое согласно Проектот за инфраструктура со Тех.бр.125/12 од јули 2013 година изработен од ДОО-ЕЛ БИЛД Скопје, одобрена од страна на Министерството за транспорт и врски со Решение бр.75-9805 од 7.07.2014 година е наменето за изградба на Е1 - комунална инфраструктура (мала хидроцентрала ЗРНОВЦИ со референтен број 353).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11267/1-14
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

319.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27. 1.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија му престанува користењето на недвижните ствари - земјиште со вкупна површина од 22116 м², кое претставува КП 15625/1, КО Прилеп, запишано во ИЛ бр.35279, сопственост на Република Македонија и земјиште со вкупна површина од 419 м², кое претставува КП 15625/2, КО Прилеп, запишано во ИЛ 33228, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11426/1-14
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

320.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА-УПРАВАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија му престанува користењето на недвижната ствар - деловен простор во објект на приземје со вкупна површина од 160м², кој се наоѓа на ул. „Димо Наредникот“ бр. 1 во Прилеп, КП бр. 13554, КО Прилеп, евидентиран во Имотен лист бр.57713, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Министерството за правда-Управата за водење на матичните книги за потребите на Подрачната канцеларија Прилеп.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Министерството за правда - Управата за водење на матичните книги, во рок од седум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11506/1-14
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

321.

Врз основа на член 29 став 3 и член 31 став 4 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.1.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

1. Во Решението за именување членови на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/14) во точката 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„За Претседател на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој се определува Ристо Калске.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-495/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

322.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 27 јануари 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола, поради истек на мандат, се разрешуваат:

- Горан Гурчиновски
- Гоце Талевски
- Марија Ивановска
- Горги Горгиевски.

2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО“ - Битола, за време од два месеци, се именуваат:

- Горан Гурчиновски
- Гоце Талевски
- Марија Ивановска
- Горги Горгиевски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-931/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

323.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2013, 18/2014 и 44/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 27 јануари 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата за филм на Република Македонија се именува Дарко Башески, досегашен в.д. директор на Агенцијата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-938/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

324.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јануари 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГЕВГЕЛИЈА

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија се разрешуваат, поради истек на мандатот:

- претставниците на основачот
- Сашо Шопов
- Павлинка Ичева
- Златка Кангова.

2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија се именуваат:

- претставници на основачот
- Сашо Шопов
- Злата Кангова
- претставник од Советот на општината
- Зорица Бошњак.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-939/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

325.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јануари 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРАТОВО

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Кратово, поради истек на мандатот за кој се именувани се разрешуваат:

- претставниците на основачот
- Маја Ивановска
- Игор Смиљковски
- Емилија Симоновска
- претставникот од Советот на општината:
- Николчо Ѓеоргиев.

2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Кратово, се именуваат:

- претставници на основачот
- Маја Иванова
- Мартина Митевска
- претставник од Советот на општината
- Даниела Николовска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-940/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

326.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јануари 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГОСТИВАР

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар, се разрешуваат:

- претставниците на основачот
- Дафина Јованоска Стојаноска, на нејзино барање
- Наташа Саздовска, на нејзино барање
- од Советот на општината
- Селајдин Абдули.

2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар се именуваат:

- претставници на основачот
- Даниел Филиповски
- Даниела Илиевска
- од Советот на општината
- Фадил Асани.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-941/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

327.

Врз основа на член 36 став 6, а во врска со член 39-а од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 27 јануари 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖА-
ВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

1. Владо Мисајловски се разрешува од функцијата државен секретар во Министерството за транспорт и врски, поради заминување на друга функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-942/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

328.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.1.2015 година, донесе

ПРОГРАМА
Д-10 ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА КОИ ДО 18-
ГОДИШНА ВОЗРАСТ ИМАЛЕ СТАТУС НА ДЕТЕ
БЕЗ РОДИТЕЛИ И БЕЗ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА,
ЗА 2015 ГОДИНА

I. Појдовна основа

Со оваа програма се предвидуваат мерки за вработување на лицата кои до 18-годишна возраст имале статус на деца без родители и без родителска грижа, а со цел за нивна интеграција во општествениот живот.

Вработување на овие лица ќе се спроведе согласно мерките и активностите кои ќе ги преземат носителите, утврдени со оваа програма.

II. Корисници

Корисници на оваа програма се лица кои до 18-годишна возраст имале статус на деца без родители и без родителска грижа.

III. Мерки

Лицата кои до 18 - годишна возраст имале статус на деца без родители и без родителска грижа, кои ги исполнуваат условите од оваа програма, ќе се вработуваат во Министерството за труд и социјална политика како државни службеници.

IV. Носители

Оваа програма ќе ја спроведува Министерството за труд и социјална политика, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за финансии, Агенцијата за администрација, центрите за социјална работа и Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија.

Министерството за труд и социјална политика:

- ќе обезбеди податоци за бројот на невработените лица кои до 18-годишна возраст имале статус на дете без родители и родителска грижа, нивниот степен и вид на образование;

- постапката за вработување ќе ја спроведе согласно Законот за државните службеници;

- ќе ги информира центрите за социјална работа за објавениот оглас, со цел за проследување на информацијата до невработените лица кои до 18-годишна возраст имале статус на дете без родители и родителска грижа;

- ќе ги информира државните институции и од нив ќе побара да достават податоци за потребниот кадар, образовниот профил и за слободни работни места во институцијата;

- ќе иницира постапка за преземање на лицата вработени согласно оваа програма, од страна на другите државни институции, согласно Законот за државни службеници.

Центарот за социјална работа воспоставува евиденција за лицата кои до 18 години имале статус на деца без родители и родителска грижа и доставува извештај за нивниот бројот, како и за степенот и видот на образование на овие лица до Министерството за труд и социјална политика.

За спроведување на оваа програмата за вработување, министерот за труд и социјална политика ќе формира Координативно тело, составено од преставници на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за финансии, Агенцијата за администрација и Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија. Координативното тело ќе ја следи реализацијата на оваа програма и ќе доставува квартални извештаи за реализација на истата до Владата на Република Македонија.

V. Извори на средства

Во 2015 година се планира вработување на 30 лица, што ќе предизвика финансиски импликации во износ од 5.250.000 денари, обезбедени во Буџетот на Република Македонија, за 2015 година.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-516/1
27 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

329.

Врз основа на член 18 точка 1) од Законот за матичен број („Службен весник на Република Македонија“ бр. 137/13), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ПОНИШ-
ТУВАЊЕ НА МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИН,
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ,
КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИ-
ЈАТА НА МАТИЧНИОТ БРОЈ НА ГРАЃАНИНОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на определување и поништување на матичниот број на граѓанинот, формата и содржината на обрасците, како и начинот на водење на евиденцијата на матичниот број на граѓанин.

Член 2

За определување на матичен број на граѓанин (во натамошниот текст: матичен број) се доставува барање од страна на Министерството за правда - Управа за водење на матичните книги до Министерството за внатрешни работи.

По приемот на барањето од ставот 1 на овој член, се определува матичен број наредниот работен ден, но најдоцна до три работни дена од денот на приемот.

За определениот матичен број од ставот 1 на овој член, се доставува известување за определен матичен број до Министерството за правда - Управа за водење на матичните книги.

Член 3

Во случај кога на граѓанинот не му е определен матичен број, истиот поднесува барање за определување на матичен број до Министерството за внатрешни работи.

По приемот на барањето од ставот 1 на овој член, се определува матичен број најдоцна наредниот работен ден од денот на приемот.

Член 4

Во случај кога на граѓанинот му е определен погрешен матичен број или му се определени повеќе матични броеви, истиот поднесува барање за поништување на матичен број до Министерството за внатрешни работи.

По приемот на барањето од ставот 1 на овој член, се поништува матичниот односно матичните броеви од ставот 1 на овој член.

Во случај кога при определувањето на матичен број настане грешка, но истиот не е внесен во службените евиденции кои се водат или во јавните исправи кои се издаваат согласно закон, матичниот број се поништува.

Член 5

Во случај кога на еден ист граѓанин му се определени два или повеќе матични броеви, истите се поништуваат, а се употребува матичниот број кој е прв правилно определен.

Во случај кога еден од определените матични броеви е впишан во јавните исправи, останатите матични броеви се поништуваат, а се употребува матичниот број кој е впишан во јавните исправи.

Член 6

Решението за поништување на матичен број се доставува до Министерството за правда - Управа за водење на матичните книги.

Член 7

Барањето за определување на матичен број од членот 2 став 1 од овој правилник, се пополнува на образец број 1.

Образецот од ставот 1 на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи:

1. назив на органот до кој се поднесува барањето;
2. наслов на барањето;
3. податоци за граѓанинот: име, презиме, ден, месец и година на раѓање; пол; место, општина и држава на раѓање; име и презиме на мајката; име и презиме на таткото; датум, место, општина и држава на раѓање на мајката; датум, место, општина и држава на раѓање на таткото; адреса на живеење на мајката и адреса на живеење на таткото;
4. број и датум на поднесување на барањето;
5. потпис на службеното лице кое го доставува барањето;
6. податоци од матичната книга на родените за место и општина во која е извршено запишувањето;
7. тековен број и година и
8. место за печат.

Член 8

Известувањето за определен матичен број од членот 2 став 3 од овој правилник, се пополнува на образец број 2.

Образецот од ставот 1 на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи:

1. назив на органот до кој се поднесува известувањето;
2. наслов на известувањето;
3. податоци за граѓанинот: определен матичен број; матична книга на родените, тековен број и година и име и презиме;
4. датум на определување на матичниот број;
5. потпис на службеното лице кое го доставува известувањето;
6. број и година;
7. место и
8. место за печат.

Член 9

Барањето за определување на матичен број од членот 3 став 1 од овој правилник, се пополнува на образец број 3.

Образецот од ставот 1 на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи:

1. назив на органот до кој се поднесува барањето;
2. наслов на барањето;
3. податоци за подносителот на барањето: име; презиме; ден, месец и година на раѓање; место, општина и држава на раѓање; пол; место и адреса на живеење и адреса за контакт;
4. датум и место на поднесување на барањето;
5. потпис на подносителот на барањето;
6. податоци за контакт;
7. потпис на службеното лице кое го примило барањето;
8. прилози кон барањето и појаснување;
9. согласност од подносителот на барањето за користење на неговите лични податоци и место за потпис на подносителот и
10. упатство за пополнување на барањето за определување на матичен број.

Член 10

Барањето за поништување на матичен број од членот 4 став 1 од овој правилник, се пополнува на образец број 4.

Образецот од ставот 1 на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи:

1. назив на органот до кој се поднесува барањето;
2. наслов на барањето;
3. основ за поништување;
4. податоци за подносителот на барањето: име; презиме; ден, месец и година на раѓање; место, општина и држава на раѓање; пол; место и адреса на живеење и адреса за контакт;
5. датум и место на поднесување на барањето;
6. потпис на подносителот на барањето;
7. податоци за контакт;
8. потпис на службеното лице кое го примило барањето;
9. податоци за матичните броеви кои се поништуваат;
10. прилози кон барањето и појаснување;
11. согласност од подносителот на барањето за користење на неговите лични податоци и место за потпис на подносителот и
12. упатство за пополнување на барањето за поништување на матичен број.

Член 11

Евиденција на матичниот број се води електронски.

Член 12

Обрасците број 1, 2, 3 и 4, се дадени во прилог, и се составен дел на овој правилник.

Член 13

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за обрасците и начинот на водење на евиденција на единствениот матичен број на граѓаните („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр.31/80).

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1-4719/1/1
26 јануари 2015 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

Прилог број 1

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОДДЕЛ ЗА ГРАЃАНСКИ РАБОТИ
СЕКТОР ЗА УПРАВНО НАДЗОРНИ РАБОТИ
Одделение за управни работи _____
Отсек за управни работи _____

БАРАЊЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИН ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ

ПОДАТОЦИ ЗА:

Име	Презиме
Ден, месец и година на раѓање	Пол
Место, општина, држава на раѓање	
Име и презиме на мајката	Име и презиме на таткото
Датум и место, општина, држава на раѓање на мајката	Датум и место, општина, држава на раѓање на таткото
Адреса на живеење на мајката	Адреса на живеење на таткото

Број и датум на поднесување на барањето

_____, 20____

Потпис на службеното лице кое го доставува барањето _____

Запишувањето е извршено во матичната книга на родените за _____ и _____
(место) (општина)

Тековен број _____ за _____ година

Место за печат

Прилог број 2

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ
Подрачно одделение _____
Подрачна канцеларија _____
Месна канцеларија _____

ИЗВЕСТУВАЊЕ
ЗА ОПРЕДЕЛЕН МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИН

ПОДАТОЦИ ЗА:

Определен матичен број	Матична книга на родените, тековен број и година

Име	Презиме

Датум на определување на матичниот број

_____._____.20____.

Потпис на службеното лице кое го доставува известувањето _____

Број _____ за _____ година

Место _____

Место за печат

Прилог број 3

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОДДЕЛ ЗА ГРАЃАНСКИ РАБОТИ
СЕКТОР ЗА УПРАВНО НАДЗОРНИ РАБОТИ
Одделение за управни работи _____
Отсек за управни работи _____

БАРАЊЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИН

1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Име		Презиме
Ден, месец и година на раѓање		Место, општина и држава на раѓање
Пол	Место и адреса на живеење	Адреса за контакт

Датум и место на поднесување
на барањето

_____, 20_____, _____

Потпис на подносителот

Податоци за контакт _____

Потпис на службеното лице кое го примило барањето _____

2. ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО:

☐	При поднесување на барањето се врши проверка на идентитетот на подносителот на барањето со увид во лична карта или друг документ за лична идентификација што има фотографија, издаден од државен орган
☐	Извод од матичната книга на родените/венчаните (*)
☐	Други документи неопходни за постапката

Доказите означени со ѕвезда (*) се смета дека се поднесени во прилог на барањето и истите Министерството за внатрешни работи ги прибавува по службена должност.

Доказите кои не се означени со (*) се доставуваат како копија и заверени од нотар.

3. СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

☐ Подносителот на барањето е согласен неговите лични податоци да се користат во постапката за остварување на правото пред надлежните органи за прибавување на СИТЕ документи означени со ѕвезда (*) од делот 2 на ова барање.

Потпис на подносителот

УПАТСТВО**ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАТИЧЕН БРОЈ:**

- . Податоците од делот 1 ги пополнува подносителот на барањето;
 - . Подносителот на барањето е должен при поднесување на барањето да се идентификува со важечки личен документ;
 - Подносителот на барањето во делот адреса за контакт ја наведува адресата на неговото фактичко живеалиште;
 - Подносителот на барањето самиот го избира начинот на кој Министерството за внатрешни работи ќе може да оствари контакт со истиот (телефонски или по електронски пат). Избраниот начин за контакт се наведува во делот „податоци за контакт“;
 - Доколку во текот на постапката се појави потреба од прибавување на документите наведени во делот 2 подносителот на барањето дополнително ќе биде известен истите да ги приложи кон барањето.
-

Прилог број 4

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОДДЕЛ ЗА ГРАЃАНСКИ РАБОТИ
СЕКТОР ЗА УПРАВНО НАДЗОРНИ РАБОТИ
Одделение за управни работи _____
Отсек за управни работи _____

БАРАЊЕ
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИН

1. ОСНОВ ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА МАТИЧЕН БРОЈ:

- 1.1. Погрешно определени матични броеви
- 1.2. Повеќе точно определени матични броеви
- 1.3. Исправка на датум на раѓање во матичната книга на родените
- 1.4. Промена на пол

2. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Име		Презиме
Ден, месец и година на раѓање		Место, општина и држава на раѓање
Пол	Место и адреса на живеење	Адреса за контакт

Датум и место на поднесување
на барањето

_____, 20____, _____

Потпис на подносителот

Податоци за контакт _____

Потпис на службеното лице кое го примило барањето _____

3. ПОДАТОЦИ ЗА МАТИЧНИТЕ БРОЕВИ КОИ СЕ ПОНИШТУВААТ:

4. ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО:

☐	При поднесување на барањето се врши проверка на идентитетот на подносителот на барањето со увид во лична карта или друг документ за лична идентификација што има фотографија, издаден од државен орган
☐	Извод од матичната книга на родените/венчаните (*)
☐	Други документи неопходни за постапката

Доказите означени со звезда (*) се смета дека се поднесени во прилог на барањето и истите Министерството за внатрешни работи ги прибавува по службена должност.

Доказите кои не се означени со (*) се доставуваат како копија и заверени од нотар

5. СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

☐ Подносителот на барањето е согласен неговите ични податоци да се користат во постапката за остварување на правото пред надлежните органи за прибавување на СИТЕ документи означени со звезда (*) од делот 4 на ова барање.

Потпис на подносителот

УПАТСТВО

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА МАТИЧЕН БРОЈ:

- . Податоците од деловите 1, 2 и 3 ги пополнува подносителот на барањето;
- . Подносителот на барањето е должен при поднесување на барањето да се идентификува со важечки личен документ;
- Подносителот на барањето во делот адреса за контакт ја наведува адресата на неговото фактичко живеалиште;
- . Подносителот на барањето самиот го избира начинот на кој Министерството за внатрешни работи ќе може да оствари контакт со истиот (телефонски или по електронски пат). Избраниот начин за контакт се наведува во делот "податоци за контакт";
- . Доколку во текот на постапката се појави потреба од прибавување на документите наведени во делот 4 подносителот на барањето дополнително ќе биде известен истите да ги приложи кон барање.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

330.

Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3 и член 108 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” бр.39/2014 и 188/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 29.1.2015 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ВИДОТ И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПРИСТАПОТ И КОРИСТЕЊЕТО НА ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ КОИ ГИ ОБЈАВУВААТ ОПЕРАТОРИТЕ И ЗА ВИДОТ И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ЌЕ ГИ ОБЈАВУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Предмет

Со овој правилник се пропишува видот и содржината на податоците и информациите што треба да ги објавуваат операторите за применливите цени и тарифи, за сите надоместоци во случај на раскинување на претплатнички договор и информации за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги што ги обезбедуваат, како и видот и содржината на податоците што ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации (во понатамошниот текст Агенцијата) со кои ќе им овозможи на крајните корисници да направат самостојна процена за слободен избор на комуникациски услуги врз основа на квалитетот и цените на услугите.

Член 2

Дефиниции

Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот за електронските комуникации, се употребуваат и дефиниции и појаснувања со следното значење:

(а) **Стандарден претплатнички договор е образец на претплатнички договор кој операторот го склучува со потрошувач или краен корисник кој бара приклучок и користење на јавна комуникациска мрежа и/или јавно достапни електронски комуникациски услуги, усогласен со членот 107 од Законот за електронските комуникации и одредбите од овој Правилник и кој што е одобрен од страна на Агенцијата.**

(б) **Претплатнички договор** е договор склучен во пишана форма помеѓу потрошувач или краен корисник кој бара приклучок и користење на јавна комуникациска мрежа и/или јавно достапни електронски комуникациски услуги и оператор за приклучок и користење на јавна комуникациска мрежа и/или јавно достапни електронски комуникациски услуги, усогласен со одобрените стандарден претплатнички договор.

(в) **Мрежна неутралност** претставува принцип според кој интернет сообраќајот се третира еднакво, без дискриминација, ограничувања или пречки без разлика на:

- кој испраќа и кој добива податоци,
- видот и содржината на податоците,
- видот на услугата и апликацијата која се користи.

(г) **Пристап до интернет** претставува јавна електронска комуникациска услуга со која се обезбедува пристап до отворен интернет во согласност со принципот на мрежна неутралност, што значи поврзаност со сите крајни точки на интернет мрежата, без разлика на

технолозијата која се користи за изградба на јавната електронска комуникациска мрежа и без разлика на терминалната опрема која се користи.

(д) **Рекламирана брзина**, претставува брзина на проток на податоци која операторот ја рекламира за специфичен тарифен модел за пристап до интернет услуги.

(е) **Вистинска брзина**, претставува просечна брзина на проток на податоци која операторот му ја обезбедува на претплатникот во тек на 24 часа во денот.

(е) **Минимална брзина**, претставува минимална брзина на проток на податоци која операторот му ја обезбедува на претплатникот во 95 % од времето во текот на еден месец. Минималната брзина во ниту еден случај не треба да биде помала од 50% од рекламираната брзина.

II. ОПШТИ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ

Член 3

Вид и содржина на податоци што треба да се објавуваат

(1) Операторите во согласност со членот 108 став (1) од Законот за електронските комуникации треба особено да објавуваат податоци за:

- применливите тарифи за броеви од Планот за нумерација или услуги со додадена вредност;
- секоја промена во однос на пристапот до службите за итни повици или информации за локацијата на лицето кое го врши повикот, во врска со услугата за која е склучен претплатничкиот договор;
- секоја промена на условите кои го ограничуваат пристапот и/или користењето на услуги и апликации;
- кои било процедури утврдени од операторот за мерење и обликување на сообраќајот со цел да се избегне оптоварување или преоптоварување на мрежната поврзаност, како и информации за тоа како овие процедури би влијаеле на квалитетот на услугата;
- претплатниците нивните податоци да бидат вклучени во телефонски именици и телефонски служби за информации;
- претплатниците со инвалидитет за производите и услугите наменети за нив;
- начин на пристап на јавна комуникациска мрежа;
- рокот во кој операторот ќе го извести барателот за склучување на претплатнички договор за постоењето, односно не постоењето на техничка можност за обезбедување на јавната комуникациска услуга;
- клучување на претплатнички договор;
- рокот во кој ќе се склучи претплатничкиот договор;
- листа на услуги;
- датумот на издавање на фактура и рок на плаќање на истата;
- применливи цени и тарифи за приклучок и користење на јавна комуникациска мрежа и/или јавно достапни електронски комуникациски услуги во ценовник;
- рок за преселување на претплатнички приклучок;
- рокови за доставување на информации по различни основи;
- сите начини на кои ќе се обезбеди можноста за контрола на трошоците согласно членот 14 од овој правилник;
- сите начини на кои ќе ја обезбедува роаминг услугата (можност за постојано користење или забрана за користење на роаминг услугите);
- информација за максималното време во кое се врши фактурирање на остварените роаминг услуги;
- информации за несакан роаминг во пограничните региони;

- информации за форматот и начинот на прием и пренос на програмите на радиодифузерите, односно дали истите се во SD или HDTV технологија;

- начин на плаќање;
- права и обврски на операторот;
- права и обврски на претплатниците;
- параметри за квалитет;
- исклучување на претплатник;
- право на приговор и барање за решавање на спор;
- раскинување на претплатнички договор;
- сите давачки кои произлегуваат од предвременно раскинување на претплатничкиот договор, по тарифен пакет/модел и
- потребни документи за проверка на платежна способност.

(2) Податоците од ставот (1) на овој член операторите треба да ги објават на својата веб страна и во своите официјални продажни места.

Член 4

Принцип на мрежна неутралност

(1) Операторите кои обезбедуваат пристап до интернет треба да преземат мерки за обезбедување на принципот на мрежна неутралност.

(2) Операторите кои ја обезбедуваат услугата пристап до интернет не треба да користат мерки за обликување на интернет сообраќај кои можат да блокираат, да ја намалат брзината на проток, да ја изменат, деградираат или дискриминираат некоја содржина, апликација или услуга, освен заради заштита од оптоварување или преоптоварување на мрежната поврзаност или заради ублажување на последиците од оптоварувањето или преоптоварувањето на мрежната поврзаност. Мерките за обликување на интернет сообраќајот треба да се исклучок и треба да се транспарентни, недискриминаторски и пропорционални со намерата заради која постојат.

(3) Операторот треба на своите претплатници, по нивно барање да им обезбеди начин за проверка и следење на вистинската и минималната брзина, како и да му обезбеди информации за условите кои го ограничуваат пристапот и/или користењето на услуги и апликации.

Член 5

Претплатнички договор за приклучок и користење на јавна комуникациска мрежа и/или јавно достапни електронски комуникациски услуги

Операторот му обезбедува приклучок и користење на јавна комуникациска мрежа и/или јавно достапни електронски комуникациски услуги на потрошувач или краен корисник, врз основа на склучен договор за приклучок и користење на јавна комуникациска мрежа и/или јавно достапни електронски комуникациски услуги, а по претходно поднесено барање за склучување на претплатнички договор.

Член 6

Барање за склучување на претплатнички договор

(1) Барањето за склучување на претплатнички договор се доставува на начин и образец пропишан од страна на операторот, во кој се наведени сите потребни документи кои барателот е должен да му ги достави на операторот.

(2) Барањето за склучување на претплатнички договор со пренесување на број се доставува на начин и образец определен во Правилникот за преносливост на броеви што го донесува Агенцијата, а во кој е определена и реализацијата на приклучокот.

(3) По поднесеното барање за склучување на претплатнички договор, операторот треба да испита дали има техничка можност за да ги обезбеди услугите со квалитет дефиниран во неговата понуда.

(4) Операторот треба во рок утврден од негова страна, во пишана форма да го извести подносителот на барањето за постоењето, односно не постоењето на техничка можност со наведување на причините за одбивање на барањето.

Член 7

Одбивање на барање за склучување на претплатнички договор

Операторот може да одбие барање за склучување на претплатнички договор во следните случаи:

- доколку барателот има неподмирден долг спрема операторот;
- доколку утврди дека барателот не поседува платежна способност;
- доколку барателот не ги достави сите потребни документи и
- доколку постојат ограничувања кои се во врска со капацитетот и техничките можности на операторот.

Член 8

Склучување на претплатнички договор и содржина на претплатнички договор

(1) По добиено известување за постоење на техничка можност операторот во рокот утврден од негова страна склучува со претплатничкиот претплатнички договор, при што претплатничкиот однос се смета за заснован од денот на склучување на претплатничкиот договор. Операторот треба да ги активира услугите кои се предмет на претплатничкиот договор во рок утврден во претплатничкиот договор од кога и започнува плаќањето за активираниите услуги кои се предмет на претплатничкиот договор.

(2) Претплатничкиот договор од став (1) на овој член се склучува во пишана форма, со примена и на одредбите од Законот за заштита на личните податоци и Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис.

(3) Претплатничкиот договор од став (1) на овој член треба да биде во јасна, сеопфатна и лесно достапна форма и треба особено да содржи податоци и информации согласно член 107 став 1 од Законот за електронските комуникации вклучително:

- услугите што се обезбедуваат (опис на услугата, начин на тарифирање, рекламирана брзина на проток на податоци при download и upload, минимална брзина на проток на податоци при download и upload, програмски пакет односно листата на програмски сервиси кои операторот ги реемитува во моментот на склучување на претплатничкиот договор, а за кои е издадена потврдата за регистрација од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, информација за вклучената количина на податоци и цената и условите при надминување на оваа количина;
- информација за бројот 190 на контакт центарот на Агенцијата за електронски комуникации;
- информација за надлежен суд во случај на спор по претплатничкиот договор;
- рок и начин на раскинување на претплатнички договор по барање на претплатник;
- рок и начин на раскинување на претплатнички договор од страна на оператор;
- сите давачки кои произлегуваат од предвременно раскинување на претплатничкиот договор, по тарифен пакет/модел;
- информации и начин на промена на условите на претплатничкиот договор;

- согласност за надминување на депонирани средства во припадок сметка;
- согласност за достава на писменото во електронска форма, вклучително и емаил адресата преку која ќе се врши доставата;
- согласност за наплата на заостанат долг при следното надолнување на сметка или при плаќањето на следната месечна pre-paid претплата;
- согласност за добивање/недобивање на информации при користење на јавна мобилна комуникациска услуга во меѓународен роаминг;
- согласност за ограничување на пристапот и користењето на услугата интернет сообраќај во меѓународен роаминг, во согласност со член 25 став 8 од овој Правилник;
- согласност за објава на лични податоци во телефонски именик и телефонски служби за информации во согласност со член 107 став 5 од ЗЕК за физички лица.

(4) Заради заштита на принципот на мрежна неутралност претплатничкиот договор од став (1) на овој член треба да содржи јасна информација во форма утврдена во Прилог 7 од овој правилник, кој е негов составен дел и треба да ги содржи најмалку следниве податоци:

- информација за рекламирана брзина на проток на податоци при downlink и uplink, која операторот ја користи при рекламирање на специфичниот тарифен модел за пристап до интернет услуги;
- информација за минимална брзина на проток на податоци при download и upload која операторот му ја обезбедува на корисникот со склучениот претплатнички договор;
- информација за услуги и апликации кои можат да се користат во зависност од брзината на проток на податоци при download и upload со склучениот претплатнички договор;
- секоја промена на условите кои го ограничуваат пристапот и/или користењето на услуги и апликации, согласно со закон;

- кои било процедури утврдени од операторот за мерење и обликување на сообраќајот со цел да се избегне оптоварување или преоптоварување на мрежната поврзаност, како и информации за тоа како овие процедури би влијаеле на квалитетот на услугата.

(5) Како составен дел на претплатничкиот договор се сметаат и образците и анексите кон договорот, склучени помеѓу операторот и претплатникот за активирање и деактивирање на електронските комуникациски услуги, утврдување или менување на тарифниот модел предмет на договорот и други промени на условите наведени во договорот, кои треба да бидат во пишана форма.

(6) Како составен дел на претплатничкиот договор се сметаат и електронските записи од евиденцијата на операторот за извршено активирање и деактивирање на електронските комуникациски услуги по електронски пат (СМС порака, повикување на телефонски број, веб страна, електронска пошта и друго).

Член 9

Времетраење на претплатнички договор

(1) Претплатничкиот договор од член 8 од овој Правилник, доколку се склучува на определено задолжително време истото не треба да биде подолго од 24 месеци. Во секој случај на претплатникот треба да му се даде можност за склучување на претплатнички договор со времетраење не подолго од 12 месеци.

(2) Одредбите од ставот (1) на овој член не треба да претставуваат ограничување или пречка за претплатникот во случај кога тој бара пренесување на бројот во мрежата на друг оператор.

(3) Операторот во рок не пократок од 30 дена пред истекот на времетраењето на претплатничкиот договор треба писмено да го извести претплатникот дека претплатничкиот договор престанува да важи поради истекот на неговото времетраење.

(4) Писменото известување од ставот (3) на овој член треба да содржи:

- Име или назив на претплатникот;
- Адреса на претплатникот;
- Претплатнички број;
- Број на претплатничкиот договор и
- Информација за денот кога претплатничкиот договор престанува да важи.

Член 10

Одобрување на стандардни претплатнички договори

(1) Операторите треба пред да започнат со примената на своите стандардни претплатнички договори, истите да ги достават на одобрување до Агенцијата.

(2) Агенцијата ги одобрува стандардните претплатнички договори во рок од 30 дена од денот на приемот на истите. Доколку стандардните претплатнички договори не се во согласност со Законот за електронските комуникации, друг закон или одредбите од овој Правилник, Агенцијата ќе го задолжи операторот во определен рок истите да ги измени.

(3) Операторите не треба да ги применуваат стандардните претплатнички договори кои не се одобрени од Агенцијата.

Член 11

Форма и начин на информирање и комуникација со претплатниците

(1) Комуникацијата помеѓу операторот и претплатникот (известување, фактура, друг вид на комуникација) се одвива во пишана форма.

(2) Операторот комуницира со претплатникот или со лице кое има полномошно издадено од претплатникот, доколку претплатникот е физичко лице, со законскиот застапник на претплатникот или со лице вработено кај претплатникот кое за таа цел е овластено со печат и потис од одговорното лице на претплатникот, доколку претплатникот е правно лице, во продажните салони на операторот или овластените правни лица од операторот.

(3) Пишаната форма, може да биде доставена на еден од следниве начини:

- со предавање од страна на оператор/ претплатник лично и
- по пошта.

(4) Доставувањето на писменото може да се врши и во електронска форма, доколку операторот има согласност од претплатникот за достава на писменото во електронска форма, вклучително и емаил адреса преку која ќе се врши доставата.

(7) Поднесокот што се доставува во електронска форма може да се достави и надвор од работно време и во неработни денови.

(8) Ако поднесокот е врзан со рок утврден со закон, рокот почнува да тече од првиот нареден работен ден.

(9) Доставата на одговор на приговор поднесен до оператор се врши на еден од следниве начини:

- со предавање од страна на оператор лично на претплатникот;
- по пошта со препорачана пратка;
- по електронски пат доколку операторот има согласност од претплатникот за достава на писменото во електронска форма.

Член 12

Нечесни одредби во претплатничките договори

Претплатничките договори не треба да содржат нечесни услови, односно одредби со кои се предизвикува значителна нерамнотежа во правата и обврските на договорните страни, на штета на претплатниците. Како нечесни одредби се сметаат, но не се ограничуваат на:

- можност за наплата на повторно приклучување во случај кога до исклучување дошло по вина на операторот,
- можност за привремен прекин во обезбедувањето на услугите или раскинување на претплатничкиот договор, доколку претплатникот сторил повреда на одредбите на некој друг договор склучен со истиот оператор,
- можност за одбегнување или ограничување за исполнување на договорните услуги, на штета на претплатникот;
- можност користењето на јавната комуникациска услуга да биде условено со користење на некоја друга услуга или опрема која не е неопходна и потребна за да се обезбеди бараната услуга;
- можност за наплата на услуги, кои не се искористени од страна на претплатникот, а се однесуваат на месечните надоместоци за услугите, кои претплатникот нема да ги користи заради раскинување на претплатничкиот договор.

Член 13

Измена на условите од претплатничкиот договор

(1) Операторот може да ги менува условите од претплатничкиот договор по претходно известување на претплатникот.

(2) Операторот треба да го известува претплатникот за сите предложени измени во условите наведени во договорот во рок не пократок од 30 дена пред воведувањето на измените, како и за правото дека во истиот период, без известување или последици може да го раскине договорот доколку не се согласува со предложените измени.

(3) Известувањето од ставот (2) на овој член треба да биде во пишана форма и треба особено да содржи:

- Име или назив на претплатникот;
- Адреса на претплатникот;
- Претплатнички број;
- Број на претплатничкиот договор;
- Сите предложени измени на договорот;
- Информација за правото дека без известување или последици може да го раскине договорот.

(4) Доколку операторот не постапи во согласност со ставот (2) од овој член, тоа нема да ги ослободи претплатниците од плаќање на пристигнатите и неплатени обврски или исполнување на договорените обврски пристигнати пред извршените измени во условите наведени во претплатничкиот договор.

Член 14

Дополнителни обврски на операторот

Операторот треба на претплатниците да им обезбеди можност за контрола на трошоци, и тоа:

- детална сметка согласно член 101 од Законот за електронските комуникации;
- бесплатна селективна забрана за појдовни повици или за СМС/ММС пораки со додадена вредност, а кога е технички возможно и за други видови слични апликации;
- можност за плаќање однапред за пристап до јавна електронска комуникациска мрежа и користење на јавно достапни телефонски услуги;

- можност за одложено плаќање на цената за приклучок на јавна електронска комуникациска мрежа;
- ограничување на пристап до услуга или исклучување на претплатник согласно член 102 од Законот за електронските комуникации;

- совети за цени со што им се обезбедува можност на претплатниците да добијат информации за алтернативни пониски цени за услугата, доколку постојат, и
- бесплатно предупредување во случај на невообичаени или прекумерно направени трошоци за услугата.

Член 15

Листа на услуги

(1) Операторот треба јавно да објави листа на услуги што им ги нуди и обезбедува на претплатниците.

(2) Со склучувањето на претплатничкиот договор, претплатникот ги користи услугите што ги обезбедува операторот согласно тарифниот модел кој го избрал. Претплатникот може да бара промена на тарифниот модел, доколку ги исполнува условите за користење на тарифниот модел определен од операторот.

(3) Операторот треба по барање на претплатникот да достави информација за искористеноста или надминувањето на одредени поволности кои ги користи согласно избраниот тарифен модел во тековниот месец.

(4) Со склучувањето на претплатничкиот договор, претплатникот стекнува право на користење и на дополнителни услуги, според избраниот тарифен модел, дефинирани од страна на операторот во неговата листа на услуги, по цена утврдена во официјалниот ценовник и по одредени услови наведени во општите услови на операторот.

(5) Активирањето и деактивирањето на дополнителните услуги од страна на операторот, а по барање на претплатникот, се врши на еден од следните начини, во зависност од видот на услугата:

- со потпишување на соодветен формулар во пишана форма (барање, анекс кон договор);
- со повикување на соодветен телефонски број за таа намена (аудио запис);
- со испраќање на СМС порака на соодветен телефонски број за таа намена или
- на друг начин достапен на претплатникот, пропишан во општите услови на операторот.

(6) Претплатникот може користењето на одредени дополнителни услуги за кои не се плаќа дополнителна месечна претплата и кои автоматски му се достапни со одбирањето на тарифниот модел кој ќе го користи, да ги откаже на свое барање.

(7) По поднесување на барањето за активирање или деактивирање на дополнителните услуги, операторот треба да го известува претплатникот за рокот во кој ќе се изврши активирањето или деактивирањето на дополнителните услуги, како и за дополнителните промени на терминалната опрема, доколку е потребно да се направат.

(8) Надоместокот за користење на дополнителните услуги ќе биде фактуриран и вклучен во редовната месечна сметка од страна на операторот.

Член 16

Ценовник и тарифирање

(1) Операторот ги утврдува цените за приклучок и користење на јавните електронски комуникациски услуги во ценовник, што треба да биде изразен во јасна, разбирлива и лесно достапна форма и објавен на веб-страницата на операторот и во неговите официјални продажни места.

(2) Ценовникот од став (1) на овој член треба да биде специфициран на начин што ќе му овозможи на корисникот пред да започне со користењето на услугите да биде запознаен со износот кој што може да му биде наплатен и истиот треба да содржи особено:

- цена за секоја јавно достапна електронска комуникациска услуга/ услуги врзани во пакет;
- цена за воспоставување на повик;
- цена за почетно приклучување;
- цена за повторно приклучување;
- цени за јавно достапни електронски комуникациски услуги во меѓународен роаминг;
- цена (пенал) за предвременно раскинување на договорот;

- видот на услугата и начинот на тарифирање;
- секое заокружување на износот на цената на услугата (се нагласува дали заокружувањето се врши на износ на повисоката или пониската најблиска децимала).

(3) Претплатникот плаќа еднократен надомест за почетно приклучување, месечен надомест за електронската комуникациска услуга, како и надомест за остварениот обем на комуникациски сообраќај и дополнителните услуги што ги користи.

(4) Надоместокот за остварениот обем на комуникациски сообраќај се пресметува со тарифни единици (времетраење на комуникацијата, број на воспоставени комуникации, сегмент, количество пренесени податоци изразени во Бајти и сл.). Тарифните единици за услугите користени од претплатникот се бројат од тарифниот систем на операторот, составен дел на ценовникот.

Член 17

Фактура и начин на плаќање

(1) Операторот треба на своите претплатници, да им издава фактура во пишана форма.

(2) Фактурата од став (1) на овој член треба да биде јасна, читлива и лесно разбирлива и истата, покрај висината на надоместоците, на поединечна основа и вкупен износ за наплата, треба особено да содржи и:

- Датум на издавање на фактурата;
- Рок на плаќање на фактурата,
- Достапни начини на плаќање на фактурата,
- Информација за контакт со службата за грижа за корисници на операторот.

(3) Операторот треба во претплатничкиот договор и општите услови да го утврди датумот на издавање на фактурата и рокот во кој што фактурата треба да биде платена. Непримањето на фактурата или непоседувањето на иста од која и да било причина не го ослободува претплатникот од обврската да го плати износот што го должи во предвидениот рок, односно претплатникот треба сам да ја побара фактурата, доколку истата не ја примил на време.

(4) Во случај на ненавременно плаќање, операторот има право да пресметува законска казнена камата од денот кога претплатникот задоцнил со плаќањето.

(5) Претплатникот има право да депонира паричен износ како аванс на жиро сметка од која ќе се црпат средства за подмирување на обврските за плаќање на месечната сметка кон операторот. Во овој случај наплата на сметката се врши со директно минусирање од депонираните средства.

(6) Операторот има право да побара од претплатникот да депонира паричен износ на средства како аванс и/или гаранција, а особено по исклучување на претплатникот заради доцнење или неможност за плаќање, за пристап до јавната комуникациска мрежа од времен карактер, при склучување на претплатнички договор со претплатник кој не е државјанин на Република Македонија или со претплатник кој нема соодветен доказ за платежна способност.

Член 18

Враќање на парични средства

Операторот треба на претплатниците да им ги враќа наплатените парични средства во следните случаи:

- во случај на привремено ограничување или прекин на пристапот до услуги, операторот врши враќање на паричните средства во делот на претплатата и надоместоците за дополнителните услуги за износ пропорционален на времетраењето кога услугата не била обезбедувана, доколку прекиноот трае подолго од три часа. Пресметаниот износ, за целото времетраење на ограничувањата или прекините ќе биде одбиен во наредната фактура на сите претплатници кај кои постоело ограничување или прекин, без тоа да биде побарано од страна на претплатниците за фиксна комуникациска мрежа, а по основано барање на претплатниците за мобилна комуникациска мрежа;

- во други случаи на основан приговор од страна на претплатникот за утврдена неточна обработка на податоци што доведува до зголемување на износот за користени електронски комуникациски услуги, доколку ги има намирено своите долгови, во висина на погрешното задолжување со вкалкулирана законска казнена камата;

- во случај на престанок на обезбедувањето на јавната комуникациска услуга не по вина на претплатникот, или во случај кога претплатникот го откажува натамошното користење на комуникациската услуга, операторот ќе изврши враќање на остатокот од паричните средства што биле депонирани однапред како аванс, месечната претплата, надоместокот за користење на дополнителните услуги, по подмирување на вкупниот долг на претплатникот.

Член 19

Право на приговор и тужба

(1) Претплатник има право до операторот да поднесе приговор во врска со обезбедувањето на услугите, приговор на износот со кој е задолжен за обезбедената услуга, приговор за квалитетот на обезбедената услуга, како и приговор поради повреда на одредбите од склучениот договор за приклучок и користење на јавна комуникациска мрежа и/или јавно достапни електронски комуникациски услуги во согласност со член 120 од Законот за електронските комуникации.

(2) Приговорот од ставот (1) на овој член претплатникот го поднесува во пишана форма, во согласност со член 11 од овој Правилник.

Член 20

Раскинување на претплатнички договор по барање на претплатник

(1) Претплатникот може да го раскине претплатничкиот договор со операторот во секое време по претходно доставено барање за раскинување на претплатнички договор.

(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставува до операторот во пишана форма на еден од начините утврден во членот 11 на овој правилник.

(3) Барањето од ставот (1) на овој член треба да ги содржи најмалку следниве податоци:

- име или назив на претплатникот;
- матичен број за физички лица и даночен и регистарски број за правни лица;
- адреса на претплатникот;
- електронска комуникациска услуга (тарифен модел/ пакет/ претплатнички број и др.) и
- датумот на раскинување на претплатничкиот договор, кој не може да биде пократок од 5 дена од денот на поднесување на барањето.

(4) Договорот се смета за раскинат од денот наведен во писменото барање.

(5) Операторот не треба да одбие раскинување на претплатнички договор по барање на претплатник.

(6) Доколку претплатничкиот договор се склучува со задолжително времетраење согласно членот 107 став (9) од Законот за електронските комуникации, претплатникот може да го раскине истиот без да му бидат наплатени казни пенали за предвремено раскинување на договорот, само во случај кога операторот не ги исполнува обврските предвидени во претплатничкиот договор. Во овој случај барањето од ставот (1) на овој член покрај податоците од ставот (3) на овој член треба да содржи и причини за предвремено раскинување на претплатничкиот договор.

(7) Претплатникот и по раскинувањето на претплатничкиот договор ќе биде одговорен за плаќање на сите трошоци кои биле направени од негова страна, а кои евентуално се фактурирани со задоцнување или се фактурирани, а не се платени од страна на претплатникот.

(8) При раскинување на претплатничкиот договор, претплатникот треба да ги врати комуникациските средства во сопственост на операторот во исправна состојба, која ја утврдува операторот при преземањето на средствата.

Член 21

Раскинување на претплатнички договор од страна на оператор

Операторот може да го раскине претплатничкиот договор, особено:

- Поради повреда на условите наведени во претплатничкиот договор;
- во случај на смрт на претплатникот, доколку правото за користење на услугата не е пренесено на друго лице во рок од шест месеци;
- кога со судска одлука претплатникот се брише од соодветниот регистар;
- во случај на стечај или ликвидација, или неликвидност на претплатникот, доколку правото за користење на услугата не е пренесено на друго лице во рок определен од страна на операторот;
- во случај на користење и злоупотреба на услугите од страна на претплатникот за цел спротивна на Законот за електронските комуникации, прописите донесени врз основа на него и други закони и прописи констатирани од страна на надлежен орган;
- доколку операторот не е во состојба да ги обезбедува услугите поради дејство на виша сила подолго од три месеци.

Член 22

Доделување на претплатнички број

(1) Секоја претплатничка линија добива свој претплатнички број кој го определува операторот, а по претходно добиено решение за доделување на броеви и серии на броеви од страна на Агенцијата во согласност со Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги во Република Македонија.

(2) Операторот може да го промени претплатничкиот број на претплатничката линија заради технички причини, без согласност на претплатникот, по писмено известување во рок не пократок од 30 дена пред воведување на измената. Во централите каде што постојат технички можности, се дава известување за промената на броевите, така што за време од 30 дена на секој повик упатен до стариот број се дава известување за настанатата промена со информација за новиот број. За претплатниците-правни лица, известувањето за настанатата промена на броевите се дава за време од 60 дена.

(3) Операторот го определува рокот во кој стариот претплатнички број не се доделува на друг претплатник.

(4) Промена на претплатничкиот број може да се изврши и по барање на претплатник, со поднесување на писмено барање до операторот, доколку за тоа постојат технички можности, за што операторот може да наплати соодветен надоместок согласно својот ценовник.

Член 23

Тонско бирање и идентификација на повикувачки и повикан број

(1) Операторот треба да им овозможи на своите крајни корисници тонско бирање и идентификација на повикувачка линија на територија на Република Македонија, доколку истото е технички возможно или економски оправдано во согласност член 111 од Законот за електронските комуникации.

(2) Операторот не треба да ја менува информацијата за идентификација на повикувачки и повикан број.

(3) Доколку претплатникот побара рестрикција за прикажување на неговиот претплатнички број (CLIR) од операторот, истата ќе важи во мрежите на сите оператори во Република Македонија, освен кога се работи за повик кон број на служби за итни повици или кога повиканата страна има активирано функција на CLIR Override.

Член 24

Преселување на претплатнички приклучок

(1) Претплатникот може со писмено барање до операторот да побара преселување на претплатнички приклучок на друга адреса во рамките на јавната комуникациска мрежа, во истото или во друго нумерациско подрачје на операторот.

(2) Доколку е технички можно операторот во рок, определен во неговите општи услови за пристап и користење на јавните комуникациски услуги ќе го изврши преселувањето со ист или со друг претплатнички број.

(3) Доколку преселувањето технички не е можно, операторот во рок определен во неговите општи услови за пристап и користење на јавните комуникациски услуги ќе го извести за тоа претплатникот и ќе му овозможи претплатничкиот договор да го раскине согласно условите во договорот или пак да го отстапи на друго лице.

(4) За преселување на приклучокот, претплатникот плаќа трошоци за инсталирање на приклучок на јавната комуникациска мрежа на адресата каде што се преселува, во согласност со ценовникот на операторот.

Член 25

Меѓународен роаминг

(1) Користењето на услугите во јавна мобилна комуникациска мрежа е можно на територијата на Република Македонија покриена со мрежата на операторот, како и во други јавни мобилни комуникациски мрежи (меѓународен роаминг), доколку е склучен договор за роаминг помеѓу операторот и релевантните даватели на роаминг услуги и доколку претплатникот е корисник на роаминг услугата, како и доколку релевантниот давател на роаминг услуги ја обезбедува конкретната роаминг услуга.

(2) Кога претплатникот ја користи роаминг услугата, релевантниот давател на роаминг услуги е одговорен за квалитетот и расположливоста на услугите, како и областа на покривање.

(3) Операторот ја врши наплатата на роаминг услугите по добивањето на известување од релевантниот давател на роаминг услуги, по цени наведени во официјалниот ценовник на операторот.

(4) Операторот треба бесплатно и без одлагање, со СМС порака да го извести претплатникот дека отпочнува со користење на роаинг услуги веднаш по отпочнување на користење на услугата меѓународен роаинг, со наведување на цените со вклучен ДДВ за дојдовен и појдовен повик и СМС порака во роаинг во согласност со склучениот претплатнички договор, по претходно добиена согласност од претплатникот освен кога претплатникот потпишал согласност дека не му е потребна услугата за информирање при користење на јавна мобилна комуникациска услуга во меѓународен роаинг.

(5) Операторот треба, бесплатно и без одлагање и на претплатниците кои претходно не дале согласност дека сакаат да ја користат услугата од ставот (4) на овој член да им го овозможат користењето на оваа услуга доколку претплатниците достават барање до операторот за користење на истата.

(6) Операторот треба да ги заштити своите претплатници од несакан роаинг додека се на територија на Република Македонија.

(7) Операторот треба да го следи вообичаеното однесување на претплатникот кој користи роаинг услуги и бесплатно, со СМС порака да го предупреди, во случај кога трошоците за реализираниот сообраќај (дојдовни и појдовни повици и СМС пораки) во меѓународен роаинг ќе достигнат вкупен износ од 3000 денари со вклучен ДДВ. Операторот треба на претплатникот кој преку СМС порака ќе го извести операторот дека е согласен да му се ограничи пристапот до роаинг услугата, да му го ограничи пристапот, веднаш по приемот на СМС пораката.

(8) Операторот треба да го следи вообичаеното однесување на претплатникот кој користи роаинг услуги и бесплатно, со СМС порака да го предупреди, во случај кога трошоците за реализиран интернет сообраќај во меѓународен роаинг ќе достигнат вкупен износ од 1000 денари со вклучен ДДВ. Доколку претплатникот не го извести операторот дека е согласен да ја користи услугата, операторот треба бесплатно и без одлагање да го ограничи пристапот и користењето на услугата. Доколку претплатникот го извести операторот со СМС порака дека е согласен да ја користи услугата, операторот треба да продолжи да ја обезбедува истата.

Член 26

Реemitување на програмски сервиси

На барање на претплатник, операторот кој врши реemitување на програмски сервиси треба да обезбеди техничка можност за забрана на пристап до одредени канали или да обезбеди код за нивно активирање.

Член 27

Права на операторот

Операторот има право, особено:

1) да одбие барање за склучување на претплатнички договор, во согласност со член 7 од овој Правилник;

2) да комуницира со претплатник, во согласност со член 11 од овој Правилник;

3) да ги наплати сите пристигнати и неплатени обврски или исполнување на договорените обврски пристигнати пред извршените измени во условите наведени во претплатничкиот договор, во согласност со член 13 од овој Правилник;

4) да ги утврди цените за приклучок и користење на јавните електронски комуникациски услуги во ценовник, што треба да биде изразен во јасна, разбирлива и лесно достапна форма, на својата веб страна и во своите официјални продажни места, во согласност со член 16 од овој Правилник;

5) да наплати еднократен надомест за почетно приклучување, месечен надомест за претплатничка линија (месечна претплата), како и надомест за остварениот обем на комуникациски сообраќај и дополнителните услуги што ги користи, во согласност со член 16 од овој Правилник;

6) да пресметува законска казнена камата од денот кога претплатникот задоцнил со плаќањето, во случај на ненавременно плаќање, во согласност со член 17 од овој Правилник и

7) да побара од претплатникот да депонира паричен износ на средства како аванс и/или гаранција, а особено по исклучување на претплатникот заради доцнење или неможност за плаќање, за пристап до јавната комуникациска мрежа од времен карактер, при склучување на претплатнички договор со претплатник кој не е државјанин на Република Македонија или со претплатник кој нема соодветен доказ за платежна способност, во согласност со член 17 од овој Правилник.

Член 28

Обврски на операторот

Операторот има обврска, особено:

1) да објавува транспарентни, споредливи, соодветни и ажурирани информации за применливите цени и тарифи, за сите надоместоци во случај на раскинување на претплатнички договор за приклучок и користење на јавна комуникациска мрежа и/или јавно достапни електронски комуникациски услуги, како и информации за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги што ги обезбедуваат, во јасна, разбирлива и лесно достапна форма, на својата веб страна и во официјалните продажни места на операторот, во согласност со член 3 од овој Правилник;

2) да обезбеди на своите корисници, по нивно барање начин за проверка и следење на вистинската и минималната брзина, како и да им обезбеди информации за условите кои го ограничуваат пристапот и/или користењето на услуги и апликации, во согласност со член 4 од овој Правилник;

3) да склучи договор со потрошувач или краен корисник кој бара приклучок и користење на јавна комуникациска мрежа и/или јавно достапни електронски комуникациски услуги, во јасна, сеопфатна и лесно достапна форма, пишана форма, усогласен со член 107 од Законот за електронските комуникации, во согласност со член 8 од овој Правилник;

4) да прими барање за склучување на претплатнички договор, доставен на начин и образец пропишан од страна на операторот, во согласност со член 6 од овој Правилник;

5) да испита дали има техничка можност за да ги обезбеди услугите со квалитет дефиниран во понудата по поднесено барање за склучување на претплатнички договор и во рок утврден од негова страна во пишана форма да го извести подносителот на барањето за постоењето, односно не постоењето на техничка можност со наведување на причините за одбивање на барањето, во согласност со член 6 од овој Правилник;

6) да склучи претплатнички договор во рок утврден од негова страна, во согласност со член 8 од овој Правилник;

7) да ги активира услугите кои се предмет на претплатничкиот договор во рок утврден од негова страна, во согласност со член 8 од овој Правилник;

8) склучи претплатнички договор на определено задолжително време, кое не смее да биде подолго од 24 месеци како и да му даде можност на претплатникот за склучување на договор со времетраење не подолго од 12 месеци, во согласност со член 9 од овој Правилник;

9) да не ги продолжува по автоматизам обврските од договорите со задолжително времетраење, по истекот на иницијално договорениот временски период, во согласност со член 9 од овој Правилник;

10) во рок не пократок од 30 дена пред истекот на договореното времетраење од договорот да го извести претплатникот дека истиот му истекува, во согласност со член 9 од овој Правилник;

11) да ги обезбедува електронските комуникациски услуги, предмет на претплатничкиот договор, во рок, начин, цени и квалитет во согласност со одредбите од склучениот претплатнички договор;

12) да ги достави на одобрување до Агенцијата своите стандардни претплатнички договори, во согласност со член 10 од овој Правилник;

13) да комуницира со претплатник, во согласност со член 11 од овој Правилник;

14) да не склучува претплатнички договори кои содржат нечесни услови, односно одредби со кои се предизвикува значителна нерамнотежа во правата и обврските на договорните страни, на штета на претплатниците, во согласност со член 12 од овој Правилник;

15) да ги менува условите од стандардниот претплатнички договор по претходно известување на претплатникот, во согласност со член 13 од овој Правилник;

16) да го информира претплатникот, во пишана форма, за сите предложени измени во условите наведени во договорот во рок не пократок од 30 дена пред воведувањето на измените, како и за правото дека во истиот период, без известување или последици може да го раскине договорот доколку не се согласува со предложените измени, во согласност со член 13 од овој Правилник;

17) да овозможи контрола на трошоци, во согласност со член 14 од овој Правилник;

18) јавно да објави листа на услуги што им ги нуди и обезбедува на претплатниците, во согласност со член 18 од овој Правилник;

19) да овозможи промена на тарифниот модел, доколку претплатникот ги исполнува условите за користење на тарифниот модел, во согласност со член 15 од овој Правилник;

20) на барање на претплатникот да достави информација за искористеноста или надминувањето на одредени поволности кои ги користи согласно избраниот тарифен модел во тековниот месец, во согласност со член 15 од овој Правилник;

21) да овозможи користење и на дополнителни услуги, според избраниот тарифен модел, дефинирани во неговата листа на услуги, по цена утврдена во официјалниот ценовник и по одредени услови наведени во општите услови на операторот, во согласност со член 15 од овој Правилник;

22) да овозможи активирање, деактивирање и користење на дополнителни услуги, на барање на претплатник, во согласност со член 15 од овој Правилник;

23) да ги утврди цените за приклучок и користење на јавните електронски комуникациски услуги во ценовник, што треба да биде изразен во јасна, разбирлива и лесно достапна форма, на својата веб страна и во своите официјални продажни места, во согласност со член 16 од овој Правилник;

24) да објави Ценовник специфициран во согласност со член 16 од овој Правилник;

25) да им издава фактура во пишана форма на своите претплатници, со кои има склучено претплатнички договор, во согласност со член 17 од овој Правилник;

26) да го утврди датумот на издавање на фактурата во претплатничкиот договор и општите услови, во согласност со член 17 од овој Правилник;

27) да определи рок за плаќање на фактурата, во согласност со член 17 од овој Правилник;

28) да овозможи депонирање на паричен износ како аванс на жиро сметка од која ќе се црпат средства за подмирување на обврските за плаќање на месечната сметка од страна на претплатник, во согласност со член 17 од овој Правилник;

29) да врати паричните средства на претплатниците, во согласност со член 18 од овој Правилник;

30) да прими приговор од претплатник во врска со обезбедувањето на услугите, приговор на износот со кој е задолжен за обезбедената услуга, приговор за квалитетот на обезбедената услуга, како и приговор поради повреда на одредбите од склучениот договор за приклучок и користење на јавна комуникациска мрежа и/или јавно достапни електронски комуникациски услуги во согласност со член 120 од Законот за електронските комуникации, во согласност со член 19 од овој Правилник;

31) да го раскине претплатничкиот договор со претплатникот, пред истекот на договорениот период, по барање на претплатник заради неисполнување на обврските на операторот предвидени во претплатничкиот договор, без плаќање на казни пенали, во согласност со член 20 од овој Правилник;

32) да го раскине претплатничкиот договор со претплатникот, пред истекот на договорениот период, во пишана форма, во согласност со член 20 од овој Правилник;

33) да го раскине претплатничкиот договор, во согласност со член 21 од овој Правилник;

34) да додели претплатнички број, а по претходно добиено решение за доделување на броеви и серии на броеви од страна на Агенцијата во согласност со Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги во Република Македонија, во согласност со член 22 од овој Правилник;

35) да го промени претплатничкиот број на претплатничката линија, во согласност со член 22 од овој Правилник;

36) да им овозможи на своите крајни корисници тонско бирање и идентификација на повикувачка линија на територија на Република Македонија, доколку истото е технички возможно или економски оправдано во согласност со член 111 од Законот за електронските комуникации, во согласност со член 23 од овој Правилник;

37) да овозможи преселување на претплатнички приклучок на друга адреса во рамките на јавната комуникациска мрежа, во истото или во друго нумерациско подрачје на операторот, во согласност со член 24 од овој Правилник;

38) бесплатно и без одлагање, со СМС порака да го извести претплатникот дека отпочнува со користење на роаминг услуги веднаш по опточнување на користење на услугата меѓународен роаминг, со наведување на цените со вклучен ддв за иницирање на повик, примање на повик и смс порака во согласност со склучениот претплатнички договор, освен кога претплатникот потпишал согласност дека не му е потребна услуга за информирање при користење на јавна мобилна комуникациска услуга во меѓународен роаминг, во согласност со член 25 од овој Правилник;

39) бесплатно и без одлагање, да им овозможи користење на услуга за информирање при користење на јавна мобилна комуникациска услуга во меѓународен роаминг, на претплатници кои потпишале согласност дека не им е потребна наведената услуга, по доставување на барање од страна на претплатникот, во согласност со член 25 од овој Правилник;

40) да ги заштити своите претплатници од несакан роаминг додека се на територија на Република Македонија, во согласност со член 25 од овој Правилник;

41) да го следи вообичаеното однесување на претплатникот кој користи роаминг услуги и бесплатно, со СМС порака да го предупреди, во случај на невообича-

ени или прекумерни трошоци за услугата односно за достигнување на вкупен износ од 3000 денари со вклучен ДДВ за реализиран сообраќај во меѓународен роаминг и да му ја ограничи услугата, со согласност на претплатникот, во согласност со член 25 од овој Правилник;

42) да го следи вообичаеното однесување на претплатникот кој користи роаминг услуги и бесплатно, со СМС порака да го предупреди, во случај на невообичаени или прекумерни трошоци за услугата односно за достигнување на вкупен износ од 1000 денари со вклучен ДДВ за реализиран интернет сообраќај во меѓународен роаминг и бесплатно и без одлагање да го ограничи пристапот и користењето на услугата, во согласност со член 25 од овој Правилник и

43) да обезбеди техничка можност за забрана на пристап до одредени канали или да обезбеди код за нивно активирање, на негово барање, во согласност со член 26 од овој Правилник.

Член 29

Права на претплатникот

Претплатникот има право, особено:

1) на пристап до транспарентни, споредливи, соодветни и ажурирани информации за применливите цени и тарифи, за сите надоместоци во случај на раскинување на претплатнички договор за приклучок и користење на јавна комуникациска мрежа и/или јавно достапни електронски комуникациски услуги, како и информации за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги што ги обезбедуваат, во јасна, разбирлива и лесно достапна форма, на својата веб страна и во официјалните продажни места на операторот, во согласност со член 3 од овој Правилник;

2) да му биде овозможено до страна на операторот начин на проверка и следење на вистинската и минималната брзина, на негово барање во согласност со член 4 од овој Правилник;

3) да склучи договор со оператор за приклучок и користење на јавна комуникациска мрежа и/или јавно достапни електронски комуникациски услуги, во јасна, сеопфатна и лесно достапна форма, во пишана форма, усогласен со член 107 од Законот за електронските комуникации, во согласност со член 8 од овој Правилник;

4) да поднесе барањето за склучување на претплатнички договор, доставен на начин и образец пропишан од страна на операторот, во согласност со член 6 од овој Правилник;

5) во рок утврден од страна на оператор во пишана форма да биде известен за постоењето, односно не постоењето на техничка можност со наведување на причините за одбивање на барањето, во согласност со член 6 од овој Правилник;

6) да склучи претплатнички договор во рок утврден од страна на оператор од денот на доставување на известување за постоење на техничка можност, во согласност со член 8 од овој Правилник;

7) да ги користи услугите кои се предмет на претплатничкиот договор во рок утврден од страна на оператор, во согласност со член 8 од овој Правилник;

8) склучи претплатнички договор на определено задолжително време, кое не смее да биде подолго од 24 месеци како и можност за склучување на договор со времетраење не подолго од 12 месеци, во согласност со член 9 од овој Правилник;

9) во рок не пократок од 30 дена пред истекот на договореното времетраење од договорот да биде известен дека договорот му истекува, во согласност со член 9 од овој Правилник;

10) да ги користи електронските комуникациски услуги, предмет на претплатничкиот договор, во рок, начин, цени и квалитет во согласност со одредбите од склучениот претплатнички договор;

11) да комуницира со оператор, во согласност со член 11 од овој Правилник;

12) да не склучува претплатнички договори кои содржат нечесни услови, односно одредби со кои се предизвикува значителна нерамнотежа во правата и обврските на договорните страни, на штета на претплатниците во согласност со член 12 од овој Правилник;

13) да му се менуваат условите од претплатнички договор само по писмено известување, во согласност со член 13 од овој Правилник;

14) да биде информиран, во пишана форма, за сите предложени измени во условите наведени во договорот во рок не пократок од 30 дена пред воведувањето на измените, како и за правото дека во истиот период, без известување или последици може да го раскине договорот доколку не се согласува со предложените измени, во согласност со член 13 од овој Правилник;

15) да му се овозможи контрола на трошоците, во согласност со член 14 од овој Правилник;

16) да има јавно достапна листа на услуги што му се нудат и обезбедуваат од страна на операторот, во согласност со член 15 од овој Правилник;

17) да му се овозможи промена на тарифниот модел, доколку ги исполнува условите за користење на тарифниот модел определен од операторот, во согласност со член 15 од овој Правилник;

18) на барање, да добие информација за искористеноста или надминувањето на одредени поволности кои ги користи согласно избраниот тарифен модел во тековниот месец, во согласност со член 15 од овој Правилник;

19) да му се овозможи користење и на дополнителни услуги, според избраниот тарифен модел, дефинирани од страна на операторот во неговата листа на услуги, по цена утврдена во официјалниот ценовник и по одредени услови наведени во општите услови на операторот, во согласност со член 15 од овој Правилник;

20) да му се овозможи активирањето, деактивирањето и користење на дополнителни услуги, на негово барање, во согласност со член 15 од овој Правилник;

21) да има информација за цените за приклучок и користење на јавните електронски комуникациски услуги во ценовник, што треба да биде изразен во јасна, разбирлива и лесно достапна форма, на веб страната на операторот и во неговите официјални продажни места, во согласност со член 16 од овој Правилник;

22) да има пристап до Ценовник специфициран во согласност со член 16 на овој Правилник;

23) да добива фактура, во согласност со член 17 од овој Правилник;

24) да депонира паричен износ како аванс на жиро сметка од која ќе се црпат средства за подмирување на обврските за плаќање на фактурата кон операторот, во согласност со член 17 од овој Правилник;

25) да му бидат вратени паричните средства, во согласност со член 18 од овој Правилник;

26) да поднесе приговор до операторот, во согласност со членот 120 од Законот за електронските комуникации и членот 19 од овој Правилник;

27) да го раскине претплатничкиот договор со операторот, пред истекот на договорениот период, по сопствено барање заради неисполнување на обврските на операторот предвидени во претплатничкиот договор, без плаќање на казни пенали, во согласност со член 20 од овој Правилник;

28) да го раскине претплатничкиот договор со операторот, пред истекот на договорениот период, во пишана форма, во согласност со член 20 од овој Правилник;

29) да добие претплатнички број од страна на оператор, а по претходно добиено решение за доделување на броеви и серии на броеви од страна на Агенцијата во согласност со Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги во Република Македонија, во согласност со член 22 од овој Правилник;

30) да биде писмено известен во рок не пократок од 30 дена пред воведување на измената за промена на претплатничкиот број на претплатничката линија заради технички причини, без негова согласност, во согласност со член 22 од овој Правилник;

31) да поднесе барање за промена на претплатнички број, во согласност со член 22 од овој Правилник;

32) да му биде овозможено тонско бирање и идентификација на повикувачка линија на територија на Република Македонија, доколку истото е технички возможно или економски оправдано во согласност со член 111 од Законот за електронските комуникации, во согласност со член 23 од овој Правилник;

33) да поднесе барање за преселување на претплатнички приклучок на друга адреса во рамките на јавната комуникациска мрежа, во истото или во друго нумерациско подрачје на операторот, во согласност со член 24 од овој Правилник;

34) да му биде овозможено преселување на претплатнички приклучок на друга адреса во рамките на јавната комуникациска мрежа, во истото или во друго нумерациско подрачје на операторот, во согласност со член 24 од овој Правилник;

35) бесплатно и без одлагање, со СМС порака да биде известен дека отпочнува со користење на роаминг услуги веднаш по отпочнување на користење на услугата меѓународен роаминг, со наведување на цените со вклучен ДДВ за иницирање на повик, примање на повик и СМС порака во согласност со склучениот претплатнички договор, освен кога претплатникот потпишал согласност дека не му е потребна услуга за информирање при користење на јавна мобилна комуникациска услуга во меѓународен роаминг, во согласност со член 25 од овој Правилник;

36) бесплатно и без одлагање, да му се овозможи користење на услуга за информирање при користење на јавна мобилна комуникациска услуга во меѓународен роаминг, на претплатници кои потпишале согласност дека не им е потребна наведената услуга, по доставување на барање од страна на претплатникот, во согласност со член 25 од овој Правилник;

37) да биде заштитен од несакан роаминг додека е на територија на Република Македонија, во согласност со член 25 од овој Правилник;

38) да му се овозможи контрола на трошоци преку следење на вообичаеното однесување на претплатникот кој користи роаминг услуги и бесплатно, со СМС порака да биде предупреден, во случај на невообичаени или прекумерни трошоци за услугата односно за достигнување на вкупен износ од 3000 денари со вклучен ДДВ за реализиран сообраќај во меѓународен роаминг и ограничување на услугата, со негова согласност, во согласност со член 25 од овој Правилник;

39) да му се овозможи контрола на трошоци преку следење на вообичаеното однесување на претплатникот кој користи роаминг услуги и бесплатно, со СМС порака да биде предупреден, во случај на невообичаени или прекумерни трошоци за услугата односно за достигнување на вкупен износ од 1000 денари со вклучен ДДВ за реализиран интернет сообраќај во меѓународен роаминг и бесплатно и без одлагање да му се ограничи пристапот и користењето на услугата, во согласност со член 25 од овој Правилник;

40) да му се обезбеди техничка можност за забрана на пристап до одредени канали или да обезбеди код за нивно активирање, на негово барање, во согласност со член 26 од овој Правилник и

41) да му биде наведен програмскиот пакет, односно листата на програмските сервиси.

Член 30

Обврски на претплатникот

Претплатникот има обврска, особено:

1) да ги користи електронските комуникациски услуги, предмет на претплатничкиот договор, во рок, начин, цени и квалитет во согласност со одредбите од склучениот претплатнички договор;

2) да ги плати сите пристигнати и неплатени обврски или исполнување на договорените обврски пристигнати пред извршените измени во условите наведени во претплатничкиот договор во согласност со член 13 од овој Правилник,

3) да плати еднократен надомест за почетно приклучување, месечен надомест за претплатничка линија (месечна претплата), како и надомест за остварениот обем на комуникациски сообраќај и дополнителните услуги што ги користи, во согласност со член 16 од овој Правилник;

4) да го плати износот што го должи во предвидениот рок, односно сам да побара сметка доколку истата не ја примил на време во согласност со член 17 од овој Правилник;

5) да плати законска казнена камата од денот кога задолжил со плаќањето, во случај на ненавремено плаќање, во согласност со член 17 од овој Правилник и

6) да депонира паричен износ на средства како аванс и/или гаранција, на барање на оператор, а особено по исклучување заради доцнење или неможност за плаќање, за пристап до јавната комуникациска мрежа од времен карактер, при склучување на претплатнички договор со претплатник кој не е државјанин на Република Македонија или со претплатник кој нема соодветен доказ за платежна способност, во согласност со член 17 од овој Правилник.

III. УСЛУГИ СО ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 31

Обезбедување на услуга со додадена вредност

Услугата со додадена вредност ја обезбедува давател на услуга со додадена вредност врз основа на природата и содржината на услугите, а согласно описот на услугата даден во барањето за доделување на број на услуга со додадена вредност што се доставува во Агенцијата.

Член 32

Одземање на право

(1) Агенцијата може да го одземе правото за користење на доделен број на услуга со додадена вредност ако:

- не се почитуваат условите за доделување;
- не се почитуваат прописите кои се во сила;
- не се платени надоместоците за користење на бројот на услуга со додадена вредност;

Надлежен орган констатира дека давателот на услуга со додадена вредност ги прекршил одредбите на овој правилник или врши злоупотреба.

(2) Агенцијата донесува решение за одземање на бројот на услугата со додадена вредност на операторот, кој треба бројот да го исклучи од сообраќај.

Член 33

Времен прекин на давање на услуга

При утврдена злоупотреба, или кршење на одредбите од овој правилник надлежен орган може да побара операторот на кого му е доделен бројот на услуга со додадена вредност да изврши времен прекин на пристапот до бројот на услуга со додадена вредност.

Член 34 Прекин на давање на услуга

(1) При утврдена злоупотреба или кршење на одредбите од овој правилник, во случај кога давател на услуга со додадена вредност е давател на содржинска услуга, надлежен орган може да побара од операторот што има склучено комерцијален договор со давател на услуга со додадена вредност односно давателот на содржинска услуга за користење на број на услуга со додадена вредност да го прекине пристапот до бројот за кој е утврдена злоупотреба или кршење на одредбите од овој правилник, во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

(2) Ако операторот го прекине пристапот до бројот на услугата со додадена вредност согласно ставот (1) на овој член, истиот треба да ги извести сите останати оператори во Република Македонија, кои треба веднаш по приемот на известувањето да го прекинат пристапот до бројот на услуга со додадена вредност за своите претплатници.

(3) Давателот на услуга со додадена вредност односно давател на содржинска услуга за кој надлежен орган констатирал дека врши злоупотреба или прекршување на одредбите од овој правилник, не може да склучи комерцијален договор за користење на број на услуга со додадена вредност со оператор во рок од шест месеци од денот на констатираната злоупотреба.

Член 35 Обврски на давателите на услуги со додадена вредност

(1) Операторот на кој што е му е доделен бројот на услуга со додадена вредност треба да обезбеди:

- минимални технички услови за обезбедување на услугата со додадена вредност, кои опфаќаат:
- барања за усогласеност на квалитет на опремата;
- предвидување на минимален потребен број на линии за проектиран или генериран сообраќај;
- мерење на сообраќајот.
- пренос на повиците од своите претплатници до давателот на содржинска услуга со кого има склучено комерцијален договор за користење на број на услуга со додадена вредност, преку својата јавна комуникациска мрежа;
- информација за ограничување или достапност на услугата со додадена вредност веднаш по добиено известување од страна на давателот на содржинската услуга. Во случај кога услугата со додадена вредност се остварува преку испраќање на СМС порака од претплатникот и истата е ограничена или недостапна, операторот треба за тоа да го извести претплатникот кој испратил СМС кон овој број, со СМС порака или телефонско јавување.

(2) Операторите треба да им овозможат на своите претплатници пристап до давател на услуга со додадена вредност преку број од серијата 05 во рок од 10 дена од добиеното писмено известување од операторот кој ја обезбедува услугата со додадена вредност во својата мрежа, освен кога давателот на услуга со додадена вредност побарал да има ограничен пристап до неговите услуги или кога операторите немаат меѓусебен комерцијален договор.

(3) Операторите кои им овозможуваат на своите претплатници да повикуваат броеви со додадена вредност што се обезбедуваат од друг оператор, задржуваат одреден процент, согласно меѓусебен комерцијален договор, од вкупната цена што им ја наплаќаат на своите претплатници за повикување на броевите на услугата со додадена вредност од серијата 05.

(4) Претплатниците на операторите треба да имаат исти цени и услови за пристап до број на услуга со додадена вредност, независно во која мрежа се обезбедува услугата со додадена вредност од серијата 14, како и претплатниците на операторот на кој што му е доделен бројот на услугата со додадена вредност од серијата 05.

(5) Доколку пристапот на бројот на услугата со додадена вредност на претплатници на други оператори, се обезбедува со транзитирање на повик преку некој оператор, истиот ќе се наплаќа по цена определена за транзитирање на повик за целото времетраење на повикот од страна на операторот што го обезбедува транзитирањето, при што тој треба да проследи информации за повикот до операторот од чијашто мрежа потекнува повикот и до операторот во чијашто мрежа завршува повикот. При ова, операторите од чијашто мрежа потекнува повикот и операторот кој ја обезбедува услугата со додадена вредност, со меѓусебен договор ќе ги утврдат условите за соработка.

(6) Пресметувањето и распределбата на приходот остварен од услугата со додадена вредност, како и начинот на наплата и висината на цената на услугата со додадена вредност од крајниот корисник ќе се определи во комерцијалниот договор што операторот го склучува со давателот на содржинска услуга за користење на број на услуга со додадена вредност.

(7) Комерцијалниот договор од ставот (6) на овој член се склучува по барање на давателот на содржински услуги и истиот треба да биде на недискриминаторска основа за исти или слични услуги со додадена вредност. Операторот може да одбие барање за склучување на комерцијален договор со давател на содржински услуги доколку истиот вршел измама кон крајните корисници констатирана од надлежен орган и доколку операторот оцени дека нема финансиска односно комерцијална оправданост за склучување на таков договор.

(8) Операторот не смее да наплати повик кон овие услуги во термин кога давателот на содржински услуги неможе да го оствари повикот, согласно неговата намена.

(9) Давателот на услуга со додадена вредност е целосно одговорен за создавање и проследување на информациите до корисникот на услугата и одговара за содржината, точноста и начинот на предавање на информациите, водејќи сметка за начелото на моралот и етиката.

(10) Давателот на содржинска услуга треба да обезбеди опрема со соодветни технички карактеристики на начин што нема штетно да влијае врз јавните комуникациски мрежи и ќе биде во согласност со прописите и минималните технички услови кои се побарани од операторот и со одредбите од овој правилник.

Член 36 Рекламирање и промотивен материјал

(1) Услугите со додадена вредност и промотивниот материјал треба да бидат во согласност со закон и друг пропис и не треба да овозможат или да поттикнат нешто што е на било каков начин противзаконско.

(2) Времето на работење треба да биде наведено во промотивниот материјал, освен ако услугата во живо е достапна 24 часа дневно.

(3) Промоцијата не треба да биде насочена првенствено кон лица на возраст помала од 18 години или да ги поттикнува да ја повикуваат услугата.

(4) Услугата и промотивниот материјал особено не треба:

- да содржат материјал што поттикнува насилство, садизам или суровост или што е по карактер одбивен или застрашувачки;

- да резултираат со какво било навлегување во приватноста на корисниците, да создаваат чувство на страв или немир, да поттикнуваат расна, верска и национална нетрпеливост, да предизликуваат омраза, деградирање или понижување, да ја поттикнуваат или олеснуваат проституцијата;

- да ги злоупотребат психо-физичките карактеристики или особини на корисниците.

Член 37

Начин на рекламирање на број на услуга со додадена вредност и цената на услугата со додадена вредност

Во целиот промотивен материјал, бројот на услугата со додадена вредност и цената на услугата со додадена вредност, треба да бидат претставени на начин што истите ќе бидат веднаш препознаени како број за услуга со додадена вредност и како цена на услуга со додадена вредност.

Член 38

Обврска за соодветна промоција на услугата

(1) Давателот на услуга со додадена вредност треба да ги направи сите разумни обиди со кои ќе биде гарантирано дека промотивниот материјал нема да стигне до оние за кои тој или услугата што се промовира би биле несоодветни.

(2) Давателот на услуга со додадена вредност треба да ги направи сите разумни обиди со кои ќе се гарантира дека неговата услуга не се промовира на несоодветен начин.

Член 39

Промоција и реклама на услугата со додадена вредност преку електронски медиуми

Промоцијата и рекламата на услугата со додадена вредност преку радио, телевизија, телетекст, телефон, факс, интернет, услуга за кратки пораки, електронска пошта и друга форма на комуникација поврзана со електронските медиуми, треба да биде во согласност со одредбите од овој правилник на начин што е најприфатлив и најсоодветен за применетата технологија.

Член 40

Промоција и реклама на услугата со додадена вредност преку печатени медиуми

Во случај на промоции и реклами што се појавуваат во печатени медиуми, давателот на услуга со додадена вредност треба да ги направи сите разумни обиди со кои ќе биде гарантирано почитувањето на одредбите од овој правилник, а особено:

- услугата не треба неразумно да се одложува или откажува;

- услугата и промотивниот материјал не треба да бидат од таков карактер што неоправдано поттикнуваат на повици од корисници за кои што услугата не е наменета;

- услугата не треба да содржи неточни информации и треба да им биде јасно презентирани на корисниците кога последен пат биле ажурирани информациите што се временски ограничени.

Член 41

Информации за цената на услугата со додадена вредност

(1) Давателот на услуга со додадена вредност треба во целиот промотивен материјал јасно да ја назначи цената на повикот кон секоја од услугите со додадена вредност.

(2) Информацијата за цената со вклучен ДДВ што е во текстуален формат треба да биде лесно пристапна, видлива, дадена во ист правец како и бројот на услугата со додадена вредност, со иста големина како големината на цифрите на бројот на услугата со додадена вредност и претставена на начин што нема да бара дополнително детално разгледување.

(3) Во случај на промоции на услуги со додадена вредност пренесувани за време на телевизиска програма, информацијата за цената мора да се соопшти на начин ист или сличен како што е соопштена информацијата за бројот на услугата со додадена вредност и постојано визуелно јасно да бидат прикажани на екранот.

(4) Давателот на услуга со додадена вредност со тарифирање по времетраење и/ или настан, треба да стави кратка и јасна порака за цената на повикот, која не смее да биде подолга од 10 секунди пред почетокот на секој повик кон услугата со додадена вредност и во кој временски интервал повикувачот може бесплатно да го прекине повикот, при што тарифирањето ќе започне по завршувањето на пораката, а во случај на тарифирање по настан, тарифирањето ќе се случи по завршување на пораката. Цената на услугата е непроменлива за целото времетраење на повикот.

(5) Исклучок од став (4) на овој член се услугите со додадена вредност со тарифирање по настан преку кои се остварува гласање преку повикување на број на услуга со додадена вредност (televoting) при што преку гласањето нема да се нуди било каква награда за повикувачите во текот на гласањето или подоцна по пат на извлекување, како и услугите преку кои се остваруваат донирања на средства за хуманитарни цели, при што краток тонски сигнал ќе го означува успешно остварениот повик.

(6) Кога со услугата со додадена вредност се нуди услуга за пристап (како клуб, здружение или слично), што ќе повлече повеќекратни повторливи трошоци и наплати кон претплатникот (месечна наплата, наплата за определени испратени СМС/ ММС содржини на кои претплатникот иницијално се обврзал и слично), информацијата за максималната цена на чинење што би ја платил претплатникот за пристап, користење и откажување, треба да биде објавена на самиот промотивен материјал што го содржи бројот на услугата со додадена вредност, на начин утврден со став (2) од овој член.

(7) Кога со услугата со додадена вредност се нуди учество во интерактивен квиз во живо, секој повик кој ќе биде тарифиран, задолжително треба да биде вклучен директно во емитуваната програма на квизот во живо, не подоцна од 120 секунди од воспоставувањето на повикот, при што тарифирањето ќе започне откако претплатникот ќе биде вклучен директно во емитуваната програма на квизот во живо, но не и за време на времето на чекање.

Член 42

Надзор над квалитетот на услугата

(1) Давателот на услуга со додадена вредност во врска со надзорот над квалитетот на услугата со додадена вредност треба:

- постојано без прекин да ги снима сите повици кон услуги во живо (аудио снимка) исклучиво со цел да се овозможи доказ во случај на жалби и приговори од корисниците во постапка која е поведена од страна на надлежен судски или друг државен орган и да ги чува таквите снимки најмалку за период од една година;

- за услуги со снимена содржина, снимката и датумот на снимката да ги чува најмалку за период од шест месеци исклучиво со цел да се овозможи истрага за

жалбите и приговорите од корисниците во доказна постапка која е поведена од страна на надлежен судски или друг државен орган;

- да обезбеди ефикасна постапка за заштита на смените податоци од пристап од неовластени лица и обезбедување на докази за снимениот материјал;

- веднаш да го прекине давањето на услугата доколку снимањето прекине во било кое време и од било која причина.

(3) Аудио снимката за повиците треба да содржи и податоци за датум, време на започнување на повикот, времетраење на повикот и повикувачки број на корисникот на услугата.

Член 43

Водење на услуга во живо- разговарање

(1) Давателот на услуга со додадена вредност за услуга во живо е должен:

- да обезбеди секој повикувач при поврзувањето да добива кратка воведна порака за деталите на сите трошоци за повикот во согласност со член 41 став (4) од овој правилник;

- да обезбеди секој повикувач за време на давање на услугата во живо да добива инфо-сигнал на секоја минута разговор;

(2) Услугите за разговарање не треба да се промовираат како услуги за возрасни и давателот на услуга со додадена вредност треба да ги искористи сите разумни начини да ги спречи разговорите што се од таква природа.

(3) Давателот на услуги со додадена вредност треба да води сметка да има минимум еден контакт-оператор што ќе врши надзор над 20 повикувачи. Контакт-операторите можат да учествуваат во разговорите.

(4) Давателот на услуга со додадена вредност треба да води сметка повикувачите да имаат пристап до услугите за разговарање само кога услугата ќе биде директно повикана. Повикувачите не можат да бидат поврзани на услуга за разговарање преку другите услуги со додадена вредност, ниту пак повикувачите на услугата за разговарање можат да бидат поврзани кон другите услуги со додадена вредност преку тие услуги.

Член 44

Услуги во живо за возрасни

(1) Услугите во живо за возрасни се услуги со додадена вредност од сексуална природа или било какви услуги за кои промотивниот материјал е од сексуална природа, или директно покажува или упатува на тоа дека услугата е од сексуален карактер.

(2) До услугите во живо за возрасни може да се пристапи единствено преку броевите 0500 abcde кои што се назначени дека обезбедуваат пристап до услуги од таков карактер.

(3) Давателот на услуга со додадена вредност не треба да дава информации за контакт и активно да ги одвраќа повикувачите од барање или давање и да не дава лични податоци, податоци за работни места, адреси или телефонски броеви, или договарање или обиди за договарање било каков состанок додека се поврзани на услугата во живо.

Член 45

Наградни игри

(1) Услугата за наградна игра и промотивниот материјал не треба да имплицираат дека сигурно ќе се добие награда, како и нереално да ја прикажуваат можноста за добивање на наградата.

(2) По давањето на сите потребни информации за подигање на наградата, недавањето на точниот одговор мора веднаш да резултира со принуден прекин на услугата.

Член 46

Приговор од претплатник во врска со услуги со додадена вредност

(1) Доколку претплатник поднесе приговор до операторот во однос на висината на сметката за обезбедената услуга со додадена вредност или приговор во однос на квалитетот на обезбедената услуга, операторот е должен да направи проверка на приговорот и истиот да го проследи до давателот кој ја обезбедува услугата со додадена вредност во рок од пет дена од денот на приемот на приговорот. Операторот, заедно со приговорот е должен на давателот кој ја обезбедува услугата со додадена вредност да му ги достави името, презимето и адресата на претплатникот, како и проверените податоци за спорната сметка или услуга.

(2) Давателот на услугата со додадена вредност мора да одлучи по приговорот во рок од десет дена од денот на приемот на истиот.

(3) Меѓусебните обврски од ставовите (1) и (2) на овој член поблиску се уредуваат со договор склучен меѓу операторот и давателот на услуги со додадена вредност. Основните одредби на овој договор се составен дел на општите услови за пристап и користење на јавни комуникациски услуги на операторот.

IV. ВИД И СОДРЖИНА НА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ЌЕ ГИ ОБЈАВУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ СО КОИ ЌЕ ИМ ОВОЗМОЖИ НА КРАЈНИТЕ КОРИСНИЦИ ДА НАПРАВАТ САМОСТОЈНА ПРОЦЕНА ЗА СЛОБОДЕН ИЗБОР НА КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ВРЗ ОСНОВА НА КВАЛИТЕТОТ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ

Член 47

(1) Информациите од член 1 на овој Правилник се доставуваат во форма на Известување за понудени електронски комуникациски услуги и тоа информации за опис на тарифни модели, тарифни пакети, поединечни тарифи за обезбедување на електронските комуникациски услуги и тоа за следните видови услуги:

а) Национални повици од јавна телефонска мрежа на фиксна локација;

б) Национални повици од јавна мобилна комуникациска мрежа;

в) Меѓународни повици од јавна телефонска мрежа на фиксна локација и јавна мобилна комуникациска мрежа;

г) Појдовни и дојдовни повици, пренос на податоци и примени и пратени СМС и ММС за меѓународен ро-аминг;

д) Пристап до интернет со широк опсег;

ѓ) Пренос на ТВ содржини до крајни корисници.

(2) Информациите од член 53 став 1 на овој Правилник се доставуваат за постоечките тарифни модели и пакети по електронски пат, на посебно изработена веб апликација лоцирана на www.aec.mk со однапред дефиниран начин на пристап и користење на истата.

(3) Информациите за нови понуди, тарифи, тарифни модели и тарифни пакети, промена на истите или нивно повлекување од понудата операторите/давателите на електронски комуникациски услуги треба да ги достават во рок од 2 дена од денот на настанување на промената.

Член 48

(1) Информациите за услугата национални повици од јавна телефонска мрежа на фиксна локација треба да ги содржат следните податоци:

1. Внесување на нов/промена/бришење на тарифен модел/пакет

1.1 Назив ,адреса на оператор/давател на услуги и веб адреса

1.2 Име на тарифен модел/пакет

1.3 Вид на претплатници (резиденцијални/деловни; при- пеид/ пост- пеид)

1.4 Услуги врзани во пакет (мобилна телефонија, фиксна телефонија, пристап до интернет со широк опсег, ТВ)

2. Надоместоци

2.1 Еднокретен надомест

2.2 Месечна претплата

2.3 Цена за локален сообраќај во сопствена мрежа (минута разговор) (евтина тарифа, скапа тарифа, единствена тарифа)

2.4 Цена за локален сообраќај кон други фиксни мрежи (минута разговор) (евтина тарифа, скапа тарифа, единствена тарифа)

2.5 Цена за меѓумесен сообраќај во сопствена мрежа (минута разговор) (евтина тарифа, скапа тарифа, единствена тарифа)

2.6 Цена за меѓумесен сообраќај кон други фиксни мрежи (минута разговор) (евтина тарифа, скапа тарифа, единствена тарифа)

2.7 Цена за сообраќај кон мобилни мрежи (кон Т-Мобиле, Оне и ВИП) (минута разговор) (евтина тарифа, скапа тарифа, единствена тарифа)

2.8 Интервал на тарифирање

2.8.1 Евтина тарифа (од хх:хх до хх:хх)

2.8.2 Скапа тарифа (од хх:хх до хх:хх)

3. Вид на тарифен модел/ пакет/ претплатнички договор

3.1 вид (стандарден, промотивен...)

3.2 Важност на тарифен модел/ пакет од:

3.3 Важност на тарифен модел/ пакет до:

3.4 Промотивен период од:

3.5 Промотивен период до:

3.6 Времетраење на претплатничкиот договор

4. Подрачје на покривање

4.1 Општина

5. Дополнителни услуги (да/ не)

5.1 Овозможен Dial up пристап до интернет

5.2 Идентификација на повик

5.3 Конференциска врска

5.4 Пренасочување на повик

6. Попуст

7. Бонус

8. Забелешка

9. Квалитет

9.1 Максимално време за отстранување на пречка

9.2 Општини за кои важат конкретната цена и карактеристики за услугата.

(2) Информациите за услугите на национални повици од јавна мобилна комуникациска мрежа треба да ги содржат следните податоци:

1. Внесување на нов/промена/бришење на тарифен модел/пакет

1.1 Назив, веб адреса на оператор/давател на услуги и веб адреса

1.2 Име на тарифен модел/пакет

1.3 Вид на претплатници (резиденцијални/деловни; при- пеид/ пост- пеид)

1.4 Услуги врзани во пакет (мобилна телефонија, фиксна телефонија, пристап до интернет со широк опсег, ТВ)

2. Надоместоци за сообраќај

2.1 Еднокретен надомест

2.2 Месечна претплата

2.3 Цена за воспоставување на повик

2.4 Цена за сообраќај кон сопствена мрежа (минута разговор) (евтина тарифа, скапа тарифа, единствена тарифа, викенд тарифа, супер евтина тарифа)

2.5 Цена за сообраќај кон други мобилни мрежи (кон Т-Мобиле, Оне и ВИП) (минута разговор) (евтина тарифа, скапа тарифа, единствена тарифа, викенд тарифа, супер евтина тарифа)

2.6 Цена за сообраќај кон фиксни мрежи (кон сите фиксни мрежи поединечно) (минута разговор) (евтина тарифа, скапа тарифа, единствена тарифа)

2.7 Интервал на тарифирање

2.7.1 Евтина тарифа (од хх:хх до хх:хх)

2.7.2 Скапа тарифа (од хх:хх до хх:хх)

2.7.3 Викенд тарифа (од хх:хх до хх:хх)

2.7.4 Супер евтина тарифа (од хх:хх до хх:хх)

2.7.5 Тарифа за воспоставување на повик.

3. Надоместоци за SMS и MMS

3.1 Цена за SMS во сопствена мрежа (евтина тарифа, скапа тарифа, единствена тарифа, викенд тарифа, супер евтина тарифа)

3.2 Цена за SMS кон други мобилни мрежи (кон Т-Мобиле, Оне и ВИП) (евтина тарифа, скапа тарифа, единствена тарифа, викенд тарифа, супер евтина тарифа)

3.3 Цена за MMS во сопствена мрежа (евтина тарифа, скапа тарифа, единствена тарифа, викенд тарифа, супер евтина тарифа)

3.4 Цена за MMS кон други мобилни мрежи (кон Т-Мобиле, Оне и ВИП) (евтина тарифа, скапа тарифа, единствена тарифа, викенд тарифа, супер евтина тарифа)

3.5 Цена за СМС кон интернационални зони

3.6 Цена за ММС кон интернационални зони

3.7 Интервал на тарифирање

3.7.1 Евтина тарифа (од хх:хх до хх:хх)

3.7.2 Скапа тарифа (од хх:хх до хх:хх)

3.7.3 Викенд тарифа (од хх:хх до хх:хх)

3.7.4 Супер евтина тарифа (од хх:хх до хх:хх)

4. Вид на тарифен модел/ пакет/ претплатнички договор

4.1 вид (стандарден, промотивен...)

4.2 Важност на тарифен модел/ пакет од:

4.3 Важност на тарифен модел/ пакет до:

4.4 Промотивен период од:

4.5 Промотивен период до:

4.6 Времетраење на претплатничкиот договор

4.7 Услови за склучување на претплатнички договор

4.8 Можност за формирање на приватна група на корисници

5. Подрачје на покривање (во %)

5.1 Подрачје на покривање со GSM сигнал

5.1.1 Во проценти (во %)

5.1.2 Во графички формат на мапа на покривање на територија на РМ

5.2. Подрачје на покривање со UMTS/EDGE/LTE сигнал

5.2.1 Во проценти (во %)

5.2.2 Во графички формат на мапа на покривање на територија на РМ

6. Бонуси и попусти

6.1 Телефонски апарат

6.2 Доплата за телефонски апарат

6.3 Бесплатни SMS

6.4 Бесплатни MMS

6.5 Бесплатни минути разговор во сопствена мрежа

6.6 Бесплатни минути разговор кон други мобилни мрежи

6.7 Бесплатни минути разговор кон фиксни мрежи

- 6.8 Бесплатна количина на пренос на податоци
- 6.9 Попуст на појдовен сообраќај
- 7. Дополнителни услуги (да/ не)
 - 7.1 Пренасочување на повик
 - 7.2 Говорна пошта
 - 7.3 Мелодии
 - 7.4 SMS инфо
 - 7.5 Забелешка
 - 7.6 Максимално време на отстранување на пречка.
- (3) Информациите за услугата меѓународни повици од јавна телефонска мрежа на фиксна локација и јавна мобилна комуникациска мрежа треба да ги содржат следниве податоци:
 - 1. Внесување на нов/промена/бришење на тарифен модел/пакет
 - 1.1 Назив, адреса на оператор/давател на услуга и веб адреса
 - 1.2 Име на тарифен модел/пакет
 - 1.3 Вид на претплатници (резиденцијални/деловни; при-пеид/ пост-пеид)
 - 1.4 Услуги врзани во пакет (мобилна телефонија, фиксна телефонија, пристап до интернет со широк опсег, ТВ)
 - 2. Избор на држава и надоместоци
 - 2.1. Избор на држава
 - 2.2. Еднократен надомест
 - 2.3 Месечна претплата
 - 2.4 Цена за сообраќај кон мобилни мрежи (минута разговор)
 - 2.5 Цена за сообраќај кон фиксни мрежи (минута разговор)
 - 3. Вид на тарифен модел/пакет/претплатнички договор
 - 3.1 Вид (стандарден, промотивен...)
 - 3.2 Важност на тарифен модел/пакет од:
 - 3.3 Важност на тарифен модел/ пакет до:
 - 3.4 Промотивен период од:
 - 3.5 Промотивен период до:
 - 3.6 Времетраење на претплатничкиот договор
 - 3.7 Услови за склучување на претплатничкиот договор
 - 3.8 Можност за формирање на приватна група на корисници
 - 4. Подрачје на покривање
 - 4.1 Општина
 - 4.2 Подрачје на покривање со GSM сигнал (во %)
 - 4.3 Подрачје на покривање со UMTS/EDGE/LTE сигнал (во %)
 - 5. Забелешка
 - 6. Бонуси
 - 7. Забелешка
 - 8. Максимално време за отстранување на пречка.
- (4) Информациите за услугата појдовни и дојдовни повици, пренос на податоци и примени и пратени СМС и ММС за меѓународен роаминг треба да ги содржат следниве податоци:
 - 1. Внесување на нов/промена/бришење на тарифен модел/пакет
 - 1.1 Назив, адреса на оператор/давател на услуги и веб адреса
 - 1.2 Име на тарифен модел
 - 2. Избор на држава и надоместоци
 - 2.1 Избор на држава
 - 2.2 Избор на оператор
 - 2.3 Цена за појдовен сообраќај (минута разговор)
 - 2.4 Цена за дојдовен сообраќај (минута разговор)
 - 2.5 Интервал на тарифирање за сообраќај
 - 2.6 Цена за пратена СМС/Цена за GPRS сообраќај- прв интервал за тарифирање (во денари)
 - 2.7 Цена за GPRS сообраќај- следен интервал за тарифирање (во денари)
 - 2.8 Цена за GPRS сообраќај-1MB (во денари)

- 2.9 Интервал на тарифирање за GPRS сообраќај.
- (5) Информациите за услугата пристап до интернет со широк опсег треба да ги содржат следниве податоци:
 - 1. Внесување на нов/промена/бришење на тарифен модел/пакет
 - 1.1 Назив, адреса на оператор/давател на услуги и веб адреса
 - 1.2 Име на тарифен модел/пакет
 - 1.3 Вид на претплатници (резиденцијални/деловни)
 - 1.4 Услуги врзани во пакет (мобилна телефонија, фиксна телефонија, пристап до интернет со широк опсег, ТВ)
 - 2. Надоместоци
 - 2.1 Еднократен надомест
 - 2.2 Месечна претплата
 - 2.3 Надомест за опрема
 - 2.4 Цена за надминат сообраќај
 - 2.5 Вклучен интернет сообраќај месечно
 - 3. Вид на тарифен модел/пакет/претплатнички договор
 - 3.1 Вид (стандарден, промотивен...)
 - 3.2 Важност на тарифен модел/пакет од:
 - 3.3 Важност на тарифен модел/пакет до:
 - 3.4 Промотивен период од:
 - 3.5 Промотивен период до:
 - 3.6 Времетраење на претплатничкиот договор
 - 3.7 Услови за склучување на претплатнички договор
 - 4. Подрачје на покривање
 - 4.1 Општина
 - 4.2 Подрачје на покривање со UMTS сигнал
 - 4.2.1 Во проценти (во %)
 - 4.2.2 Во графички формат на мапа на покривање на територија на РМ
 - 5. Интернет пристап според технологија на пристап
 - 5.1 Јавна комуникациска мрежа XDSL
 - 5.2 Јавна CaTV мрежа
 - 5.3 Јавна оптичка мрежа FTTx
 - 5.4 Јавна радиокомуникациска мрежа
 - 5.5 Изнајмени линии
 - 5.6 Друго
 - 6. Брзина на интернет пристап
 - 6.1 Брзина на интернет пристап преку кабелска мрежа
 - 6.1.1 Максимална брзина -DL
 - 6.1.2 Минимална гарантирана брзина - DL
 - 6.1.3 Максимална брзина -UL
 - 6.1.4 Минимална гарантирана брзина UL
 - 6.2 Брзина на интернет пристап преку радиомрежа
 - 6.2.1 Максимална брзина -DL
 - 6.2.2 Минимална просечна брзина - DL
 - 6.2.3 Максимална брзина -UL
 - 6.2.4 Минимална просечна брзина UL
 - 7. Бонуси и попусти
 - 7.1 Кориснички уред
 - 7.2 Друго
 - 8. Дополнителни услуги
 - 8.1 Web hosting (да/не)
 - 8.2 Антивирусна заштита (да/не)
 - 8.3 Блокада на сообраќај (да/не)
 - 8.4 Говорна пошта (да/не)
 - 8.5 Големина на е-поштенското сандаче
 - 8.6 Број на е-поштенски адреси
 - 8.7 Број на IP адреси
 - 8.8 Друго
 - 9. Забелешка
 - 10. Квалитет
 - 10.1 Максимално време за отстранување на пречка
 - 10.2 Network latency.
- (6) Информациите за услугата пренос на ТВ содржини до крајни корисници треба да ги содржат следниве податоци:

1. Внесување на нов/промена/бришење на тарифен модел/пакет

1.1 Назив, адреса на оператор/давател на услуга и веб адреса

1.2 Име на тарифен модел/пакет

1.3 Вид на претплатници (резиденцијални/деловни)

1.4 Услуги врзани во пакет (мобилна телефонија, фиксна телефонија, пристап до интернет со широк опсег, ТВ)

2. Надоместоци

2.1 Еднократен надоместок

2.2 Месечна претплата

2.3 Надомест за опрема

2.4 Вклучени ТВ канали

2.4.1 аналогни

2.4.2 дигитални

2.5 Вклучени радио канали

3. Вид на тарифен модел/пакет/ претплатнички договор

3.1 Вид (стандарден, промотивен...)

3.2 Важност на тарифен модел/пакет од:

3.3 Важност на тарифен модел/пакет до:

3.4 Промотивен период од:

3.5 Промотивен период до:

3.6 Времетраење на претплатничкиот договор

3.7 Услови за склучување на претплатнички договор

4. Подрачје на покривање

4.1 Општина

4.2 Во графички формат на мапа на покривање на територија на РМ

5. Пренос на ТВ според технологии

5.1 CaTV

5.1.1 Аналогна

5.1.2 Дигитална

5.2 IPTV

5.3 DVB-T

5.4 Сателитска телевизија

6. Бонуси и попусти

6.1 Кориснички уреди

6.2 Друго

7. Дополнителни услуги

7.1 VoD (Video on Demand) – видео по барање (да/не)

7.2 Снимање на содржини

7.3 Премотување напред/ назад

7.4 Стопирање

8. Максимално време за отстранување на пречка

9. Забелешка.

Член 49

(1) Информациите за подрачје на покривање каде операторот на јавна електронска комуникациска мрежа ја обезбедува електронската комуникациска услуга се доставуваат во согласност со територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија утврдени со Закон за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.55/04, 12/05, 98/08 и 106/08).

(2) Доставка на информации за мапа согласно формат даден во Правилник за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги.

Член 50

Документот со кој се потврдува овластувањето на законскиот застапник треба да биде заверен со печат на операторот на јавна електронска комуникациска мрежа и истото се доставува до Агенцијата по писмен пат. Информациите за сите постоечки тарифни модели и тарифни пакети што операторот ги нуди на крајните ко-

рисници се внесуваат во веб апликација лоцирана на веб страната на Агенцијата на начин дополнително утврден и објавен на веб страната на Агенцијата. Целокупната комуникација меѓу Операторот и веб апликацијата се остварува преку користење на HTTPS протоколот со вклучена SSL, енкрипција. Доколку операторот на јавна електронска комуникациска е група на компании (асоцијација, спојување, итн.), се доставува извештај за информации за секоја компанија посебно која спаѓа во структурата на групата.

Член 51

(1) Веб апликацијата е во сопственост на Агенцијата која врши нејзино одржување.

(2) Информациите доставени врз основа на овој Правилник од страна на операторите, објавени од страна на Агенцијата се во сопственост на Агенцијата и не смеат да се користат во маркетинг цели.

(3) Агенцијата врши проверка на точноста на внесените податоци додека операторите треба со користење на доделениот пристап да вршат навремено ажурирање на истата согласно настанатите промени во понудените услуги.

Член 52

Доколку Агенцијата утврди дека податоците содржани во Известувањето за понудени електронски комуникациски услуги содржани во веб апликацијата не се во согласност со реалните податоци објавени во индивидуалните ценовници на операторите, ќе ги известат операторите и ќе ги задолжи во рок од три дена од применот на известувањето да ја отстранат неусогласеноста и/ или ажурираат веб апликацијата со точни податоци и информации.

Член 53

(1) Агенцијата ги објавува информациите доставени од операторите на следниве начини:

- преку веб сајтот на Агенцијата наменет за крајни корисници – www.komuniciraj.mk

- преку мобилни апликации наменети за мобилни уреди.

(2) Информациите за квалитетот и цената на електронските комуникациски услуги Агенцијата ќе ги објавува во следните форми:

- Преглед на понуди

- Споредба на два или три тарифни модели или пакети од ист или различен

- оператор

- Ориентациона пресметка на цена за услуги

- Мапа на квалитет и покривање за јавните мобилни комуникациски мрежи.

Член 54

(3) Со прегледот на понуди, член 53, став 2, алинеја 1, Агенцијата им овозможува на корисниците да направат слободен избор на комуникациски услуги врз основа на квалитетот и цените на услугите преку пристап до навремена и независна информација за комплетната понуда на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи во РМ Агенцијата објавува Преглед на понуди на веб сајтот www.komuniciraj.mk за следните електронски комуникациски услуги:

- Фиксна телефонија-локални разговори

- Фиксна телефонија-национални разговори

- Мобилна телефонија

- Интернет со широк опсег

- Роаминг услуги

- ТВ/Радио

- Меѓународни разговори.

(4) Агенцијата објавува Преглед на понуди на веб сајтот www.komuniciraj.mk за услуги врзани во пакет, и тоа на две или повеќе од следните услуги:

- Мобилна телефонија
- Фиксна телефонија
- Интернет со широк опсег
- ТВ/Радио.

(5) Агенцијата овозможува користење на Преглед на понуди за услуги и пакети од услуги преку веб сајтот www.komuniciraj.mk мобилни уреди на начин кој гарантира независност и самостојност во изборот на прикажаните тарифни модели за услуги и пакети на услуги од страна на корисникот, преку следната постапка:

1. Корисникот задолжително пополнува формулар за филтрирање и пребарување;

2. Корисникот задолжително избира параметри за подредување на бараните информации;

3. Корисникот задолжително е согласен со Услови за пристап и користење на Преглед на понуди - Прилог 1 - Услови и права за користење од овој Правилник, кој е негов составен дел;

4. На корисникот му се прикажува табела со скратен опис за тарифните модели на услугата или пакети согласно избраните параметри во чекор 1 и подредени согласно самостојниот избор во чекор 2;

5. Корисникот по свој самостоен избор може да избере детален преглед на информациите за еден тарифен модел или пакет од прикажаните во листата од чекор 4. Деталниот преглед за еден тарифен модел или пакет задолжително ги содржи сите информации што Операторот ги доставил до Агенцијата.

(6) Во зависност од избраниот Преглед на понуди согласно став 2 од овој член, корисникот има можност за комбинирање на параметрите за филтрирање и подредување согласно Прилог 2 од овој правилник, кој е негов составен дел - Параметри за филтрирање и подредување во Преглед на понуди. Информациите прикажани во табелата со скратен опис од чекор 4 ги содржи информациите согласно Прилог 3 од овој правилник, кој е негов составен дел - Табела со скратен опис на информации за тарифни модели и пакети.

Член 55

(1) Со споредба на два или три тарифни модели или два или три тарифни пакети, согласно член 53, став 2, алинеја 2, Агенцијата им овозможува на корисниците да направат слободен избор на комуникациски услуги врз основа на квалитетот и цените на услугите преку пристап до навремена и независна информација за комплетната понуда на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи во РМ. Агенцијата овозможува Споредба на понуди на веб сајтот www.komuniciraj.mk за следните електронски комуникациски услуги:

- Фиксна телефонија
- Мобилна телефонија
- Интернет со широк опсег
- ТВ/Радио.

(2) Агенцијата на веб сајтот www.komuniciraj.mk овозможува споредба на две или три понуди за пакети на две или повеќе услуги од следните:

- Фиксна телефонија
- Мобилна телефонија
- Интернет со широк опсег
- ТВ/Радио.

(3) Агенцијата овозможува користење на Споредба на понуди за услуги и пакети од услуги преку веб сајтот www.komuniciraj.mk на начин кој гарантира независност и самостојност во изборот на прикажаните тарифни модели за услуги и пакети на услуги од страна на корисникот, преку следната постапка:

1. Корисникот задолжително пополнува формулар за филтрирање и пребарување

2. Корисникот задолжително избира параметри за филтрирањето два оператори и нивните тарифни модели или пакети

3. Корисникот задолжително е согласен со Услови за пристап и користење на Споредба на понуди - Прилог 1 од овој правилник, кој е негов составен дел - Услови и права за користење

4. На корисникот му се прикажува табела со детален опис за два или три тарифни модели или пакети која задолжително ги содржи сите информации што Операторот ги доставил до Агенцијата согласно член 3 од овој Правилник.

(4) Во зависност од избраната Споредба на понуди за услуги и пакети од услуги согласно став 3 од овој член, корисникот има можност за комбинирање на параметрите за филтрирање и подредување согласно Прилог 4 од овој правилник, кој е негов составен дел - Параметри за филтрирање во Споредба на понуди.

Член 56

(1) Агенцијата преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди им овозможува на корисниците да направат ориентациона пресметка на цени за месечно користење согласно член 53, став 2, алинеја 3 од овој Правилник за следните електронски комуникациски услуги:

- Фиксна телефонија
- Мобилна телефонија.

(2) Ориентационата пресметка се врши согласно методологијата за ориентациона пресметка дадена во Прилог 5 од овој правилник, кој е негов составен дел - Методологија за ориентациона пресметка на цени на електронски комуникациски услуги. Агенцијата овозможува користење на Споредба на понуди за услуги и пакети од услуги преку веб сајтот www.komuniciraj.mk на начин кој гарантира независност и самостојност во изборот на прикажаните тарифни модели за услуги и пакети на услуги од страна на корисникот, преку следната постапка:

1. Корисникот задолжително пополнува формулар за пресметка

2. Корисникот задолжително избира параметри за филтрирање

3. Корисникот задолжително е согласен со Услови за пристап и користење на Споредба на понуди - Прилог 1 од овој правилник, кој е негов составен дел - Услови и права за користење

4. На корисникот му се прикажува табела со скратен опис за тарифни модели дадена во Прилог 3 од овој правилник, кој е негов составен дел - Табела со скратен опис на информации за тарифни модели и пакети.

Член 57

Агенцијата преку веб страната www.komuniciraj.mk и мобилни уреди им овозможува на корисниците пристап до мапа за подрачје на покривање, преку избор на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа на територијата на Република Македонија за сите услуги и технологии.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 58

Преодна одредба

(1) Операторите треба во рок од 2 (два) месеца од денот на влегување во сила на овој Правилник да ги усогласат своите стандардни претплатнички договори со Законот за електронските комуникации и овој Правилник и да ги достават на одобрување до Агенцијата.

(2) Операторите треба во рок од 2 (два) месеца од денот на влегување во сила на овој Правилник да објават ажурирани податоци за применливите цени и тарифи, за сите надоместоци во случај на раскинување на

претплатничкиот договор, како и информации за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги што ги обезбедуваат.

Член 59 Влегување во сила

(1) Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги („Службен весник на РМ“ бр. 35/11, 89/12 и 124/12) и Упатството за обезбедување на информации кои ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации за да им овозможи на корисниците да направат избор на комуникациските услуги врз основа на квалитетот и цените од 19.04.2013 година.

(2) Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила, Правилникот ќе биде објавен на веб-страницата на Агенцијата.

Бр. 0201-281/2
29 јануари 2015 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

Прилог 1 – Услови и права за користење

ЦЕЛ

Објавените информации на порталот www.komuniciraj.mk наменети за крајните корисници на електронски комуникациски услуги се од информативна природа. Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Агенцијата) согласно Законот за електронските комуникации, член 108 став 5 објавува податоци со кои ќе им овозможи на корисниците да направат слободен избор на комуникациски услуги врз основа на квалитетот и цените на услугите. Целта е да им се овозможи на крајните корисници информации за понудите од различни оператори за да направат избор врз основа на нивните потреби. За евентуалните неусогласености и неконзистентности во објавените информации ве молиме да не известите преку електронска пошта на адреса komuniciraj@aec.mk.

ОПШТИ УСЛОВИ

1. СОДРЖИНА

Сите информации се само за информативни цели. Агенцијата не одговара за точноста на објавените информации што ги доставуваат и самостојно објавуваат трети лица вклучително Оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и даватели на јавни електронски комуникациски услуги – понатаму Оператори, или за точноста и содржините објавени на веб страна посочена од трети лица, вклучувајќи ги веб страните на сите оператори.

Информациите објавени на www.komuniciraj.mk од страна на операторите, вклучително и информациите за тарифните модели и пакети од понудата на операторите може да отстапуваат од моменталните актуелни податоци што операторите ги објавуваат на сопствените веб страни. Корисниците се охрабруваат да ги разгледаат информациите за конкретната понуда директно кај операторот. За подетални информации во врска со некој од тарифните модели треба да контактирате со операторите. Податоците за тарифните модели се поставени од страна на операторите, така што оваа содржина останува во целост одговорност на операторите.

1.1. Преглед на понуди на тарифни модели и пакети

Услугата „Преглед на понуди на тарифни модели и пакети“ опфаќа тарифни модели и тарифни пакети понудени од оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и даватели на јавни електронски комуникациски услуги (во натамошниот текст: Оператори) се наменети за крајните корисници. АЕК им ја овозможува оваа услуга на корисниците преку порталот www.komuniciraj.mk и преку клиентски мобилни апликации. Прикажаните резултати од услугата се од информативен карактер. За целосни и потполни информации за одреден тарифен модел или тарифен пакет Ве молиме да контактирате со релевантниот Оператор.

1.2. Ориентациска пресметка

Услугата „Ориентациската пресметка на цени за мобилна и фиксна телефонија“ опфаќа самостојно внесување на влезни параметри од страна на корисниците, извршување на математичка пресметка согласно Прилог 6 од овој правилник, кој е негов составен дел врз информациите за тарифни модели и пакети доставени самостојно од Операторите, како и приказ на резултати од пресметката.

АЕК им ја овозможува оваа услуга на корисниците преку порталот www.komuniciraj.mk и преку клиентски мобилни апликации. Прикажаните резултати од услугата се од информативен карактер и не претставуваат замена за детална сметка на корисникот. За целосни и потполни информации за користењето на одреден тарифен модел или тарифен пакет и месечните трошоци Ве молиме да контактирате со релевантниот Оператор.

Прикажаните резултати од пресметката вклучуваат детални информации за тарифни модели и пакети што операторите им ги нудат на крајните корисници и што операторите самостојно ги внесуваат, како и пресметана вредност за месечно користење на услугите. Дадените информации се од општа природа и не одговараат на специфичните околности на одредени корисници. Услугите и пакетите кои не се вклучени во пресметката дадени се во Прилог 6. Резултатите добиени од пресметката не претставуваат симулација на месечните фактури и оваа алатка не треба да се користи како основа за пресметка на месечни фактури.

Внесувањето на влезните параметри потребни за пресметката го прави корисникот, самостојно и независно од АЕК. Вредностите на влезните параметри влијаат на резултатите од пресметката. Корисникот може самостојно да ги менува вредностите за влезните параметри.

Математичкиот модел што се користи при ориентациска пресметка е согласно Прилог 6. Математичкиот модел се користи за пресметка и користи влезни параметри внесени од крајните корисници и информации за тарифни модели и пакети. Со имплементација на математичкиот модел во пресметката АЕК обезбедува сервис, преку кој крајните корисници согласно сопствените потреби добиваат информации за месечно користење на тарифни модели понудени од Операторите.

При имплементација на методологијата за ориентациска пресметка во мобилни апликации, се претпоставува дека процентуалното учество на минути разговор и испратени пораки во време на викенд во вкупниот број на минути разговор и пораки е ист за секој од избраните мобилни оператори. Податоците за тарифни модели и пакети кои се користат при пресметката се внесуваат од страна на операторите. За целосни информации за одреден тарифен модел обратете се кај соодветниот Оператор.

1.3. Споредба на тарифни модели и пакети

Услугата „Споредба на тарифни модели и пакети“ овозможува споредба на тарифни модели и тарифни пакети понудени од Операторите во Република Македонија. Корисникот самостојно избира вид на услуга за

која Операторите нудат тарифни модели и тарифни пакети, избира оператори и тарифни модели и пакети кои сака да ги споредува.

Резултатите што корисникот ги добива од оваа услуга се детални информации за претходно избраните тарифни модели и пакети, кои операторите самостојно ги внесуваат. Целосни и потполни информации за одреден тарифен модел или тарифен пакет можете да добиете од соодветниот Оператор кој го нуди дадениот тарифен модел или пакет.

2. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ

Агенцијата не сноси одговорност за било каква штета настаната кај корисниците со користењето на овие информации.

Ова исклучување од одговорност на Агенцијата се однесува на содржината, авторските права и политиката на приватност на надворешните интернет страни кои ги пренасочиле корисниците до оваа веб-страница, како и веб-страни кои ги пренасочуваат корисниците до други веб страни за кои Агенцијата не одговара.

3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Информациите, содржините, графичките слики, текстот, сликите, трговските марки и логоа објавени се заштитени со Законот за авторското право и сродните права, Закон за индустриска сопственост, Законот за царинските мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост и други закони со кои се регулираат вакви и сродни права, и не смеат да се користат во маркетинг цели. Прибирањето на сите податоци е во согласност со Законот за Заштита на личните податоци како и Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработка на личните податоци. Наведените податоци ќе се користат со цел информирање на корисникот, подобар увид и разбирање на потребите и барањата на корисниците, одржување на содржината и функционалноста на www.komuniciraj.mk како и развој на можности за повалитетно давање услуги. Агенцијата ги користи информациите за некомерцијални цели. Со користење поднесувате сопствена одговорност за почитување на авторските и сродните права кои се однесуваат на овие содржини, а за нивна понатамошна употреба мора да се усогласите со носителите на правата.

4. ПРОМЕНИ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ

Агенцијата го задржува правото на промена во било кое време на општите услови на начин што ќе ги објави на веб страницата. Продолжувајќи со користење, според објавените промени, и давање на согласност од ваша страна, се смета на вашата согласност и на Општите Услови објавени со сите промени.

5. СУДСКА ЗАШТИТА

Исклучива надлежност за решавање на спорите во рамките на овие Услови и правила имаат судовите во Република Македонија.

6. ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТ

Ако било кој дел од овие Услови се покаже како незаконски, неважечки или неприменувачки, истите тие ќе бидат избришани, а останатите услови ќе останат непроменети и ќе продолжат да важат полноправно, и ќе продолжат да бидат обврзувачки и применливи.

Прилог 2 – Параметри за филтрирање и подредување во Преглед на понуди

Вовед

Преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди Агенцијата за електронски комуникации им овозможува на корисниците пристап до Преглед на понуди за следните видови услуги:

- Фиксна телефонија-локални разговори
- Фиксна телефонија-национални разговори
- Мобилна телефонија
- Широкопојасен интернет
- Роаминг услуги
- ТВ/Радио
- Меѓународни разговори

Агенцијата за електронски комуникации преку веб сајтотот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди дополнително овозможува Преглед на понуди за пакети на две или повеќе услуги кои ги вклучуваат следните видови услуги:

- Мобилна телефонија
- Фиксна телефонија
- Broadband Интернет
- ТВ/Радио

Преку Преглед на понуди Агенцијата за електронски комуникации им овозможува на крајните корисници независно и самостојно внесување на параметри за филтрирање и подредување кои понатаму се користат при табеларното прикажување на понудите за бараниот вид на услуга или пакет на две или повеќе услуги.

Фиксна телефонија – локални разговори

Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за услугата Фиксна телефонија –локални разговори крајните корисници можат да добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди со избор на Прегледи од главното мени, а потоа со избор на Фиксна телефонија –локални разговори од подменито на Прегледи за тарифни модели и пакети. Крајниот корисник треба да ги внесе следните параметри за филтрирање и подредување:

Назив на параметар	Вредност на параметар
Оператор	За внес на овој параметар се отвора листа од сите оператори кои ја нудат оваа услуга подредени по азбучен редослед. Крајниот корисник може да избере еден оператор и да добие преглед на понуди само од избраниот оператор или да ја избере вредноста Сите и да добие преглед на понуди од сите оператори кои внеле информации за тарифни модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар има вредност Сите.
Назив на тарифен модел/пакет	Корисникот може да внесе цел назив или дел од назив на одреден тарифен модел/пакет за кој сака да добие преглед на понуди. Ако се остави овој параметар празен, тогаш се добива преглед на понуди за сите тарифни модели/пакети.
Подрачје	За внес на овој параметар се отвора листа од сите општини во Р.Македонија подредени по азбучен редослед. Овој параметар означува кое подрачје на покриеност го имаат тарифните модели/пакети. Доколку се избере Р.Македонија, тоа значи дека прегледот на понуди ги содржи тарифните модели/пакети кои се достапни во целата држава. Овој параметар задолжително треба да се внесе.

Месечна претплата	За внес на овој параметар се отвора листа која содржи вредности за износ на месечна претплата. Корисникот избира ранг на вредност на тарифни модели/пакети за кои сака да добие преглед на понуди или ја избира вредноста Сите и во прегледот на понуди ги добива сите тарифни модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар има вредност Сите.
Прикажи резултати подредени по	Корисникот од листа избира по кој параметар да биде подредувањето на резултатите во прегледот на понуди. Овој параметар задолжително треба да се внесе.
Редослед	Корисникот има можност да внесе редослед на подредените резултати во прегледот на понуди. Резултатите можат да бидат подредени во растечки или во опаѓачки редослед.

Фиксна телефонија – национални разговори

Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за услугата Фиксна телефонија – национални разговори крајните корисници можат да добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди со избор на Прегледи од главното мени, а потоа со избор на Фиксна телефонија – меѓумесни разговори од оподменитото на Прегледи за тарифни модели и пакети. Крајниот корисник треба да ги внесе следните параметри за филтрирање и подредување:

Назив на параметар	Вредност на параметар
Оператор	За внес на овој параметар се отвора листа од сите оператори кои ја нудат оваа услуга подредени по азбучен редослед. Крајниот корисник може да избере еден оператор и да добие преглед на понуди само од избраниот оператор или да ја избере вредноста Сите и да добие преглед на понуди од сите оператори кои внеле информации за тарифни модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар има вредност Сите.
Назив на тарифен модел/пакет	Корисникот може да внесе цел назив или дел од назив на одреден тарифен модел/пакет за кој сака да добие преглед на понуди. Ако се остави овој параметар празен, тогаш се добива преглед на понуди за сите тарифни модели/пакети.
Подрачје	За внес на овој параметар се отвора листа од сите општини во Р.Македонија подредени по азбучен редослед. Овој параметар означува кое подрачје на покриеност го имаат тарифните модели/пакети. Доколку се избере Р.Македонија, тоа значи дека прегледот на понуди ги содржи тарифните модели/пакети кои се достапни во целата држава. Овој параметар задолжително треба да се внесе.

Месечна претплата	За внес на овој параметар се отвора листа која содржи вредности за износ на месечна претплата. Корисникот избира ранг на вредност на тарифни модели/пакети за кои сака да добие преглед на понуди или ја избира вредноста Сите и во прегледот на понуди ги добива сите тарифни модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар има вредност Сите.
Прикажи резултати подредени по	Корисникот од листа избира по кој параметар да биде подредувањето на резултатите во прегледот на понуди. Овој параметар задолжително треба да се внесе.
Редослед	Корисникот има можност да внесе редослед на подредените резултати во прегледот на понуди. Резултатите можат да бидат подредени во растечки или во опаѓачки редослед.

Мобилна телефонија

Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за услугата Мобилна телефонија крајните корисници можат да добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди со избор на Прегледи од главното мени, а потоа со избор на Мобилна телефонија од подменитото на Прегледи за тарифни модели и пакети. Крајниот корисник треба да ги внесе следните параметри за филтрирање и подредување:

Назив на параметар	Вредност на параметар
Оператор	За внес на овој параметар се отвора листа од сите оператори кои ја нудат оваа услуга подредени по азбучен редослед. Крајниот корисник може да избере еден оператор и да добие преглед на понуди само од избраниот оператор или да ја избере вредноста Сите и да добие преглед на понуди од сите оператори кои внеле тарифни модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар има вредност Сите.
Назив на тарифен модел/пакет	Корисникот може да внесе цел назив или дел од назив на одреден тарифен модел/пакет за кој сака да добие преглед на понуди. Ако се остави овој параметар празен, тогаш се добива преглед на понуди за сите тарифни модели/пакети.
Месечна претплата	За внес на овој параметар се отвора листа која содржи вредности за износ на месечна претплата. Корисникот избира ранг на вредност на тарифни модели/пакети за кои сака да

	добие преглед на понуди или ја избира вредноста Сите и во прегледот на понуди ги добива сите тарифни модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар има вредност Сите.
Прикажи резултати подредени по	Корисникот од паѓачкото мени избира по кој параметар да биде подредувањето на резултатите во прегледот на понуди. Овој параметар задолжително треба да се внесе.
Редослед	Корисникот има можност да внесе редослед на подредените резултати во прегледот на понуди. Резултатите можат да бидат подредени во растечки или во опаѓачки редослед.

Интернет со широк опсег

Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети услугата Интернет со широк опсег крајните корисници можат да добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни уредисо избор на Прегледи од главното мени, а потоа со избор на Broadband internet од подменитото на Прегледи за тарифни модели и пакети. Крајниот корисник треба да ги внесе следните параметри за филтрирање и подредување:

Назив на параметар	Вредност на параметар
Оператор	За внес на овој параметар се отвора листа од сите оператори кои ја нудат оваа услуга подредени по азбучен редослед. Крајниот корисник може да избере еден оператор и да добие преглед на понуди само од избраниот оператор или да ја избере вредноста Сите и да добие преглед на понуди од сите оператори кои внаеле информации за тарифни модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар има вредност Сите.
Назив на тарифен модел/пакет	Корисникот може да внесе цел назив или дел од назив на одреден тарифен модел/пакет за кој сака да добие преглед на понуди. Ако се остави овој параметар празен, тогаш се добива преглед на понуди за сите тарифни модели/пакети.
Подрачје	За внес на овој параметар се отвора листа од сите општини во Р.Македонија подредени по азбучен редослед. Овој параметар означува кое подрачје на покриеност го имаат тарифните модели/пакети. Доколку се избере Р.Македонија, тоа значи дека прегледот на понуди ги содржи тарифните модели/пакети кои се достапни во целата држава. Овој параметар задолжително треба да се внесе.

Месечна претплата	За внес на овој параметар се отвора листа која содржи вредности за износ на месечна претплата. Корисникот избира ранг на вредност на тарифни модели/пакети за кои сака да добие преглед на понуди или ја избира вредноста Сите и во прегледот на понуди ги добива сите тарифни модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар има вредност Сите.
Вклучен месечен сообраќај	За внес на овој параметар се отвора листа која содржи вредности за вклучен податочен месечен сообраќај во GB (Gigabytes) за download и upload. Корисникот избира ранг на податочен месечен сообраќај во GB (Gigabytes) за тарифни модели/пакети за кои сака да добие преглед на понуди или ја избира вредноста Сите и во прегледот на понуди ги добива сите тарифни модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар има вредност Сите.
Download брзина	За внес на овој параметар се отвора листа која содржи вредности за Download брзина во Mbps (Megabits per second). Корисникот избира ранг на Download брзина во Mbps (Megabits per second) за тарифни модели/пакети за кои сака да добие преглед на понуди или ја избира вредноста Сите и во прегледот на понуди ги добива сите тарифни модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар има вредност Сите.
Прикажи резултати подредени по	Корисникот од листа избира по кој параметар да биде подредувањето на резултатите во прегледот на понуди. Овој параметар задолжително треба да се внесе.
Редослед	Корисникот има можност да внесе редослед на подредените резултати во прегледот на понуди. Резултатите можат да бидат подредени во растечки или во опаѓачки редослед.

Роаминг услуги

Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за услугата Роаминг крајните корисници можат да добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди со избор на Прегледи од главното мени, а потоа со избор на Роаминг од подменитото на Прегледи за тарифни модели и пакети. Крајниот корисник треба да ги внесе следните параметри за филтрирање и подредување:

Назив на параметар	Вредност на параметар
Оператор	За внес на овој параметар се отвора листа од сите оператори кои ја нудат оваа услуга подредени по

	азбучен редослед. Крајниот корисник може да избере еден оператор и да добие преглед на понуди само од избраниот оператор или да ја избере вредноста Сите и да добие преглед на понуди од сите оператори кои внеле тарифни модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар има вредност Сите.
Назив на тарифен модел/пакет	Корисникот може да внесе цел назив или дел од назив на одреден тарифен модел/пакет за кој сака да добие преглед на понуди. Ако се остави овој параметар празен, тогаш се добива преглед на понуди за сите тарифни модели/пакети.
Земја	За внес на овој параметар се отвора листа која содржи називи на 18 земји подредени по азбучен редослед согласно Прилог 6 - Листа на земји за меѓународни разговори и роаминг услуги. Корисникот задолжително треба да избере една земја за која сака да му се излиста преглед на понуди за тарифни модели/пакети за роаминг услуга.
Прикажи резултати подредени по	Корисникот од листа избира по кој параметар да биде подредувањето на резултатите во прегледот на понуди. Овој параметар задолжително треба да се внесе.
Редослед	Корисникот има можност да внесе редослед на подредените резултати во прегледот на понуди. Резултатите можат да бидат подредени во растечки или во опаѓачки редослед.

ТВ и Радио

Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за услугата ТВ и Радио крајните корисници можат да добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди со избор на Прегледи од главното мени, а потоа со избор на ТВ и Радио од подменито на Прегледи за тарифни модели и пакети. Крајниот корисник треба да ги внесе следните параметри за филтрирање и подредување:

Назив на параметар	Вредност на параметар
Оператор	За внес на овој параметар се отвора листа од сите оператори кои ја нудат оваа услуга подредени по азбучен редослед. Крајниот корисник може да избере еден оператор и да добие преглед на понуди само од избраниот оператор или да ја избере

	вредноста Сите и да добие преглед на понуди од сите оператори кои внеле информации за тарифни модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар има вредност Сите.
Назив на тарифен модел/пакет	Корисникот може да внесе цел назив или дел од назив на одреден тарифен модел/пакет за кој сака да добие преглед на понуди. Ако се остави овој параметар празен, тогаш се добива преглед на понуди за сите тарифни модели/пакети.
Подрачје	За внес на овој параметар се отвора листа од сите општини во Р.Македонија подредени по азбучен редослед. Овој параметар означува кое подрачје на покриеност го имаат тарифните модели/пакети. Доколку се избере Р.Македонија, тоа значи дека прегледот на понуди ги содржи тарифните модели/пакети кои се достапни во целата држава. Овој параметар задолжително треба да се внесе.
Месечна претплата	За внес на овој параметар се отвора листа која содржи вредности за износ на месечна претплата. Корисникот избира ранг на вредност на тарифни модели/пакети за кои сака да добие преглед на понуди или ја избира вредноста Сите и во прегледот на понуди ги добива сите тарифни модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар има вредност Сите.
Прикажи резултати подредени по	Корисникот од паѓачкото мени избира по кој параметар да биде подредувањето на резултатите во прегледот на понуди. Овој параметар задолжително треба да се внесе.
Редослед	Корисникот има можност да внесе редослед на подредените резултати во прегледот на понуди. Резултатите можат да бидат подредени во растечки или во опаѓачки редослед.

Меѓународни разговори

Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за услугата Меѓународни разговори крајните корисници можат да добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди со избор на Прегледи од главното мени, а потоа со избор на Меѓународни разговори од подменито на Прегледи за тарифни модели и пакети. Крајниот корисник треба да ги внесе следните параметри за филтрирање и подредување:

Назив на параметар	Вредност на параметар
Оператор	За внес на овој параметар се отвора листа од сите оператори кои ја нудат оваа услуга подредени по азбучен редослед. Крајниот корисник може да избере еден оператор и да добие преглед на понуди само од избраниот оператор или да ја избере вредноста Сите и да добие преглед на понуди од сите оператори кои внеле тарифни модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар има вредност Сите.
Назив на тарифен модел/пакет	Корисникот може да внесе цел назив или дел од назив на одреден тарифен модел/пакет за кој сака да добие преглед на понуди. Ако се остави овој параметар празен, тогаш се добива преглед на понуди за сите тарифни модели/пакети.
Земја	За внес на овој параметар се отвора листа која содржи називи на 18 земји подредени по азбучен редослед согласно Прилог 6 - Листа на земји за меѓународни разговори и роаминг услуги. Корисникот задолжително треба да избере една земја за која сака да му се излиста преглед на понуди за тарифни модели/пакети за роаминг услуга.
Прикажи резултати подредени по	Корисникот од листа избира по кој параметар да биде подредувањето на резултатите во прегледот на понуди. Овој параметар задолжително треба да се внесе.
Редослед	Корисникот има можност да внесе редослед на подредените резултати во прегледот на понуди. Резултатите можат да бидат подредени во растечки или во опаѓачки редослед.

Пакети на услуги

Прегледи на понуди за тарифни модели/пакети за услугата Прегледи на пакети крајните корисници можат да добијат преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди со избор на Прегледи од главното мени, а потоа со избор на Прегледи на пакети од подменито на Прегледи за тарифни модели и пакети. Крајниот корисник треба да ги внесе следните параметри за филтрирање и подредување:

Назив на параметар	Вредност на параметар
Оператор	За внес на овој параметар се отвора листа од сите оператори кои ја нудат оваа услуга

Назив на тарифен модел/пакет	Корисникот може да внесе цел назив или дел од назив на одреден тарифен модел/пакет за кој сака да добие преглед на понуди. Ако се остави овој параметар празен, тогаш се добива преглед на понуди за сите тарифни модели/пакети.
Подрачје	За внес на овој параметар се отвора листа од сите општини во Р.Македонија подредени по азбучен редослед. Овој параметар означува кое подрачје на покриеност го имаат тарифните модели/пакети. Доколку се избере Р.Македонија, тоа значи дека прегледот на понуди ги содржи тарифните модели/пакети кои се достапни во целата држава. Овој параметар задолжително треба да се внесе.
Месечна претплата	За внес на овој параметар се отвора листа која содржи вредности за износ на месечна претплата. Корисникот избира ранг на вредност на тарифни модели/пакети за кои сака да добие преглед на понуди или ја избира вредноста Сите и во прегледот на понуди ги добива сите тарифни модели/пакети за оваа услуга. Иницијално овој параметар има вредност Сите.
Пакетот задолжително ги вклучува следните услуги	Корисникот има можност да избере кои услуги да ги содржи прегледот на понуди за тарифни пакети. Пакетот може да ги содржи следните услуги: Фиксна телефонија, Мобилна телефонија, Broadband internet и ТВ/Радио.
Прикажи резултати подредени по	Корисникот од паѓачкото мени избира по кој параметар да биде подредувањето на резултатите во прегледот на понуди. Овој параметар задолжително треба да се внесе.
Редослед	Корисникот има можност да внесе редослед на подредените резултати во прегледот на понуди. Резултатите можат да бидат подредени во растечки или во опаѓачки редослед.

Прилог 3 – Табела со скратен опис на информации за тарифни модели и пакети

Преку веб сајтот www.komuniciraj.mk и мобилни уреди Агенцијата за електронски комуникации им овозможува на крајните корисници да добијат табеларен приказ на преглед на понуди за тарифни модели и пакети, откако претходно ќе ги внесат параметрите за филтрирање и подредување дефинирани во Прилог 2 од овој правилник, кој е негов составен дел - Параметри за филтрирање и подредување во Преглед на понуди и ќе се согласат со условите за користење на прегледите дефинирани во Прилог 1 од овој правилник, кој е негов составен дел - Услови и права за користење. Информациите кои крајните корисници ги добиваат за тарифните модели и пакети во рамките на прегледите на понуди за одредена услуга или пакети на услуги се дадени во следната табела.

Назив на параметар	Опис на параметар
Фиксна телефонија – локални разговори	
Оператор	Лого, назив и локација на оператор
Назив	Назив на тарифен модел На клик на назив на тарифен модел се прикажуваат детални информации за избраниот тарифен модел од фиксна телефонија – локални разговори
Наменет за	Тип на корисници за кои е наменет тарифниот модел
Еднократен надомест	Цена во денари за еднократен надомест за тарифниот модел
Месечна претплата	Цена во денари за месечна претплата
Локален повик во своја мрежа	
Евтина	Цена во денари за една минута локален разговор во своја мрежа во евтина тарифа
Нормална	Цена во денари за една минута локален разговор во своја мрежа во нормална тарифа
Единствена	Цена во денари за една минута локален разговор во своја мрежа во единствена тарифа
Локален повик кон други мрежи	
Евтина	Цена во денари за една минута локален разговор кон други мрежи во евтина тарифа
Нормална	Цена во денари за една минута локален разговор кон други мрежи во нормална тарифа
Единствена	Цена во денари за една минута локален разговор кон други мрежи во единствена тарифа
Повеќе информации	Дополнителни информации за тарифниот модел како што се: време на договор, бесплатни минути разговор во своја мрежа, вклучена сума за разговор во своја мрежа, попусти и информации кои операторот при внес на тарифниот модел ги внел во забелешка. Овие информации можат да се добијат со клик на иконата за информации.
Услуги	Дополнителни услуги кои ги нуди тарифниот модел како што се: dial-up, идентификација на повик, конференциска врска и пренасочување на повик.

Фиксна телефонија – национални разговори	
Оператор	Лого, назив и локација на оператор
Назив	Назив на тарифен модел На клик на назив на тарифен модел се прикажуваат детални информации за избраниот тарифен модел од фиксна телефонија – национални разговори
Наменет за	Тип на корисници за кои е наменет тарифниот модел
Еднократен надомест	Цена во денари за еднократен надомест за тарифниот модел
Месечна претплата	Цена во денари за месечна претплата
Меѓумесен повик во своја мрежа	
Евтина	Цена во денари за една минута меѓумесен разговор во своја мрежа во евтина тарифа
Нормална	Цена во денари за една минута меѓумесен повик во своја мрежа во нормална тарифа
Единствена	Цена во денари за една минута локален повик во своја мрежа во единствена тарифа
Меѓумесен повик кон други мрежи	
Евтина	Цена во денари за една минута меѓумесен разговор кон други мрежи во евтина тарифа
Нормална	Цена во денари за една минута меѓумесен разговор кон други мрежи во нормална тарифа
Единствена	Цена во денари за една минута меѓумесен разговор кон други мрежи во единствена тарифа
Повеќе информации	Дополнителни информации за тарифниот модел како што се: време на договор, бесплатни минути разговор во своја мрежа, вклучена сума за разговор во своја мрежа, попусти и информации кои операторот при внес на тарифниот модел ги внел во забелешка. Овие информации можат да се добијат со клик на иконата за информации.
Услуги	Дополнителни услуги кои ги нуди тарифниот модел како што се: dial-up, идентификација на повик, конференциска врска и пренасочување на повик.
Мобилна телефонија	
Оператор	Лого, назив и локација на оператор
Назив	Назив на тарифен модел На клик на назив на тарифен модел се прикажуваат детални информации за избраниот тарифен модел од мобилна телефонија
Наменет за	Тип на корисници за кои е наменет тарифниот модел
Еднократен надомест	Цена во денари за еднократен надомест за тарифниот модел
Месечна претплата	Цена во денари за месечна претплата
Воспоставување на повик	Цена за воспоставување на повик

Време на договор (месеци)	Времетраење на договор во број на месеци
Повеќе информации	Дополнителни информации за тарифниот модел како што се: број на бесплатни SMS, MMS пораки, бесплатни минути разговор во своја мрежа, бесплатни минути разговор кон сите мрежи, попусти и информации кои операторот при внес на тарифниот модел ги внел во забелешка. Овие информации можат да се добијат со клик на иконата за информации.
Услуги	Дополнителни услуги кои ги нуди тарифниот модел како што се: пренасочување на повик, говорна пошта, мелодии, SMS инфо и Игри.
Broadband интернет	
Оператор	Лого, назив и локација на оператор
Назив	Назив на тарифен модел На клик на назив на тарифен модел се прикажуваат детални информации за избраниот Broadband тарифен модел
Наменет за	Тип на корисници за кои е наменет тарифниот модел
Време на договор (месеци)	Времетраење на договор во број на месеци
Еднократен надомест	Цена во денари за еднократен надомест за тарифниот модел
Месечна претплата	Цена во денари за месечна претплата
Вклучен сообраќај месечно	Вклучен податочен сообраќај изразен во GB (Gigabytes) за download и upload во месечната претплата.
Цена за надминат сообраќај	Цена во денари за надминат сообраќај
Надомест за опрема	Цена за еднократен надомест за опрема која оди со тарифниот модел/пакет
Вид тарифен модел	Опис на видот на тарифниот модел
Повеќе информации	Дополнителни информации за тарифниот модел, како што се број на e-mail адреси, број на IP адреси и web-hosting. Овие информации можат да се добијат со клик на иконата за информации.
Роаминг	
Оператор	Лого, назив и локација на оператор
Назив на тарифен модел	Целосен назив на тарифен модел
Во мрежа на прв оператор	
Дојдовен	Цена во денари за една минута дојдовен разговор во мрежата на прв оператор од претходно избрана земја
Појдовен	Цена во денари за една минута појдовен разговор во мрежата на прв оператор од претходно избрана земја
SMS	Цена во денари за испратена SMS порака во мрежата на прв оператор од претходно избрана земја

MMS/Data	Опис на начин на наплата на испратени и примени MMS пораки во мрежата на прв оператор од претходно избрана земја
Во мрежа на втор оператор	
Дојдовен	Цена во денари за една минута дојдовен разговор во мрежата на втор оператор од претходно избрана земја
Појдовен	Цена во денари за една минута појдовен разговор во мрежата на втор оператор од претходно избрана земја
SMS	Цена во денари за испратена SMS порака во мрежата на втор оператор од претходно избрана земја
MMS/Data	Опис на начин на наплата на испратени и примени MMS пораки во мрежата на втор оператор од претходно избрана земја
Во мрежа на трет оператор	
Дојдовен	Цена во денари за една минута дојдовен разговор во мрежата на трет оператор од претходно избрана земја
Појдовен	Цена во денари за една минута појдовен разговор во мрежата на трет оператор
SMS	Цена во денари за испратена SMS порака во мрежата на трет оператор од претходно избрана земја
MMS/Data	Опис на начин на наплата на испратени и примени MMS пораки во мрежата на трет оператор од претходно избрана земја
ТВ и Радио	
Оператор	Лого, назив и локација на оператор
Назив	Назив на тарифен модел На клик на назив на тарифен модел се прикажуваат детални информации за избраниот тарифен модел за ТВ и Радио
Наменет за	Тип на корисници за кои е наменет тарифниот модел
Еднократен надомест	Цена во денари за еднократен надомест за тарифниот модел
Месечна претплата	Цена во денари за месечна претплата
Надомест за опрема	Цена во денари за еднократен надомест за опрема
Вид тарифен модел	Опис на вид на тарифен модел
Технологија за пренос	Опис на технологија за пренос
Време на договор	Времетраење на договор во број на месеци
Повеќе информации	Дополнителни информации за тарифниот модел, како што се вклучени аналогни и дигитални ТВ канали, вклучени радио канали, услови за договорот, забелешки, снимање на содржини, премотување напред/назад, стопирање.

	Овие информации можат да се добијат со клик на иконата за информации.
Меѓународни разговори	
Оператор	Лого, назив и локација на оператор
Назив	Назив на тарифен модел На клик на назив на тарифен модел се прикажуваат детални информации за избраниот тарифен модел за меѓународни разговори
Повици кон фиксни броеви	Цена во денари за минута разговор кон фиксни броеви во претходно избрана земја
Повици кон мобилни броеви	Цена во денари за минута разговор кон мобилни броеви во претходно избрана земја
Повеќе информации	Дополнителни информации за тарифни модели за меѓународни разговори
Пакети на услуги	
Оператор	Лого, назив и локација на оператор
Назив	Назив на тарифен пакет На клик на назив на тарифен пакет се прикажуваат детални информации за избраниот тарифен пакет на веб сајтот на операторот
Наменет за	Тип на корисници за кои е наменет тарифниот модел
Еднократен надомест	Цена во денари за еднократен надомест за тарифниот модел
Месечна претплата	Цена во денари за месечна претплата
Време на договор	Времетраење на договор во број на месеци
Фиксна телефонија	Назив на тарифен модел за фиксна телефонија кој е дел од тарифен пакет На клик на назив на тарифен модел од фиксна телефонија се прикажуваат детални информации за тарифниот модел кој е дел од тарифниот пакет
Мобилна телефонија	Назив на тарифен модел за мобилна телефонија кој е дел од тарифен пакет На клик на назив на тарифен модел од мобилна телефонија се прикажуваат детални информации за тарифниот модел кој е дел од тарифниот пакет
Интернет	Назив на тарифен модел за пристап на интернет кој е дел од тарифен пакет На клик на назив на тарифен модел за пристап на интернет се прикажуваат детални информации за тарифниот модел кој е дел од тарифниот пакет
ТВ и Радио	Назив на тарифен модел за ТВ и Радио канали кој е дел од тарифен пакет На клик на назив на тарифен модел за за ТВ и Радио се прикажуваат детални информации за тарифниот модел кој е дел од тарифниот пакет

Повеќе информации	Дополнителни информации за тарифниот пакет, како што се забелешка, бонуси и попусти. Овие информации можат да се добијат со клик на иконата за информации.
Ориентациска пресметка на цени за фиксна телефонија	
Оператор	Лого на оператор
Назив	Назив на тарифен модел На клик на назив на тарифен модел се прикажуваат детални информации за избраниот тарифен модел за фиксна телефонија
Претплата	Цена во денари за месечна претплата за тарифниот модел
Пресметка	Ориентациска пресметка на цена во денари за користење на тарифен модел за фиксна телефонија за еден месец
Ориентациска пресметка на цени за мобилна телефонија	
Оператор	Лого на оператор
Назив	Назив на тарифен модел На клик на назив на тарифен модел се прикажуваат детални информации за избраниот тарифен модел за мобилна телефонија
Претплата	Цена во денари за месечна претплата за тарифниот модел
Пресметка	Ориентациска пресметка на цена во денари за користење на тарифен модел за мобилна телефонија за еден месец

Прилог 4 - Параметри за филтрирање во Споредба на понуди

Вовед

Преку веб сајтот www.komuniciraj.mk Агенцијата за електронски комуникации им овозможува на корисниците споредба на два или три тарифни модели за следните електронски комуникациски услуги:

- Фиксна телефонија
- Мобилна телефонија
- Интернет со широк опсег
- ТВ/Радио

Агенцијата на веб сајтот www.komuniciraj.mk овозможува споредба на две или три понуди за пакети на две или повеќе услуги од следните:

- Мобилна телефонија
- Фиксна телефонија
- Интернет со широк опсег
- ТВ/Радио.

Преку споредба на понуди за услуги и пакети од услуги Агенцијата за електронски комуникации им овозможува на крајните корисници независно и самостојно внесување на параметри за филтрирање и подредување кои понатаму се користат при табеларното прикажување на понудите за бараниот вид на услуга или пакет на две или повеќе услуги.

Споредба на понуди за тарифни модели

На веб сајтот www.komuniciraj.mk крајните корисници можат да направат споредба на тарифните модели за долунаведените електронски комуникациски услуги на следниот начин:

- (1) Фиксна телефонија- се избира Споредба на тарифни модели и пакети - Фиксна телефонија
- (2) Мобилна телефонија- се избира Споредба на тарифни модели и пакети - Мобилна телефонија
- (3) Интернет со широк опсег- се избира Споредба на тарифни модели и пакети - Интернет со широк опсег
- (4) ТВ и Радио- се избира Споредба на тарифни модели и пакети - ТВ и Радио

Пред да биде овозможена Споредба на понуди за тарифни модели, корисниците за услугите Фиксна телефонија, Интернет со широк опсег и ТВ и Радио задолжително треба да внесат вредност за:

Назив на параметар	Вредност на параметар
Подрачје на покриеност	Од листата за подрачје на покриеност се внесува општина во Р.Македонија или Р.Македонија. Овој параметар означува кое подрачје на покриеност го имаат тарифните модели/пакети. Доколку се внесе Р.Македонија, тоа значи дека прегледот на понуди ги содржи тарифните модели/пакети кои се достапни во целата држава. Овој параметар задолжително треба да се внесе.

Откако ќе се внесе Подрачје на покриеност крајниот корисник треба да ги внесе следните параметри за филтрирање:

Назив на параметар	Вредност на параметар
Прв Оператор	Од листата за оператори се внесува прв оператор кој ја нуди претходно избраната услуга.
Назив на тарифен модел од прв оператор	Од листата за тарифни модели се внесува тарифен модел кој е понуден од претходно избраниот прв оператор.
Втор Оператор	Од листата за оператори се внесува втор оператор кој ја нуди претходно избраната услуга.
Назив на тарифен модел од втор оператор	Од листата за тарифни модели се внесува тарифен модел кој е понуден од претходно избраниот втор оператор.
Трет Оператор	Од листата за оператори се внесува трет оператор кој ја нуди претходно избраната услуга.
Назив на тарифен модел од трет оператор	Од листата за тарифни модели се внесува тарифен модел кој е понуден од претходно избраниот трет оператор.

Споредба на понуди за тарифни пакети

Крајните корисници можат да направат споредба на понуди за тарифни пакети на веб сајтот www.komuniciraj.mk со избор на Споредба на тарифни модели и пакети. Крајниот корисник треба да ги внесе следните параметри за филтрирање:

Назив на параметар	Вредност на параметар
Подрачје на покриеност	Од листата за подрачје на покриеност се внесува општина во Р.Македонија или Р.Македонија. Овој параметар означува кое подрачје на покриеност го имаат тарифните модели/пакети. Доколку се внесе Р.Македонија, тоа значи дека прегледот на понуди ги содржи тарифните модели/пакети кои се достапни во целата држава. Овој параметар задолжително треба да се внесе.
Пакетите задолжително ги вклучуваат следните услуги	Корисникот задолжително ги означува услугите кои треба да ги содржат пакетите што ќе ги споредува
Прв Оператор	Од листата за оператори се внесува прв оператор кој ја нуди претходно избраната услуга.
Назив на тарифен модел од прв оператор	Од листата за тарифни модели се внесува тарифен модел кој е понуден од претходно избраниот прв оператор.
Втор Оператор	Од листата за оператори се внесува втор оператор кој ја нуди претходно избраната услуга.
Назив на тарифен модел од втор оператор	Од листата за тарифни модели се внесува тарифен модел кој е понуден од претходно избраниот втор оператор.
Трет Оператор	Од листата за оператори се внесува трет оператор кој ја нуди претходно избраната услуга.
Назив на тарифен модел од трет оператор	Од листата за тарифни модели се внесува тарифен модел кој е понуден од претходно избраниот трет оператор.

Прилог 5- Методологија за ориентациска пресметка на цени на електронски комуникациски услуги

1. Вовед

Оваа методологија има за цел да овозможи приближна пресметка на цена на услугите со цел информирање на корисниците за тековната понуда на пазарот за електронски комуникации во РМ.

Услугите за кои се пресметува ориентациска пресметка и се опфатени со оваа методологија се мобилна и фиксна телефонија.

Методологијата нема за цел да даде точна пресметка за цените на услугите за мобилна и фиксна телефонија што ги користат граѓаните на РМ и не е замена за детална сметка.

Методологијата за пресметка се базира исклучиво на користење на информации што Операторите ги доставуваат до Агенцијата за електронски комуникации (во понатамошниот текст Агенција), согласно Упатството за обезбедување на информации кои ќе ги објавува агенцијата за електронски комуникации за да им овозможи на корисниците да направат избор на комуникациските услуги врз основа на квалитетот и цените на услугите. Методологијата предлага самостоен избор на влезни параметри за користење на мобилна и фиксна телефонија во Република Македонија што се користат за ориентациска пресметка на цена на овие услуги. Методологијата се базира на користење на влезни параметри за месечно користење на мобилна и фиксна телефонија од страна на корисниците во Република Македонија.

2. Дефиниции, претпоставки и ограничувања

Методологијата за ориентациска пресметка за цена на услуги ги користи следните ограничувања и претпоставки:

- **Корисник.** За потребите на оваа методологија, под поимот „Корисник“ се мисли на корисник на веб или мобилна апликација што врши ориентациска пресметка за цена на услуги која се базира на методологијата опишана во овој документ.
- **Оператор.** За потребите на оваа методологија и Упатството чиј составен дел е овој документ, под поимот „Оператор“ се мисли на Оператор на јавни електронски комуникациски мрежи и/или давател на јавни електронски комуникациски услуги во Република Македонија, кој има обврска за достава на информации за тарифни модели и пакети од услугите што ги нуди кон крајните корисници.
- **Времетраење на разговори.** За потребите на пресметката, оваа методологија врши заокружување на време на разговори на цела следна минута разговор. Дополнително, доколку пресметката овозможува сумирање на поединечни појдовни разговори, на корисникот ќе му биде овозможено избор за заокружување со две опции:
 - Заокружување на следна цела минута
 - Заокружување на времето на разговори на секунда по истек на прва минута од појдовниот разговор.
- **Количина на пренесени податоци за мобилна телефонија.** За потребите на пресметката, оваа методологија врши заокружување на остварениот податочен сообраќај на цел следен МВ (Mega Byte).
- **Време на остварување на повик и разговор.** За потребите на оваа методологија, доколку пресметката овозможува сумирање на поединечни појдовни разговори, на корисникот ќе му биде овозможено избор да вклучи детална информација за времето на остварување на разговор преку период на Нормална тарифа, Евтина тарифа, Единствена тарифа и Викенд тарифа.

- За потребите на оваа методологија, за разговори во период на нормална тарифа се сметаат оние разговори или дел од разговор што се реализира секој ден од Понеделник до Сабота во период од 08 часот 00 минути до 20 часот 00 минути во денот.
- За потребите на оваа методологија, за разговори во период на евтина тарифа се сметаат оние разговори или дел од разговор што се реализира секој ден од Понеделник до Сабота во период од 20 часот 00 минути до 08 часот 00 минути следниот ден, ден Недела и ден на државен или национален празник во период од 00 часот 00 минути до следниот ден 08 часот 00 минути.
- За потребите на оваа методологија, за разговори во период на единствена тарифа се сметаат разговорите реализирани во било кое време секој ден од неделата.
- За потребите на оваа методологија, доколку тарифниот модел предвидува посебни цени за разговори и/или пораки за време на викенд, дефинирање на временскиот период викенд е согласно дефиницијата од страна на самиот оператор дадена во информациите за тарифниот модел.
- **Меѓународни разговори.** За потребите на оваа методологија, пресметката овозможува избор на најмногу три земји за меѓународни разговори. За потребите на пресметката, оваа методологија врши заокружување на разговори на цела следна минута разговор за вкупниот збир на минути разговор за секоја од трите земји. Изборот на земји за меѓународни разговори се врши од листата на достапни земји согласно *Прилог 6 – Листа на земји за меѓународни разговори и роаминг услуги*.
- **Roaming услуги.** За потребите на пресметката, оваа методологија не предвидува користење на roaming услуги.
- **Разговори кон мобилни мрежи.** За потребите на оваа методологија, пресметката овозможува избор на најмногу три мобилни мрежи/оператори кон кои корисникот остварува појдовни повици. За секоја мрежа корисникот може да внесе цел број на минути појдовни разговори реализирани во период на Нормална и Евтина тарифа.
- **Разговори кон фиксни мрежи.** За потребите на оваа методологија, пресметката овозможува избор на најмногу три фиксни мрежи/оператори кон кои корисникот остварува појдовни повици. За секоја мрежа корисникот може да внесе цел број на минути појдовни разговори реализирани во период на Нормална и Евтина тарифа.
- **Дополнителни услуги.** За потребите на оваа методологија, во пресметката не се влучени дополнителни услуги, понуди и промоции кои за определен износ обезбедуваат определени поволности за крајните корисници, вклучително и појдовните повици, SMS, MMS и податочен сообраќај

3. Ревизија на внесени податоци

Некои тарифни модели вклучуваат во месечната претплата минути за разговори во своја мрежа или кон други мобилни и фиксни мрежи. Исто така, тарифниот модел може да вклучува во месечната претплата и одредена сума изразена во денари за разговори во своја или кон други мобилни и фиксни мрежи. Од овие причини методологијата за ориентациона пресметка предвидува ревизија на внесените податоци од страна на корисникот пред и за време на пресметката.

3.1. Вклучени минути разговор во своја мрежа.

За потребите на оваа методологија, доколку тарифниот модел на еден оператор вклучува минути за разговор кон своја мрежа искажана во цел број минути, истата ќе се вклучи во

пресметката согласно внесениот цел број минути за појдовни разговори што корисникот ќе ги внесе за разговори кон тој оператор. Вкупниот број на минути разговор во своја мрежа процентуално се разделува на разговори во Нормална и Евтина тарифа согласно процентуалното учество на минути разговор внесени од страна на корисникот кон тој оператор во време на Нормална и Евтина тарифа. Вака распределните минути се одземаат од соодветните минути за разговор внесени од страна на корисникот пред пресметката.

3.2. Вклучена сума за разговор во своја мрежа.

За потребите на оваа методологија, доколку тарифниот модел на еден оператор вклучува сума за разговор во своја мрежа вклучена во месечната претплата и искажана во денари, истата ќе се вклучи во пресметката преку намалување на пресметаната цена за разговор кон тој оператор за вредноста на вклучената сума за разговор во своја мрежа.

3.3. Вклучени минути разговор кон мобилни мрежи.

За потребите на оваа методологија, доколку тарифниот модел вклучува минути за разговор кон мобилни мрежи искажана во цел број минути, истите ќе се распределат процентуално согласно процентуалното учество на минутите разговор за секоја избрана мобилна мрежа/оператор од страна на корисникот во вкупниот број минути разговор кон мобилни мрежи внесени од страна на корисникот. Вака распределните минути се одземаат од соодветните минути за разговор внесени од страна на корисникот пред пресметката. Дополнително, ревидираните вредности за минути разговор кон секоја од избраните мобилни мрежи процентуално се распределуваат согласно внесените минути разговор кон таа мобилна мрежа во евтина и нормална тарифа.

3.4. Вклучена сума за разговор кон мобилни мрежи.

За потребите на оваа методологија, доколку тарифниот модел вклучува сума за разговор кон мобилни мрежи искажана во денари, истата ќе се вклучи во пресметката преку намалување на пресметаната збирна цена за разговор кон мобилни мрежи за тарифниот модел за вредноста на вклучената сума за разговор кон мобилни мрежи за тарифниот модел.

3.5. Вклучени минути разговор кон фиксни мрежи.

За потребите на оваа методологија, доколку тарифниот модел вклучува минути за разговор кон фиксни мрежи искажана во цел број минути, истата ќе се распредели процентуално согласно процентуалното учество на минутите разговор за секоја избрана фиксна мрежа/оператор од страна на корисникот во вкупниот број минути разговор кон фиксни мрежи внесени од страна на корисникот. Вака распределните минути се одземаат од соодветните минути за разговор внесени од страна на корисникот пред пресметката. Дополнително, ревидираните вредности за минути за секоја од избраните фиксни мрежи внесени од страна на корисникот процентуално се распределуваат согласно внесените минути разговор кон таа фиксна мрежа во евтина и нормална тарифа.

3.6. Вклучена сума за разговор кон фиксни мрежи.

За потребите на оваа методологија, доколку тарифниот модел вклучува сума за разговор кон фиксни мрежи искажана во денари, истата ќе се вклучи во пресметката преку намалување на пресметаната збирна цена за разговор кон фиксни мрежи за вредноста на вклучената сума за разговор кон фиксни мрежи за тарифниот модел.

3.7. Вклучени минути за разговор кон сите мрежи.

За потребите на оваа методологија, доколку тарифниот модел вклучува минути за разговор кон сите мрежи искажана во цел број минути, истите ќе се распределат

процентуално согласно процентуалното учество на минутите разговор за секоја избрана мрежа/оператор од страна на корисникот во вкупниот број минути разговор внесени од страна на корисникот. Вака распределните минути се одземаат од соодветните минути за разговор внесени од страна на корисникот пред пресметката. Дополнително, минутите за секоја од избраните мрежи процентуално се распределуваат согласно внесените минути разговор кон таа мрежа во евтина и нормална тарифа.

3.8. Вклучена сума за разговор кон сите мрежи.

За потребите на оваа методологија, доколку тарифниот модел вклучува сума за разговор кон сите мрежи искажана во денари, истата ќе се вклучи во пресметката преку намалување на пресметаната збирна цена за разговор кон фиксни и мобилни мрежи за вредноста на вклучената сума за разговор кон сите мрежи.

3.9. Вклучени SMS пораки

За потребите на оваа методологија, доколку мобилниот тарифен модел вклучува цел број на SMS пораки – бесплатни или во месечната претплата, истите ќе се вклучат преку намалување на внесениот број SMS пораки од страна на корисникот за бројот на вклучени SMS пораки во мобилниот тарифен модел пред пресметката.

3.10. Вклучени MMS пораки

За потребите на оваа методологија, доколку мобилниот тарифен модел вклучува цел број на MMS пораки – бесплатни или во месечната претплата, истите ќе се вклучат преку намалување на внесениот број MMS пораки од страна на корисникот за бројот на вклучени MMS пораки во мобилниот тарифен модел пред пресметката.

3.11. Вклучен податочен сообраќај

За потребите на оваа методологија, доколку мобилниот тарифен модел вклучува податочен сообраќај во цел број на MB (Mega Bytes) – бесплатни или во месечната претплата, истиот ќе се вклучи преку намалување на внесениот број MB податочен сообраќај од страна на корисникот за бројот на вклучени MB податочен сообраќај во мобилниот тарифен модел пред пресметката.

3.12. Цена за воспоставување на повик.

За потребите на оваа методологија, доколку мобилниот тарифен модел вклучува Цена за воспоставување на повик, истата ќе се вклучи во пресметката преку зголемување на цената за разговор кон секој од избраните мобилни и фиксни оператори од страна на корисникот за производ од просечен број на иницирани повици за ревидиран број минути разговор кон операторот избран од корисникот и цената за воспоставување на повик за мобилниот тарифен модел.

Просечен број на разговори претставува количник од ревидираните минути разговор кон еден оператор согласно Точка 3 и Просечно време-траење на единечен инициран повик од операторот на тарифниот модел кон мрежата на операторот избран од корисникот.

Просечно време-траење на инициран повик е изведен параметар од податоците што операторите ги доставуваат до АЕК преку кварталните извештаи. Следува табеларен приказ на изведени параметри за просечно време-траење на единечни иницирани повици што АЕК ќе ги ажурира 4 пати во годината, во рок од 45 дена од истекот на секој квартал. Следните параметри АЕК не ги објавува јавно.

Опис	Параметар
Просечно време на разговор за резиденцијален при-пеид корисник на оператор Т-мобиле во своја мрежа	vreme_povik_TM_OnNet_rez_prepaid
Просечно време на разговор за резиденцијален пост-пеид корисник на оператор Т-мобиле во своја мрежа	vreme_povik_TM_OnNet_rez_postpaid
Просечно време на разговор за резиденцијален при-пеид корисник на оператор Т-мобиле кон други мобилни мрежи во РМ	vreme_povik_TM_OffNet_rez_prepaid
Просечно време на разговор за резиденцијален пост-пеид корисник на оператор Т-мобиле кон други мобилни мрежи во РМ	vreme_povik_TM_OffNet_rez_postpaid
Просечно време на разговор за деловен корисник на оператор Т-мобиле во своја мрежа	vreme_povik_TM_OnNet_del
Просечно време на разговор за деловен корисник на оператор Т-мобиле кон други мобилни мрежи во РМ	vreme_povik_TM_OffNet_del
Просечно време на разговор за резиденцијален при-пеид корисник на оператор Т-мобиле кон фиксни мрежи во РМ	vreme_povik_TM_fiksni_rez_prepaid
Просечно време на разговор за резиденцијален пост-пеид корисник на оператор Т-мобиле кон фиксни мрежи во РМ	vreme_povik_TM_fiksni_rez_postpaid
Просечно време на разговор за деловен корисник на оператор Т-мобиле кон фиксни мрежи во РМ	vreme_povik_TM_fiksni_del
Просечно време на разговор за резиденцијален при-пеид корисник на оператор Т-мобиле за меѓународни разговори	vreme_povik_TM_int_rez_prepaid
Просечно време на разговор за резиденцијален пост-пеид корисник на оператор Т-мобиле за меѓународни разговори	vreme_povik_TM_int_rez_postpaid
Просечно време на разговор за деловен корисник на оператор Т-мобиле за меѓународни разговори	vreme_povik_TM_int_del

Просечно време на разговор за резиденцијален при-пеид корисник на оператор ОНЕ во своја мрежа	vreme_povik_One_OnNet_rez_prepaid
Просечно време на разговор за резиденцијален пост-пеид корисник на оператор ОНЕ во своја мрежа	vreme_povik_One_OnNet_rez_postpaid
Просечно време на разговор за резиденцијален при-пеид корисник на оператор ОНЕ кон други мобилни мрежи во РМ	vreme_povik_One_OffNet_rez_prepaid
Просечно време на разговор за резиденцијален пост-пеид корисник на оператор ОНЕ кон други мобилни мрежи во РМ	vreme_povik_One_OffNet_rez_postpaid
Просечно време на разговор за деловен корисник на оператор ОНЕ во своја мрежа	vreme_povik_One_OnNet_del
Просечно време на разговор за деловен корисник на оператор ОНЕ кон други мобилни мрежи во РМ	vreme_povik_One_OffNet_del
Просечно време на разговор за резиденцијален при-пеид корисник на оператор ОНЕ кон фиксни мрежи во РМ	vreme_povik_One_fiksni_rez_prepaid
Просечно време на разговор за резиденцијален пост-пеид корисник на оператор ОНЕ кон фиксни мрежи во РМ	vreme_povik_One_fiksni_rez_postpaid
Просечно време на разговор за деловен корисник на оператор ОНЕ кон фиксни мрежи во РМ	vreme_povik_One_fiksni_del
Просечно време на разговор за резиденцијален при-пеид корисник на оператор ОНЕ за меѓународни разговори	vreme_povik_One_int_rez_prepaid
Просечно време на разговор за резиденцијален пост-пеид корисник на оператор ОНЕ за меѓународни разговори	vreme_povik_One_int_rez_postpaid
Просечно време на разговор за деловен корисник на оператор ОНЕ за меѓународни разговори	vreme_povik_One_int_del
Просечно време на разговор за резиденцијален при-пеид корисник на оператор Вип во своја мрежа	vreme_povik_Vip_OnNet_rez_prepaid

Просечно време на разговор за резиденцијален пост-пеид корисник на оператор Вип во своја мрежа	vreme_povik_Vip_OnNet_rez_postpaid
Просечно време на разговор за резиденцијален при-пеид корисник на оператор Вип кон други мобилни мрежи во РМ	vreme_povik_Vip_OffNet_rez_prepaid
Просечно време на разговор за резиденцијален пост-пеид корисник на оператор Вип кон други мобилни мрежи во РМ	vreme_povik_Vip_OffNet_rez_postpaid
Просечно време на разговор за деловен корисник на оператор Вип во своја мрежа	vreme_povik_Vip_OnNet_del
Просечно време на разговор за деловен корисник на оператор Вип кон други мобилни мрежи во РМ	vreme_povik_Vip_OffNet_del
Просечно време на разговор за резиденцијален при-пеид корисник на оператор Вип кон фиксни мрежи во РМ	vreme_povik_Vip_fiksni_rez_prepaid
Просечно време на разговор за резиденцијален пост-пеид корисник на оператор Вип кон фиксни мрежи во РМ	vreme_povik_Vip_fiksni_rez_postpaid
Просечно време на разговор за деловен корисник на оператор Вип кон фиксни мрежи во РМ	vreme_povik_Vip_fiksni_del
Просечно време на разговор за резиденцијален при-пеид корисник на оператор Вип за меѓународни разговори	vreme_povik_Vip_int_rez_prepaid
Просечно време на разговор за резиденцијален пост-пеид корисник на оператор Вип за меѓународни разговори	vreme_povik_Vip_int_rez_postpaid
Просечно време на разговор за деловен корисник на оператор Вип за меѓународни разговори	vreme_povik_Vip_int_del

4. Ориентациска пресметка

Ориентациската пресметка има за цел да овозможи приближна математичка пресметка на цена на услуги за мобилна и фиксна телефонија преку користење на информациите за тарифни модели и пакети што операторите ги доставуваат до Агенцијата. Ориентациската пресметка претпоставува користење на влезни информации за користење на мобилна и фиксна телефонија што ги внесува корисникот, математичка формула за пресметка на цена на услуги што во себе ги вклучува ограничувањата и претпоставките наведени во овој документ. Дополнително, математичката формула за пресметка вклучува и ревизија на влезните информации и пресметаните вредности согласно Точка 3 од овој документ. Ориентациската пресметка не претставува замена за детална сметка на користени услуги што операторот му ја доставува на корисникот по негово барање. Деталната сметка може да се користи како извор за прибирање на влезни параметри што се користат во ориентациската пресметка.

4.1. Влезни параметри за пресметка

Чекор 1: пополнување на влезни информации за месечно користење од страна на корисникот.

Методологијата за ориентациска пресметка претпоставува корисникот самостојно и независно да внесе информации за месечно користење на фиксна и мобилна телефонија. Овие информации се користат како влезни параметри во Ориентациската пресметка на цена за користење на цени на електронски комуникациски услуги.

4.1.1. Мобилна телефонија

Влезни информации што корисникот самостојно ги пополнува за користење на мобилна телефонија:

Параметар	Ознака
Број на испратени SMS пораки во нормална тарифа	Broj_SMS_Nor
Број на испратени SMS пораки во евтина тарифа	Broj_SMS_Evt
Број на испратени SMS пораки во викенд тарифа	Broj_SMS_Vik
Број на испратени MMS пораки во нормална тарифа	Broj_MMS_Nor
Број на испратени MMS пораки во евтина тарифа	Broj_MMS_Evt
Број на испратени MMS пораки во викенд тарифа	Broj_MMS_Vik
Избран мобилен оператор A	MOp_A
Минути разговор кон мобилен оператор A во нормална тарифа	min_MOpA_Nor
Минути разговор кон мобилен оператор A во евтина тарифа	min_MOpA_Evt
Избран мобилен оператор B	MOp_B
Минути разговор кон мобилен оператор B во нормална тарифа	min_MOp_B_Nor
Минути разговор кон мобилен оператор B во евтина тарифа	min_MOp_B_Evt
Избран мобилен оператор C	MOp_C
Минути разговор кон мобилен оператор C во нормална тарифа	min_MOp_C_Nor
Минути разговор кон мобилен оператор C во евтина тарифа	min_MOp_C_Evt
Минути разговор кон мобилен оператор C во викенд тарифа	min_MOp_C_Vik
Избран фиксен оператор D	FOp_D
Минути разговор кон фиксен оператор D во нормална тарифа	min_FOp_D_Nor
Минути разговор кон фиксен оператор D во евтина тарифа	min_FOp_D_Evt
Избран фиксен оператор E	FOp_E

Минути разговор кон фиксен оператор Е во нормална тарифа	min_FOp_E_Nor
Минути разговор кон фиксен оператор Е во нормална тарифа	min_FOp_E_Evt
Избран фиксен оператор F	FOp_F
Минути разговор кон фиксен оператор F во нормална тарифа	min_FOp_F_Nor
Минути разговор кон фиксен оператор F во евтина тарифа	min_FOp_F_Evt
Остварен податочен сообраќај	DataMB
Земја 1 за меѓународни разговори	Z1
Минути разговор кон Земја 1	min_Z1
Земја 2 за меѓународни разговори	Z2
Минути разговор кон Земја 2	min_Z2
Земја 3 за меѓународни разговори	Z3
Минути разговор кон Земја 3	min_Z3

4.1.2. Фиксна телефонија

Влезни информации што корисникот самостојно ги пополнува за користење на фиксна телефонија:

Параметар	Ознака
Избран мобилен оператор A	MOp_A
Минути разговор кон мобилен оператор A во нормална тарифа	min_MOpA_Nor
Минути разговор кон мобилен оператор A во евтина тарифа	min_MOpA_Evt
Минути разговор кон мобилен оператор A во викенд тарифа	min_MOpA_Vik
Избран мобилен оператор B	MOp_B
Минути разговор кон мобилен оператор B во нормална тарифа	min_MOp_B_Nor
Минути разговор кон мобилен оператор B во евтина тарифа	min_MOp_B_Evt
Минути разговор кон мобилен оператор B во викенд тарифа	min_MOp_B_Vik
Избран мобилен оператор C	MOp_C
Минути разговор кон мобилен оператор C во нормална тарифа	min_MOp_C_Nor
Минути разговор кон мобилен оператор C во евтина тарифа	min_MOp_C_Evt
Минути разговор кон мобилен оператор C во викенд тарифа	min_MOp_C_Vik
Избран фиксен оператор D	FOp_D
Минути разговор кон фиксен оператор D во нормална тарифа	min_FOp_D_Nor
Минути разговор кон фиксен оператор D во евтина тарифа	min_FOp_D_Evt
Избран фиксен оператор E	FOp_E
Минути разговор кон фиксен оператор E во нормална тарифа	min_FOp_E_Nor
Минути разговор кон фиксен оператор E во нормална тарифа	min_FOp_E_Evt
Избран фиксен оператор F	Fop_F
Минути разговор кон фиксен оператор F во нормална тарифа	min_FOp_F_Nor
Минути разговор кон фиксен оператор F во евтина тарифа	min_FOp_F_Evt
Земја 1 за меѓународни разговори	Z1
Минути разговор кон Земја 1 кон фиксни телефонски броеви	min_Z1_fix
Минути разговор кон Земја 1 кон мобилни телефонски броеви	min_Z1_mob
Земја 2 за меѓународни разговори	Z2
Минути разговор кон Земја 2 кон фиксни телефонски броеви	min_Z2_fix
Минути разговор кон Земја 2 кон мобилни телефонски броеви	min_Z2_mob
Земја 3 за меѓународни разговори	Z3
Минути разговор кон Земја 3 кон фиксни телефонски броеви	min_Z3_fix
Минути разговор кон Земја 3 кон мобилни телефонски броеви	min_Z3_mob

4.2. Запознавање на корисникот со Условите за користење и негово разбирање на ограничувањата и претпоставките во пресметката

Методологијата за ориентациска пресметка претпоставува корисникот дека е запознаен и согласен со Условите за користење на пресметката, дадени во Прилог 1 – Услови и права за користење. Пред започнување на пресметката, од корисникот се бара да изврши активност со која согласноста со условите и правата за користење на пресметката ќе се потврдат.

4.3. Усогласеност на тарифни модели со влезни параметри

Чекор 3: Врз основа на Параметрите од Точка 4.1, пресметката се врши само за тарифните модели внесени од страна на операторите што ги исполнуваат условите за пополнетост на влезни параметри од страна на корисникот од Точка 2. и Точка 4.1

- Тип на тарифен модел содржи кориснички барања за приказ на тарифни модели за:
 - o еден Оператор или сите оператори,
 - o намена на тарифен модел за резиденцијални или деловни корисници
 - o Назив или дел од назив на тарифен модел
- Тарифниот модел содржи информации внесени од страна на операторот за:
 - o цена за 1 минута разговор кон избраните мобилни и фиксни оператори од страна на корисникот во нормална и евтина тарифа или во единствена тарифа. Дополнително ќе се земат впредвид и информациите за цена за 1 минута разговор во викенд тарифа
 - o цена за месечна претплата
 - o цена за една SMS порака за тарифни модели за мобилна телефонија
 - o цена за една MMS порака за тарифни модели за мобилна телефонија
 - o цена за воспоставување на повик за тарифни модели за мобилна телефонија
 - o цена за 1MB податочен сообраќај за тарифни модели за мобилна телефонија
- Доколку корисникот вклучи и меѓународни разговори во пресметката по сопствено барање, тогаш:
 - o Во пресметката ќе бидат вклучени тарифните модели што се поврзани со ценовник за меѓународни разговори

4.4. Математички модел за пресметка

Чекор 4: За секој од тарифните модели што ги исполнуваат условите од Чекор 2 се врши пресметка во која се земаат информации за тарифниот модел.

4.4.1. Пресметка за користење на мобилна телефонија

На пример, доколку еден мобилен тарифен модел ги содржи следните информации:

Информација во тарифен модел што го исполнува Чекор 2	Ознака
Цена за 1 мин. разговор кон мобилен оператор А во нормална тарифа	tm_MOpA_NoT
Цена за 1 мин. разговор кон мобилен оператор А во евтина тарифа	tm_MOpA_EvT
Цена за 1 мин. разговор кон мобилен оператор В во единствена тарифа	tm_MOpB_EdT
Цена за 1 мин. разговор кон мобилен оператор С во нормална тарифа	tm_MOpC_NoT
Цена за 1 мин. разговор кон мобилен оператор С во евтина тарифа	tm_MOpC_EvT

Цена за 1 мин. разговор кон мобилен оператор С во време на викенд	tm_MOpC_ViT
Цена за 1 SMS порака во време на нормална тарифа	tm_SMS_Nor
Цена за 1 SMS порака во време на евтина тарифа	tm_SMS_Evt
Цена за 1 SMS порака во време на викенд	tm_SMS_Vik
Единствена цена за 1 Испратена SMS порака	tm_SMS_Ed
Цена за 1 MMS порака во време на нормална тарифа	tm_MMS_Nor
Цена за 1 MMS порака во време на евтина тарифа	tm_MMS_Evt
Цена за 1 MMS порака за време на викенд	tm_MMS_Vik
Единствена цена за 1 испратена MMS порака	tm_MMS_Ed
Цена за 1 мин. разговор кон фиксен оператор D во нормална тарифа	tm_FOpD_NoT
Цена за 1 мин. разговор кон фиксен оператор D во евтина тарифа	tm_FOpD_EvT
Цена за 1 мин. разговор кон фиксен оператор E во единствена тарифа	tm_FOpE_EdT
Цена за 1 мин. разговор кон фиксен оператор F во единствена тарифа	tm_FOpF_EdT
Цена за 1 мин. меѓународен разговор кон Земја 1	tm_Z1
Цена за 1 мин. меѓународен разговор кон Земја 2	tm_Z2
Цена за 1 мин. меѓународен разговор кон Земја 3	tm_Z3
Цена за 1 MB податочен сообраќај	tm_Data
Цена за воспоставување на повик	tm_cena_vosp_povik
Цена за месечна претплата	tm_pretplata

Математички модел за ориентациска цена на мобилни тарифни модели

$$vkupna_cena = tm_pretplata + cena_mobilni + cena_SMS + cena_MMS + cena_fiksni + cena_data + cena_int$$

Пресметка на цена за разговори кон мобилни мрежи = $cena_mobilni$

Цена за разговори кон мобилни мрежи се пресметува како збир на разговори од најмалку еден и најмногу три мобилни оператори

$$cena_mobilni = cena_OpA + cena_OpB + cena_OpC$$

Доколку тарифниот модел има нормална и евтина тарифа кон мобилен оператор A, внесените минути разговор во време на викенд тарифа се распределуваат процентуално согласно учеството на внесените минути разговор во нормална и во евтина тарифа во вкупниот број минути разговор:

$$cena_OPA = (min_MOpA_Nor + min_MOpA_Vik * min_MOpA_Nor / (min_MOpA_Nor + min_MOpA_Evt)) * tm_MOpA_NoT + (min_MOpA_Evt + min_MOpA_Vik * min_MOpA_Evt / (min_MOpA_Nor + min_MOpA_Evt)) * tm_MOpA_EvT + cena_povici_MOpA$$

$cena_povici_MOpA$ е цена за воспоставени повици кон мобилен оператор A за соодветен внесен број на минути разговори кон мобилен оператор A

$MOpA_vreme_povik$ е просечно време-траење на повици што се иницираат кон мобилниот оператор A

$$cena_povici_MOpA = (min_MOpA_Nor + min_MOpA_Evt + min_MOpA_Vik) / MOpA_vreme_povik * tm_vosp_povik$$

Доколку тарифниот модел има единствена тарифа кон мобилен оператор В

$$\text{cena_OpB} = (\text{min_MOpB_Nor} + \text{min_MOpB_Evt} + \text{min_MOpB_Vik}) * \text{tm_MOpB_EdT} + \text{cena_povici_MOpB}$$

cena_povici_MOpB п цена за воспоставени повици кон мобилен оператор В за соодветен внесен број на минути разговори кон мобилен оператор В

MOpB_vreme_povik е просечно време-траење на повици што се иницираат кон мобилниот оператор В

$$\text{cena_povici_MOpB} = (\text{min_MOpB_Nor} + \text{min_MOpB_Evt} + \text{min_MOpB_Vik}) / \text{MOpB_vreme_povik} * \text{tm_vosp_povik}$$

Доколку тарифниот модел има нормална, евтина и викенд тарифа кон мобилен оператор С

$$\text{cena_OpC} = \text{min_MOpC_Nor} * \text{tm_MOpC_NoT} + \text{min_MOpC_Evt} * \text{tm_MOpC_EvT} + \text{min_MOpC_Vik} * \text{tm_MOpC_ViT} + \text{cena_povici_MOpC}$$

cena_povici_MOpC п цена за воспоставени повици кон мобилен оператор С за соодветен внесен број на минути разговори кон мобилен оператор С

MOpC_vreme_povik е просечно време-траење на повици што се иницираат кон мобилниот оператор С

$$\text{cena_povici_MOpB} = (\text{min_MOpC_Nor} + \text{min_MOpC_Evt}) / \text{MOpC_vreme_povik} * \text{tm_vosp_povik}$$

Пресметка на цена за разговори кон фиксни мрежи = cena_fiksni

Цена за разговори кон фиксни мрежи се пресметува како збир на разговори од најмалку еден и најмногу три фиксни оператори

$$\text{cena_fiksni} = \text{cena_OpD} + \text{cena_OpE} + \text{cena_OpF}$$

Доколку тарифниот модел има нормална и евтина тарифа кон фиксен оператор D:

$$\text{cena_OpD} = \text{min_FOpD_Nor} * \text{tm_FOpD_NoT} + \text{min_FOpD_EvT} * \text{tm_FOpD_EvT} + \text{cena_povici_FOpD}$$

cena_povici_FOpD п цена за воспоставени повици кон фиксен оператор D за соодветен внесен број на минути разговори кон фиксен оператор D

FOp_vreme_povik е просечно време-траење на повици што се иницираат кон фиксни оператори

$$\text{cena_povici_FOpD} = (\text{min_FOpD_Nor} + \text{min_FOpD_EvT}) / \text{FOp_vreme_povik} * \text{tm_vosp_povik}$$

Тарифниот модел има единствена тарифа кон фиксен оператор Е

$$\text{cena_OpE} = (\text{min_FOpE_Nor} + \text{min_FOpE_Evt}) * \text{tm_FOpE_EdT} + \text{cena_povici_FOpE}$$

cena_povici_FOpE п цена за воспоставени повици кон фиксен оператор Е за соодветен внесен број на минути разговори кон фиксен оператор Е

FOp_vreme_povik е просечно време-траење на повици што се иницираат кон фиксени оператори

$$\text{cena_povici_FOpE} = (\text{min_FOpE_Nor} + \text{min_FOpE_Evt}) / \text{FOp_vreme_povik} * \text{tm_vosp_povik}$$

Тарифниот модел има единствена тарифа кон фиксен оператор F

$$\text{cena_OpF} = (\text{min_FOpF_Nor} + \text{min_FOpF_Evt}) * \text{tm_FOpF_EdT} + \text{cena_povici_FOpF}$$

cena_povici_FOpF п цена за воспоставени повици кон фиксен оператор F за соодветен внесен број на минути разговори кон фиксен оператор F

FOp_vreme_povik е просечно време-траење на повици што се иницираат кон фиксен оператори

$$\text{cena_povici_FOpE} = (\text{min_FOpE_Nor} + \text{min_FOpE_Evt}) / \text{FOp_vreme_povik} * \text{tm_vosp_povik}$$

Ревизија на цена за разговори кон мобилни и фиксни мрежи

Ревизијата на влезните податоци внесени од страна на корисникот и пресметаните вредности се врши согласно Точка 3, доколку во тарифниот модел од страна на операторот се внесени следните информации:

- Вклучени минути разговор во своја мобилна мрежа
- Вклучени минути разговор кон други мобилни мрежи
- Вклучени минути за разговор кон фиксни мрежи
- Вклучени минути разговор кон сите мрежи
- Вклучена сума за разговор во своја мобилна мрежа
- Вклучена сума за разговор кон други мобилни мрежи
- Вклучена сума за разговор кон фиксни мрежи
- Вклучена сума разговор кон сите мрежи
- Месечна претплата

Пресметка на цена за испратени SMS Пораки

Доколку тарифниот модел има цена за пратена SMS порака во време на нормална, евтина и викенд тарифа:

$$\text{cena_SMS} = \text{tm_SMS_Nor} * \text{Broj_SMS_Nor} + \text{tm_SMS_Evt} * \text{Broj_SMS_Evt} + \text{tm_SMS_Vik} * \text{Broj_SMS_Vik}$$

Доколку тарифниот модел има цена за пратена SMS порака во време на нормална и евтина тарифа, бројот на испратени SMS пораки за време на викенд тарифа внесени од корисникот се додаваат процентуално согласно учеството на внесениот број испратени SMS пораки во нормална и во евтина тарифа во вкупниот број испратени SMS пораки:

$$\text{cena_SMS} = \text{tm_SMS_Nor} * (\text{Broj_SMS_Nor} + \text{Broj_SMS_Vik} * \frac{\text{Broj_SMS_Nor}}{\text{Broj_SMS_Nor} + \text{Broj_SMS_Evt}}) + \\ \text{tm_SMS_Evt} * (\text{Broj_SMS_Evt} + \text{Broj_SMS_Vik} * \frac{\text{Broj_SMS_Evt}}{\text{Broj_SMS_Nor} + \text{Broj_SMS_Evt}})$$

Доколку тарифниот модел има единствена цена за пратена SMS порака, бројот на испратени SMS пораки за време на нормлан, евтина и викенд тарифа внесени од корисникот се сумираат:

$$\text{cena_SMS} = \text{tm_SMS_Ed} * (\text{Broj_SMS_Nor} + \text{Broj_SMS_Evt} + \text{Broj_SMS_Vik})$$

Ревизија на цена за испратени SMS пораки

Доколку вкупниот збир на внесени испратени SMS пораки од корисникот е поголем од бројот на бесплатни или вклучени во претплата SMS пораки, бројот на испратени SMS пораки внесени од корисник во Нормална тарифа се намалува за производот на бројот на бесплатни пораки и процентуалното учество на бројот на SMS пораки внесени од корисникот во Нормална тарифа во вкупниот број на испратени SMS пораки. На ист начин соодветно се намалуваат и бројот на испратени SMS пораки внесени од корисник во Ефтина и Викенд тарифа.

Пресметка на цена за испратени MMS Пораки

Доколку тарифниот модел има цена за пратена MMS порака во време на нормална, евтина и викенд тарифа:

$$\text{cena_SMS} = \text{tm_MMS_Nor} * \text{Broj_MMS_Nor} + \text{tm_MMS_Evt} * \text{Broj_MMS_Evt} + \\ \text{tm_MMS_Vik} * \text{Broj_MMS_Vik}$$

Доколку тарифниот модел има цена за пратена MMS порака во време на нормална и евтина тарифа, бројот на испратени MMS пораки за време на викенд тарифа внесени од корисникот се додаваат процентуално согласно учеството на внесениот број испратени MMS пораки во нормална и во евтина тарифа во вкупниот број испратени MMS пораки:

$$\text{cena_SMS} = \text{tm_MMS_Nor} * (\text{Broj_MMS_Nor} + \\ \text{Broj_MMS_Vik} * \text{Broj_MMS_Nor} / (\text{Broj_MMS_Nor} + \text{Broj_MMS_Evt})) + \text{tm_MMS_Evt} * \\ (\text{Broj_MMS_Evt} + \text{Broj_MMS_Vik} * \text{Broj_MMS_Evt} / (\text{Broj_MMS_Nor} + \text{Broj_MMS_Evt}))$$

Доколку тарифниот модел има единствена цена за пратена MMS порака, бројот на испратени MMS пораки за време на нормална, евтина и викенд тарифа внесени од корисникот се сумираат:

$$\text{cena_SMS} = \text{tm_MMS_Ed} * (\text{Broj_MMS_Nor} + \text{Broj_MMS_Evt} + \text{Broj_MMS_Vik})$$

Ревизија на цена за испратени MMS пораки

Доколку вкупниот збир на внесени испратени MMS пораки од корисникот е поголем од бројот на бесплатни или вклучени во претплата MMS пораки, бројот на испратени MMS пораки внесени од корисник во Нормална тарифа се намалува за производот на бројот на бесплатни пораки и процентуалното учество на бројот на MMS пораки внесени од корисникот во Нормална тарифа во вкупниот број на испратени MMS пораки. На ист начин

соодветно се намалуваат и бројот на испратени MMS пораки внесени од корисник во Ефтина и Викенд тарифа.

Пресметка на цена за остварен податочен сообраќај

$cena_data = DataMB * tm_Data$

Ревизија на цена за остварен податочен сообраќај

Доколку во тарифниот модел е вклучена бесплатна колична податоци во MB

Пресметка на цена за меѓународни разговори

$Cena_int = min_Z1 * tm_Z1 + min_Z2 * tm_Z2 + min_Z3 * tm_Z3$

4.4.2. Пресметка за користење на фиксна телефонија

На пример, доколку еден фиксен тарифен модел ги содржи следните информации:

Информација во тарифен модел што го исполнува Чекор 2	Ознака
Цена за 1 мин. разговор кон мобилен оператор А во нормална тарифа	tm_MOpA_NoT
Цена за 1 мин. разговор кон мобилен оператор А во евтина тарифа	tm_MOpA_EvT
Цена за 1 мин. разговор кон мобилен оператор В во единствена тарифа	tm_MOpB_EdT
Цена за 1 мин. разговор кон мобилен оператор С во нормална тарифа	tm_MOpC_NoT
Цена за 1 мин. разговор кон мобилен оператор С во евтина тарифа	tm_MOpC_EvT
Цена за 1 мин. разговор кон фиксен оператор D во нормална тарифа	tm_FOpD_NoT
Цена за 1 мин. разговор кон фиксен оператор D во евтина тарифа	tm_FOpD_EvT
Цена за 1 мин. разговор кон фиксен оператор E во единствена тарифа	tm_FOpE_EdT
Цена за 1 мин. разговор кон фиксен оператор F во единствена тарифа	tm_FOpF_EdT
Цена за 1 мин. меѓународен разговор кон Земја 1 за фиксна телефонија	tm_Z1_fix
Цена за 1 мин. меѓународен разговор кон Земја 1 за мобилна телефонија	tm_Z1_mob
Цена за 1 мин. меѓународен разговор кон Земја 2 за фиксна телефонија	tm_Z2_fix
Цена за 1 мин. меѓународен разговор кон Земја 2 за мобилна телефонија	tm_Z2_mob
Цена за 1 мин. меѓународен разговор кон Земја 3 за фиксна телефонија	tm_Z3_fix
Цена за 1 мин. меѓународен разговор кон Земја 3 за мобилна телефонија	tm_Z3_mob
Цена за месечна претплата	tm_pretplata

Математички модел за ориентациска цена на фиксни тарифни модели:

$vkupna_cena = tm_pretplata + cena_fiksni + cena_mobilni + cena_int$

Пресметка на цена за разговори кон мобилни мрежи = $cena_mobilni$

Цена за разговори кон мобилни мрежи се пресметува како збир од разговори до најмногу три мобилни оператори

$$cena_mobilni = cena_OPA + cena_OPB + cena_OPC$$

Доколку тарифниот модел има нормална и евтина тарифа кон мобилен оператор A:

$$cena_OPA = min_MOpA_Nor * tm_MOpA_NoT + min_MOpA_Evt * tm_MOpA_EvT$$

Доколку тарифниот модел има единствена тарифа кон мобилен оператор B

$$cena_OPB = (min_MOpB_Nor + min_MOpB_Evt) * tm_MOpB_EdT$$

Тарифниот модел има нормална и евтина тарифа кон мобилен оператор C

$$cena_OPC = min_MOpC_Nor * tm_MOpC_NoT + min_MOpC_Evt * tm_MOpC_EvT$$

Пресметка на цена за разговори кон фиксни мрежи = $cena_fiksni$

Цена за разговори кон фиксни мрежи се пресметува како збир од разговори до најмногу три фиксни оператори

$$cena_fiksni = cena_OPD + cena_OPE + cena_OPF$$

Доколку тарифниот модел има нормална и евтина тарифа кон фиксен оператор D:

$$cena_OPD = min_FOpD_Nor * tm_FOpD_NoT + min_FOpD * tm_FOpD_EvT$$

Тарифниот модел има единствена тарифа кон фиксен оператор E

$$cena_OPE = min_FOpE * tm_FOpE_EdT$$

Тарифниот модел има единствена тарифа кон фиксен оператор F

$$cena_OPF = min_FOpF * tm_FOpF_EdT$$

Ревизија на цена за разговори кон мобилни и фиксни мрежи:

Доколку во тарифниот модел се внесени информации за:

- Вклучени минути разговор во своја фиксна мрежа
- Вклучени минути разговор кон други фиксни мрежи
- Вклучени минути за разговор кон мобилни мрежи
- Вклучени минути разговор кон сите мрежи
- Вклучена сума за разговор во своја фиксна мрежа
- Вклучена сума за разговор кон други фиксни мрежи
- Вклучена сума за разговор кон мобилни мрежи
- Вклучена сума разговор кон сите мрежи
- Месечна претплата

Пресметка на цена за меѓународни разговори

$$Cena_int = min_Z1_fix * tm_Z1_fix + min_Z1_mob * tm_Z1_mob + min_Z2_fix * tm_Z2_fix + min_Z2_mob * tm_Z2_mob + min_Z3_fix * tm_Z3_fix + min_Z3_mob * tm_Z3_mob$$

Прилог 6 - Листа на земји за меѓународни разговори и роаминг услуги

Информациите за услугите меѓународни повици од јавна телефонска мрежа на фиксна локација и јавна мобилна комуникациска мрежа и појдовни и дојдовни повици, пренос на податоци и примени и пратени СМС и ММС за меѓународен роаминг што операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и давателите на јавни електронски комуникациски услуги и ги доставуваат на Агенцијата за електронски комуникации заради објавување од страна на Агенцијата за електронски комуникации за параметарот земја (држава) се користат називи за земји (држави) од следната листа:

- Авганистан
- Австралија
- Албанија
- Босна и Херцеговина
- Бугарија
- Велика Британија
- Германија
- Грција
- Канада
- Косово
- Русија
- САД
- Словенија
- Србија
- Турција
- Хрватска
- Црна Гора
- Швајцарија

Прилог 7– Форма на информацијата од операторите заради заштита на мрежната неутралност

	Рекламирана брзина	xx/xx Mbit/s
Пакет со X услуги		
2 Mbit/s 12 Mbit/s 30 Mbit/s 100 Mbit/s		
Минимална брзина	xx/xx Mbit/s	
Информации за услуги и апликации кои можат да се користат со овој претплатнички договор		
Информации за ограничување на пристапот и/или користењето на услуги и апликации со овој претплатнички договор		
Информации за процедури утврдени од операторот за мерење и обликување на сообраќајот		
2015/1		

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

331.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 41/14 и 151/14), како и член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство на електрична енергија, за менување на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 2.2.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство на електрична енергија, со седиште на ул. 11 Октомври бр. 9, Скопје, се изменува постоечката лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во хидроцентралите МХЕЦ Бабуна и МХЕЦ Белица МХЕЦ Турија и МХЕЦ Попова Шапка и се дополнува со хидроцентралите МХЕЦ Дошница, МХЕЦ Калиманци, МХЕЦ Матка, МХЕЦ Сапунчица, МХЕЦ Зрновци, МХЕЦ Пена, и МХЕЦ Песочани.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во хидроцентралите од став 1 на оваа одлука се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-77/12
2 февруари 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиште на носителот на лиценцата

ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ, Друштво за производство на електрична енергија, ул. 11 Октомври бр. 9, Скопје, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на изменување на лиценцата

02.02.2015 година

4. Датум до кога важи лиценцата

02.02.2050 година

5. Евидентен број на лиценцата

ЕЕ - 80.01.1/11/2/15

6. Број на деловниот субјект – 6717152

7. Единствен даночен број – 4080011522821

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во малите хидроелектрани МХЕЦ Бабуна, МХЕЦ Белица, МХЕЦ Турија и МХЕЦ Попова Шапка како и во хидроцентралите МХЕЦ Дошница, МХЕЦ Калиманци, МХЕЦ Матка, МХЕЦ Сапунчица, МХЕЦ Зрновци, МХЕЦ Пена, и МХЕЦ Песочани, во обем согласно техничките карактеристики на производните капацитети.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во МХЕЦ Бабуна на р. Бабуна, со моќност од 2 x 320 kW, изградена во с. Богомила, Општина Велес, МХЕЦ Белица на р. Белица, со моќност од 200 kW изградена во с. Белица, Општина Кичево, МХЕЦ Турија на акумулација Турија, со моќност 2 X 1100 kW, Општина Струмица и МХЕЦ Попова Шапка изградена на довод за вода Попова Шапка – Тетово, со моќност 4 X 1056 kW, Општина Тетово како и хидроцентралите МХЕЦ Дошница, МХЕЦ Калиманци, МХЕЦ Матка на р. Треска, МХЕЦ Сапунчица, МХЕЦ Зрновци, МХЕЦ Пена, и МХЕЦ Песочани.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со производните капацитети чии технички карактеристики се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со производните капацитети со технички наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

12. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

13. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ, Друштвото за производство за производство на електрична енергија Скопје (во понатамошниот текст: носител на лиценца) како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија;

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот со носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционалната состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието, да изготвува финансиски извештаи што ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекин, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2**ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БАБУНА - 1**

- број на производни единици (агрегати):..... два
- проценет животен век.....25 години
- тип, производител и номинални податоци за турбините:
- тип 2 X Францис MZT C-630, хоризонтални
- производител2 X M3T Скопје
- нето пад24,9 m
- номинален проток.....2 X 1,6 m³/s
- број на вртежи.....1500RPM
- максимална моќност.....2 X 332 kW
- тип, производител, земја на производство и номинални податоци за генераторите:
- тип2X1HJ49.481,
- работен напон 0,4 kV
- фреквенција..... 50 Hz
- производител.....Шкода, Чешка
- номинална моќност.....2X320 kW
- cosφ.....0.8
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
- типETH 1000-12
- производител:ЕМО Охрид
- преносен однос.....10/0,4 kV/kV
- моќност.....1000 kW
- фреквенција.....50 Hz

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БЕЛИЦА -2

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....25 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
- тип.....Францис, хоризонтална
- производителЛитострој, Словенија
- нето пад46,63m
- номинален проток.....0,6 m³/s
- број на вртежи.....1000 RPM
- максимална моќност.....237 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
- тип.....GOK-355-6
- работен напон.....0,4 kV
- фреквенција.....50 Hz
- производителРаде Кончар
- номинална моќност.....250 kW
- cosφ.....0.8
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
- типETH 400-12
- производител:ЕМО Охрид
- преносен однос.....10/0,4 kV/kV
- моќност.....400 kW
- фреквенција.....50 Hz

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ТУРИЈА - 3

- број на производни единици (агрегати):.....два
- проценет животен век.....25 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
- тип.....Францис, хоризонтална
- производителЕлектроковина – Лашко, Словенија
- нето пад.....57 m
- номинален проток.....2X2,5 m³/s
- број на вртежи.....1000 RPM
- максимална моќност.....2 X 1010 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:

- тип..... 2SCSH
- работен напон.....0,4 kV
- фреквенција.....50 Hz
- производител:.....Раде Кончар
- номинална моќност.....2X1100 kW
- cosφ.....0.8
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
- тип.....2 X ETH 1250-12
- производител.....ЕМО Охрид
- преносен однос.....10/0,4 kV/kV
- моќност.....2 X 1250 kW
- фреквенција.....50 Hz

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ПОПОВА ШАПКА - 4

- број на производни единици (агрегати):..... четири
- проценет животен век.....25 години
- тип, производител и номинални податоци за турбините:
- тип Пелтон, хоризонтална
- производител.....Турбоинститут, Словенија
- нето пад.....300 m
- номинален проток.....0.6 m³/s
- број на вртежи.....750 RPM
- максимална моќност.....4 X 1200 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
- тип.....4XS-7/198-K6956
- работен напон.....0,4 kV
- фреквенција.....50 Hz
- производител:.....Уљаник /Сименс, Хрватска/ Германија
- номинална моќност.....4 X 1056 kW
- cosφ.....0.8
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
- тип.....4 X ETNP 1600/24/25/26/27
- производител:.....Раде Кончар
- преносен однос.....10/0,4 kV/kV
- моќност.....4X1600 kW
- фреквенција.....50 Hz

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ КАЛИ-МАНЦИ - 5

- број на производни единици (агрегати):..... два
- проценет животен век.....25 години
- тип, производител и номинални податоци за турбините:
- тип Францис, вертикална
- производител.....GE - Energy
- нето пад.....80 m
- номинален проток.....18 m³/s
- број на вртежи.....500 RPM
- максимална моќност.....2 X 6,9 MW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
- тип.....Rade Koncar
- работен напон.....0,4 kV
- фреквенција.....50 Hz
- производител:.....Хрватска
- номинална моќност.....2 X 6,9 MW
- cosφ.....0.8
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
- тип.....2 X ETNP 8000 kVA
- производител:.....Раде Кончар
- преносен однос.....35/6.3 kV/kV
- моќност.....4X8000 kVA
- фреквенција.....50 Hz

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ЗРНОВЦИ - 6

- број на производни единици (агрегати):..... два
- проценет животен век.....25 години
- тип, производител и номинални податоци за турбините:
- тип Пелтон, хоризонтална
- производител.....GHE – Global Hydro Energy
- нето пад.....220 m
- номинален проток.....2x0.6 m³/s
- број на вртежи.....600 RPM
- максимална моќност.....2 X 0,8 MW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
- тип.....Rade Koncar
- работен напон.....0,4 kV
- фреквенција.....50 Hz
- производител:.....Хрватска
- номинална моќност.....2 X 0,88 MW
- cosφ.....0.8
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
- тип.....2 X TTA-RES- Dry type
- производител:.....ELECTROMECCANICA DI MARNATE S.P.A
- преносен однос.....35/6.3 kV/kV
- моќност.....2X1250 kW
- фреквенција.....50 Hz

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ МАТКА - 7

- број на производни единици (агрегати):..... два
- проценет животен век.....25 години
- тип, производител и номинални податоци за турбините:
- тип Каплан, вертикална
- производител.....GE – Global Energy
- нето пад.....24 m
- номинален проток.....2X21 m³/s
- број на вртежи.....333 RPM
- максимална моќност.....2 X 4,8 MW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
- тип.....Indar
- работен напон.....0,4 kV
- фреквенција.....50 Hz
- производител:.....Шпанија
- номинална моќност.....2 X 4,8 MW
- cosφ.....0.8
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
- тип.....2 X CEI 14-8
- производител:.....TMC transformers
- преносен однос.....35/6.3 kV/kV
- моќност.....4X6300 kVA
- фреквенција.....50 Hz

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ САПУНЧИЦА - 8

- број на производни единици (агрегати):..... два
- проценет животен век.....25 години
- тип, производител и номинални податоци за турбините:
- тип Пелтон, хоризонтална
- производител.....Mavel
- нето пад.....412 m
- номинален проток.....2x0.45 m³/s
- број на вртежи.....1000 RPM
- максимална моќност.....2 X 1,46 MW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
- тип.....Rade Koncar

- работен напон.....0,4 kV
- фреквенција.....50 Hz
- производител:.....Хрватска
- номинална моќност.....2 X 1,76 MW
- cosφ.....0.8
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
- тип.....2 X CEI 14-8
- производител:.....TMC Transformers
- преносен однос.....35/6.3 kV/kV
- моќност.....2X2000 kVA
- фреквенција.....50 Hz

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ПЕНА – 9

- број на производни единици (агрегати):.....два
- проценет животен век.....25 години
- тип, производител и номинални податоци за турбините:
- тип Францис, хоризонтална
- производител.....GE –Energy
- нето пад.....72 m
- номинален проток.....2 m³/s +3 m³/s
- број на вртежи.....750 RPM +600 RPM
- максимална моќност.....1350 kW + 2000 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
- тип.....Indar
- работен напон.....0,4 kV
- фреквенција.....50 Hz
- производител:.....Шпанија
- номинална моќност.....1,28 +2 MW
- cosφ.....0.8
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
- тип.....1 X ETNP

1600/24,/25,/26,/27

- производител:.....Раде Кончар
- преносен однос.....35/6.3 kV/kV
- моќност.....1X1250 kVA
- фреквенција.....50 Hz

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ПЕСОЧАНИ – 10

- број на производни единици (агрегати):.....два
- проценет животен век.....25 години
- тип, производител и номинални податоци за турбините:
- тип Пелтон, хоризонтална

- производител.....Kossler
- нето пад.....290 m
- номинален проток.....4 x 0.35 m³/s
- број на вртежи.....600 RPM
- максимална моќност.....4 X 0.92 MW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
- тип.....Rade Koncar
- работен напон.....0,4 kV
- фреквенција.....50 Hz
- производител:.....Хрватска
- номинална моќност.....2 X 1,76 MW
- cosφ.....0.8
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
- тип.....2 X CRI 14-8
- производител:.....TMC Transformers
- преносен однос.....35/6.3 kV/kV
- моќност.....2X2000 kVA
- фреквенција.....50 Hz

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ДОШНИЦА – 11

- број на производни единици (агрегати):.....три
- проценет животен век.....25 години
- тип, производител и номинални податоци за турбините:

- тип Пелтон, хоризонтална
- производител.....GHE - Global Hydro Energy
- нето пад.....232,7 m
- номинален проток.....3 x 0.80 m³/s
- број на вртежи.....600 RPM
- максимална моќност.....3 X 1,68 MW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:

- тип.....Rade Koncar
- работен напон.....0,4 kV
- фреквенција.....50 Hz
- производител:.....Хрватска
- номинална моќност.....3 X 1,54 MW

- cosφ.....0.8
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
- тип.....3 X ETNP 2500/38
- производител:.....Раде Кончар
- преносен однос.....35/6.3 kV/kV
- моќност.....3X2500 kVA
- фреквенција.....50 Hz

Службен весник
на Република Македонија

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015016